



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 5 април 2001
Скопје

Број 26

Год. LVII

Аконтацијата за 2001 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

589.

Врз основа на член 186 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 29/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.03.2001 година, донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

Член 1

Во Уредбата за остварување на правото за ослободување од плаќање на царина ("Службен весник на РМ" бр. 26/2000 и 68/2000), во член 3 во ставот 1 и ставот 3, зборовите: "стопанство" се заменуваат со зборовите: "економија".

Член 2

По член 23 се додава нова Глава 10а која гласи: "Сопствени уметнички дела" со нов член 23а, кој гласи:

"Член 23а

(1) Во согласност со алинеја 11 од член 181 од Царинскиот закон од плаќање на царина се ослободени уметници за сопствени уметнички дела што ги внесуваат од странство.

(2) Како сопствени уметнички дела од став 1 на овој член се смета и ограничен број на копии на тие дела кои се потпишани од авторот кога за одреден вид на тие дела е вообичаен таков вид на презентација на уметничката или друга јавност.

(3) Кон писменото барање за остварување на правото за ослободување од плаќање царина, на царинскиот орган му се поднесува изјава потпишана од уметникот со која се потврдува дека стоката која се внесува е негово сопствено уметничко дело, со опис на стоката на начин според кој се овозможува утврдување на истоветноста на стоката."

Член 3

Членот 36 се брише.

Член 4

Членот 37 се менува и гласи:

"(1) Корисникот кој сака да го оствари правото за ослободување од плаќање царина врз основа на член 183 став 1 алинеја 1 од Царинскиот закон, е должен заедно со царинската декларација да достави:

- доказ од надлежниот суд за водење на судски, односно трговски регистар за странски вложувања според кој се докажува дека опремата и резервните делови претставуваат влог на странско лице чиј износ изнесува 20% од вкупниот капитал на друштвото;

- спецификација на опремата и резервните делови со назначена количина, вредност и вид на стоката (тарифна ознака);

- изјава дека стоката по спецификацијата не била претходно царинета во иста или друга царинарница;

- доказ за претежна дејност, издаден од органот на управата надлежен за работите од областа на статистиката и

- временскиот период за кој се врши вложувањето.

Како доказ дека влогот на странското лице изнесува 20% од вкупно вложениот капитал се смета и доказот за откупени акции, на корисникот на ослободувањето од страна на странскиот вложувач.

(2) Врз основа на поднесеното барање, царинарницата донесува решение."

Член 5

Во член 60 зборовите: "член 181" се заменуваат со зборовите: "член 183".

Член 6

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1143/1
6 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

590.

Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.03.2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИБИРАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПРОГРАМАТА PHARE НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за прибирање, користење и управување на средствата од програмата PHARE на Европската Унија во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 12/94) зборовите: "Министерството за развој" и "министерот за развој", се заменуваат со зборовите: "Министерството за финансии" и "министерот за финансии".

2. Во точка 1 став 2 зборовите: "Стопанска банка АД-Скопје" се заменуваат со зборовите: "Народна банка на Република Македонија".

3. Сите правни дејствија, права, обврски и одговорности кои произлегуваат од склучените договори, анекси договори, решенија, како и поднесените тужби и жалби по истите, ги презема Министерството за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2067/1
27 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

591.

Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.03.2001 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИБИРАЊЕ,
КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД
ЕКОНОМСКАТА ПОМОШ ОД СТРАНСТВО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за прибирање, користење и управување на средствата од економската помош од странство на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 19/94 и 42/95) зборовите: "Министерството за развој" и "министерот за развој", се заменуваат со зборовите: "Министерството за финансии" и "министерот за финансии".

2. Во точка 1 став 3 зборовите: "Стопанска банка АД-Скопје" се заменуваат со зборовите: "Народна банка на Република Македонија".

3. Во точка 2 зборовите: "Комисијата на Компензациониот фонд ФАРЕ" се заменуваат со зборовите: "Комисијата за менаџмент со Компензационите фондови".

4. Сите правни дејствија, права, обврски и одговорности кои произлегуваат од склучените договори, анекси договори, хипотеки, како и поднесените тужби и жалби по истите, ги презема Министерството за финансии.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2068/1
27 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

592.

Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.03.2001 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И
КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РЕПЛИСИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА
ОД КОМПЕНЗАЦИОНИОТ ФОНД ОД СТРАНСКА
ПОМОШ

Член 1

Во Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од Компензациониот фонд од странска помош ("Службен весник на РМ" бр. 42/95) во член 1 зборовите: "Комисијата на Компензациониот фонд PHARE" се заменуваат со зборовите: "Комисијата за менаџмент со компензационите фондови".

Член 2

Сите правни дејствија, права, обврски и одговорности кои произлегуваат од склучените договори, анекси договори, решенија, хипотеки, како и поднесените тужби и жалби по истите, ги презема Министерството за финансии.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2069/1
27 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

593.

Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.03.2001 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОМОШТА
НА ЈАПОНИЈА ДОДЕЛЕНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС

1. Во Одлуката за условите за користење на средствата од помошта на Јапонија доделена на Република Македонија за поддршка на платниот биланс ("Службен весник на РМ" бр. 11/96) во точка 2 зборовите: "Министерството за развој", се заменуваат со зборовите: "Министерството за финансии".

2. Сите правни дејствија, права, обврски и одговорности кои произлегуваат од склучените договори, анекси договори, хипотеки, како и поднесените тужби и жалби по истите, ги презема Министерството за финансии.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2070/1
27 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

594.

Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.03.2001 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОМОШТА
НА ЈАПОНИЈА ДОДЕЛЕНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС
ЗА 1997 ГОДИНА

1. Во Одлуката за условите за користење на средствата од помошта на Јапонија доделена на Република Македонија за поддршка на платниот биланс за 1997 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 22/97 и 39/98) зборовите: "Министерство за развој", се заменуваат со зборовите: "Министерство за финансии".

2. Сите правни дејствија, права, обврски и одговорности кои произлегуваат од склучените договори, анекси договори, хипотеки, како и поднесените тужби и жалби по истите, ги презема Министерството за финансии.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2071/1
27 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

595.

Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.03.2001 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОМОШТА
НА ЈАПОНИЈА ДОДЕЛЕНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС
ЗА 1998 ГОДИНА

1. Во Одлуката за условите за користење на средствата од помошта на Јапонија доделена на Република Македонија за поддршка на платниот биланс за 1998 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/98 и 39/98) зборовите: "Министерство за развој", се заменуваат со зборовите: "Министерство за финансии".

2. Сите правни дејствија, права, обврски и одговорности кои произлегуваат од склучените договори, анекси договори, хипотеки, како и поднесените тужби и жалби по истите, ги презема Министерството за финансии.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2071/2
27 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

596.

Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.03.2001 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМЕНИТЕ,
КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА СРЕДСТВАТА ОД ПОМОШТА ОД ЈАПОНИЈА
ДОДЕЛЕНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДДРШКА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС
ЗА 1999 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за намените, критериумите и условите за користење на средствата од помошта од Јапонија доделена на Република Македонија за поддршка на платниот биланс за 1999 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/99) зборовите: "Министерството за развој", се заменуваат со зборовите: "Министерство за финансии".

2. Сите правни дејствија, права, обврски и одговорности кои произлегуваат од склучените договори, анекси договори, хипотеки, како и поднесените тужби и жалби по истите, ги презема Министерството за финансии.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2071/3
27 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

597.

Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и точка 6 од Одлуката за прибирање, користење и управување на средствата од економската помош од странство на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 19/94 и 42/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.03.2001 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА НАМЕНИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИТЕ
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОМОШТА
ОД ЈАПОНИЈА ДОДЕЛЕНА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПЛАТНИОТ
БИЛАНС ЗА 2001 ГОДИНА**

1. Средствата што Владата на Јапонија ги додели како неповратна помош за поддршка на Платниот биланс на Република Македонија во износ од 300 милиони Јени, согласно Договорот меѓу владите на Република Македонија и Јапонија постигнат со размена на ноти од 30.01.2001 година, се наменети за набавка на сировини, репроматеријали, резервни делови и опрема и на крајните корисници се распоредуваат со обврска за враќање.

2. Средствата од точка 1. на оваа одлука ќе се користат за набавка на увозни стоки утврдени во Листата на производи која е составен дел на потпишаната Нота помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Јапонија и е приложена кон оваа одлука.

3. Користењето на средствата од јапонската помош ќе се врши преку објавување на јавен повик во средствата за јавно информирање.

4. При одобрување на заемите на претпријатијата кои ќе аплицираат на јавниот повик, ќе се има во предвид исполнувањето на следните критериуми:

- позитивни финансиски резултати во последните две години;
- висок степен на измирување на обврските по кредити одобрени во изминатиот период;
- позитивен нето девизен ефект во последните две години;
- реални договори за реализација на производството и нето девизен ефект од нив;
- ангажирање на вработени во технолошкиот процес, посебно на претпријатијата кои се на принуден одмор;
- овозможување на поголема искористеност на капацитетите;
- зголемување на вработеноста;
- извозно ориентиран претпријатија;
- цврста определеност за редовно сервисирање на обврските без дополнителни барања за репрограм.

Средствата кои ќе се одобруваат по поодделни корисници не може да бидат помали од 6 мил. Јени (50.000 УСД) ниту поголеми од 30 мил. Јени (250.000 УСД).

5. Крајните корисници на средствата од точка 1. на оваа одлука имаат обврска, согласно точка 1. од Одлуката за прибирање, користење и управување на средствата од економската помош од странство на Република Македонија да ја уплатуваат денарската противвредност на посебната сметка во Министерството за финансии - Компензационен фонд од странска помош - Јапонија.

6. Крајните корисници на средствата од точка 1. на оваа одлука се должни да уплатуваат во Компензациониот фонд од странска помош - Јапонија денарска противвредност на искористените Јени еднаква на ФОБ цената (франко место на утовар).

7. Рокот за уплата на денарските средства од страната на корисниците изнесува:

- за сировини и репроматеријали 3 месеци (грејс период) по приемот на производите во три еднакви тримесечни рати;
- за резервни делови 6 месеци (грејс период) по приемот на производите во четири еднакви тримесечни рати;
- за опрема 6 месеци (грејс период) по набавката и соодветен број на еднакви тримесечни рати до 30 јануари 2004 година.

На вредноста на увезените производи не се пресметува камата.

Задолжувањето на корисникот се врши во Јени, а плаќањето на достасаните обврски се врши во денарска противвредност според средниот курс на Јенот во јануари 2001 година (100 Јени=55,4550 денари).

Во случај на задоцнување на плаќањето на обврските во утврдените рокови, на стасаните, а неизмирени обврски се засметува и наплаќа казнена камата сметано од првиот ден на стасувањето до денот на наплатата во висина на казнената камата пропишана со Закон.

Корисникот на кредитот е должен пред започнувањето со користење на средствата за набавените сировини, репроматеријали и резервни делови да обезбеди банкарска гаранција во висина на кредитот, а за набавката на опрема да воспостави заложно право на недвижен имот во висина од 2:1 од кредитот.

8. Увозот на сировини, репроматеријали, резервни делови и опрема се ослободува од плаќање на царина.

9. Крајните корисници имаат обврска да го потврдат приемот на стоката и ја гарантираат уплатата по доспеаните рати. Согласно условите утврдени во точка 6, 7 и 8 од оваа одлука се потпишува Договор за користење на кредит со Министерството за финансии.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2139/1
27 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

ЛИСТА НА СООДВЕТНИ (ПРИФАТЛИВИ) ПРОИЗВОДИ ДОСТАВЕНА ОД ВЛАДАТА НА ЈАПОНИЈА					
Ред. бр.	Код (ревизија 2)	Опис			
1.	081	Сточна храна (не вклучува несомелени житарици)	36.	532	Екстракти за боене и штавење и синтетички материи за штавење
2.	232	Смола од природен каучук, природен каучук и слични природни гуми	37.	533	Пигменти, бои, фирнајс и други соодветни материјали
3.	233	Смеса за синтетички каучук, синтетички каучук и рециклиран каучук и парчиња од нестопен каучук	38.	562	Обработено губриво
4.	244	Плута, природна, необработена и сирова (вклучително природна плута во блокови и табли)	39.	582	Кондензација, поликондензација и производи со или без полимери, линеарни или нелинеарни (феномас-ти, аминопласти (алкиди) и други незаситени полиестри и силикони)
5.	245	Огревно дрво (безшумски отпадоци) и дрвен јаглен	40.	583	Полимеризација и ко-полимеризација, производи како: полиетилен, политетрахалоетилен, ПВЦ хлориди, поливинил ацетати, поливинил хлорацетати и други поливинил деривати, полиакрилни и полиметакрилни деривати
6.	246	Дрвена плута (каша) вклучително струготини и шумски отпадок	41.	584	Регенерирање целулоза, целулозни нитрати, целулозен ацетат и др. целулозни естери, целулозни етери и други хемиски деривати на целулоза
7.	247	Друго дрво во вид на необработено или необработени парчиња	42.	585	Други вештачки смоли и пластични материи
8.	248	Дрво, едноставно обработено и дрвени железнички прагови	43.	592	Глутен албуминат супстанца
9.	251	Каша и отпадоци од хартија. Освен: отпадна хартија и картон од хартија, видови на хартија во парчиња или картон кои се употребливи во производството на хартија	44.	598	Мешани хемиски производи
10.	263	Памук	45.	612	Производи од кожа или сарачна кожа, делови за обувки
11.	264	Јута и други текстилни влакна од мако (со килими и јажиња)	46.	621	Материјали од каучук
12.	265	Растителни текстилни влакна (различни од памукот и јутата) и отпадоци од такви влакна	47.	625	Каучукови гуми, внатрешни и надворешни гуми и гуми за сите видови возила со исклучок на гуми, пнеуматски нови, каучукови за тркачки коли, гуми, пнеуматски нови, сите видови кои ги користат мотори (вклучувајќи мотоскутери и други мотори)
13.	266	Синтетички влакна погодни за предење	48.	628	Каучук
14.	267	Други вештачки влакна погодни за предење и нивни отпадоци	49.	633	Плута обработена
15.	268	Волна и други животински влакна (без волнен топс)	50.	634	Фурнири, плочи и други производи од дрво
16.	271	Губриво, сирово	51.	641	Хартија и картон
17.	277	Природни абразиви (вклучително индустриски дијаманти)	52.	651	Текстилни предива
18.	278	Други сурови минерали	53.	653	Трико, вештачки влакна
19.	281	Железна руда и концентрати	54.	657.51	Јажиња, каблови, уплетени или не
20.	287	Руди и концентрат на основни метали p.e.s	55.	657.52.10	Мрежи за риби од памучни конци
21.	288	Обоени основни метални отпадоци и парчиња p.e.s	56.	657.52.11	Мрежи за риби од синтетички или други текстилни конци
22.	322	Јаглен, лигнит и камен јаглен	57.	657.52.12	Мрежи за риби од синтетички или други текстилни конци
23.	323	Брикети, кокс и полукокс од јаглен ретартен јагленород, лигнит и тресет	58.	657.52.13	Мрежи за риба од свила
24.	333	Нафта, мазут и сурова нафта добиена од битуменски минерали	59.	658.1	Вреки и торби од текстилен материјал кој се користат за пакување на производи
25.	334	Нафтени деривати, рафинирани	60.	661	Вар, цемент и произведени материјали за градежништвото
26.	335	Останати (отпадни) производи од нафта и соодветни минерали	61.	662	Материјали за градежништвото од глина
27.	511	Хидрокарбонати и нивни халогенати, сулфиди, нитрати или нитро деривати	62.	664	Стакло
28.	512	Алкохоли, феноли, фенол алкохоли и нивни халогенати, сулфонати, нитрати и нитро деривати	64.	671	Сирово железо и феро легури
29.	513	Карболични киселини, нивни анхидриди, халиди, пероксиди, перациди и нивни халогености, сулфонати, нитрати и нитро деривати	65.	672	Ингот и други примарни форми од железо или челик
30.	514	Азотни соединенија	66.	673	Шипкасто железо или челик
31.	515	Органски-неоргански и хетероциклически соединенија	67.	674	Универзални табли и плочи од железо (лим)
32.	516	Други органско-хемиски соединенија	68.	675	Ладно-валани или топло-валани обрачи или грани од железо и челик
33.	522	Неоргански хемиски елементи, оксиди и халогенски соли	69.	676	Материјали за изградба на железнички пруги од железо или челик
34.	523	Други неоргански хемикалии, органски и неоргански соединенија на скапоцени метали	70.	677	Железни или челични жици (без шипки премачкани но не изолирани)
35.	531	Органски синтетички бои и т.н. природно индиго и бои	71.	678	Цевки и окови од железо или челик
			72.	679	Железни и челични одливци
			73.	682	Бакар
			74.	683	Никел
			75.	684	Алуминиум
			76.	685	Олово
			77.	686	Цинк
			78.	687	Калај
			79.	689	Метали за во металургија и др.
			80.	691	Конструкции и делови од конструк-

81.	692	ции од железо, челик и алуминиум	105.	749	Не-електрични делови и додатоци за машинерија
82.	693	Метални контејнери за складирање и транспорт	106.	771	Машини на електричен погон и делови за нив
83.	694	Производи од жица (без изолација електрични жици) и жица за грил	107.	772	Електрични апарати за прекинување на електрични кола, нивна заштита (прекинувачи, осигурувачи, држачи на светилки)
84.	695	Шајки, шрафови, шајбони и тн. од железо, челик и бакар			освен:
85.	711	Рачен и машински алат	108.	773	светла за театар
		Парни и на друг погон загреани котли на супер загреана вода и делови за нив	109.	778	Опрема за дистрибуција на електрична енергија
87.	713	Клипови за мотори со внатрешно согорување и делови за нив			Електрични машини и апаратури
		освен:			освен:
		мотори за авиони и делови за нив			парцијални акцелератори и делови за нив
88.	716	мотори и делови за нив	110.	782	Мотори за возила за транспорт на стоки или материјали и мотори за возила за специјални цели
89.	718	Ротациони електромашини и делови за нив			освен:
		Машини на друг погон			амбулантски, патни возила
		освен:			камионче, комбиња
90.	721	нуклеарни реактори			возила за специјални намени
91.	722	Земјоделски машини со исклучок на трактори и делови за нив	111.	783	Патни моторни возила
92.	723	Трактори (други од оние кои се вклучени во поглавје 744.11 и 783.2)	112.	784	Делови и ацесори, моторни возила кои се полнат со загревање 722, 781, 782, 783
93.	724	Опрема и погон за градежништвото и делови за нив	113.	786	Трајлери (комбе) и други возила не моторизирани, и специјално моделирани и опремени транспортни контејнери
94.	725	Машини за текстилна и кожарска индустрија			освен:
95.	726	Машини за мешање и сечење на стара хартија за фабрики за производство на производи од хартија			трајлери (комбе) за библиотеки, оружје, тенкови, оклопни возила, трајлери за егзебиции
96.	727	Машини за печатници и делови за нив			трајлери за пренесување на мебел
97.	728	Машини за производство на храна и делови (без домашно потекло)			други возила без пропелери
98.	736	Друга машинерија и опрема специјализирана за делови од индустрија и делови за нив	114.	791.52	Вагони за стока и камиони
99.	737	Машини-алатки за обработка на метал и делови и додатоци	115.	791.99	Делови на железнички и трамвајски локомотиви
100.	741	Машини за обработка метал и делови за нив	116.	812	Санитарија, водоинсталации, загревање итн.
		Опрема за греење и делови за нив			освен:
		освен:			базени за миење, бидеа, други санитетски работи од керамички материјал
		фурни, електрични за одделување или рециклација нуклеарни горива или третман на радио-активни материи	117.	873	Мера за вода и гас и мерачи
		печки, електрични за одделување или рециклација на --- нуклеарни горива или за третман на радиоактивни материи	118.	874	Мерни инструменти, испитувачки инструменти и контролни инструменти
		фурни, не-електрични, за одделување или рециклација на ---нуклеарни горива или за третман на радиоактивни материи			освен:
		печки, неелектрични, со одделување или рециклација на --- нуклеарни горива за третман на радиоактивни материи	119.	899.19.7	инструменти, апарати или модели за изведувачки цели (образование или егзибиции) неповолни за друго користење
101.	742	клима уреди, разладни уреди, апарати за регулирање на температура и влажност, делови за нив			Капсули за лесни горива - фармацевтски
102.	743	Пумпи, вклучувајќи ги моторните и турбо пумпите			
		Пумпи и компресори, центрифуги, филтерни апарати и делови за нив			
		освен:			
		центрифуги за издвојување на ураниумови изотопи			
		центрифуги за одвојување или рециклажа на нуклеарни горива или третман на радио-активни материјали			
103.	744	Механичка рачна опрема и делови за нив			
104.	745	Друга не-електрична машинерија и механички апарати и делови за нив			
		освен:			
		автомати за продавање (замаркици, цигари, чоколади, храна) не се апа-			

Забелешка: Вкупната ЦИФ цена или набавка секоја поединечно не треба да изнесува повеќе од 25% од вкупната исплата на сметката.

598.

Врз основа на член 78, став 2 и 3 од Законот за девизно работење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 30/93 и 54/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 март 2001 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНКИ ПАРИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВНЕСУВААТ ИЛИ ИЗНЕСУВААТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за пријавување на ефективни странски пари кои можат да се внесуваат или изнесуваат од Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 39/93, 49/93 и 104/2000), по точката 3 се додава нова точка 4 која гласи:

"4. По исклучок на точка 3 од оваа одлука, странските воени сили ангажирани во мировните мисии на територијата на Косово, можат да подигаат ефективни странски пари, согласно точка 3, став 3 од Одлуката за условите под кои средства на странски правни и физички лица можат да се примаат во депозит и истите да ги изнесат во вкупен износ надвор од територијата на Република Македонија.

При изнесувањето на ефективните странски пари лицата од став 1 на оваа точка се должни на царинските органи да им го дадат на увид документот (налог 1450) од деловната банка за подигнати средства за оваа намена."

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1803/1
27 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

599.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99), и член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 март 2001 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ВОДА ЗА ПИЕЊЕ НА ДОО "БАБА"-БИТОЛА, НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО С. НИЖЕ ПОЛЕ-БИТОЛА

1. На ДОО "БАБА"-Битола се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-вода за пиење на локалитетот во с. Ниже Поле-Битола, со следните координати:

Точка	Координата х	Координата у
T1	4.519.100,00	7.538.700,00
T2	4.520.000,00	7.538.700,00
T3	4.520.000,00	7.538.200,00
T4	4.519.100,00	7.538.200,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P=0,45 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1869/1
27 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

600.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99), и член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 март 2001 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ГРАНИТ НА "ПЕТРА-ГРАНИТ", УВОЗ-ИЗВОЗ-ДОО-ПРИЛЕП, НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. ПОДВИС-ПРИЛЕП

1. На "ПЕТРА-ГРАНИТ", увоз-извоз-ДОО-Прилеп, се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-гранит на локалитетот кај с. Подвис-Прилеп, со следните координати:

Точка	Координата х	Координата у
А	4.561.350,00	7.546.300,00
Б	4.562.500,00	7.548.150,00
В	4.566.000,00	7.549.900,00
Г	4.566.000,00	7.548.600,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P=4,5 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1873/1
27 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

601.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99), и член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 март 2001 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - МЕРМЕР НА "ЕУРО МАРМО-ГРАНИТИ", УВОЗ-ИЗВОЗ, ДОО-ПРИЛЕП, НА ЛОКАЛИТЕТОТ "ГЛАДНО ПОЛЕ" - ПРИЛЕП

1. На "ЕУРО МАРМО-ГРАНИТИ", увоз-извоз-ДОО-Прилеп се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-мермер на локалитетот во "Гладно Поле"-Прилеп, со следните координати:

Точка	Координата x	Координата y
T1	4.584.100,00	7.550.300,00
T2	4.584.100,00	7.550.700,00
T3	4.584.000,00	7.551.200,00
T4	4.583.250,00	7.551.000,00
T5	4.583.250,00	7.550.000,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P=0,95 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесија за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1871/1
27 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

602.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99), и член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 март 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ТУФ НА АДРУДНИЦИ ЗА НЕМЕТАЛИ "СТРМОШ" - ПРОБИШТИП, НА ЛОКАЛИТЕТОТ "ПРВЕНА ЧУКАРКА" КАЈ С. ГОРНИ СТУБОЛ - ПРОБИШТИП

1. На АД Рудници за неметали "СТРМОШ"-Пробиштип, се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-туф на локалитетот "Првена Чукарка" кај с. Горни Стубол-Пробиштип, со следните координати:

Точка	Координата x	Координата y
A	4.652.800,00	7.591.198,00
B	4.652.802,00	7.591.240,00
B	4.653.172,00	7.591.214,00
Г	4.653.160,00	7.591.114,00
Д	4.653.096,00	7.591.070,00
Г	4.652.954,00	7.591.094,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P=0,052 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1872/1
27 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

603.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99), и член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 март 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА МИНЕРАЛНА ВОДА И ГАС CO_2 НА Д.Т.У "ГЕМЕЛЛИ-ЕКСПОРТ" ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ ОД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО С. ОПТИЧАРИ-БИТОЛА

1. На Д.Т.У "ГЕМЕЛЛИ-ЕКСПОРТ" ДОО увоз-извоз од Скопје се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина минерална вода и гас CO_2 на локалитетот во с. Оптичари-Битола, со следните координати:

Точка	Координата x	Координата y
T1	4.537.750,00	7.536.000,00
T2	4.539.000,00	7.536.000,00
T3	4.539.000,00	7.537.250,00
T4	4.537.750,00	7.537.250,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P=1,56 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1937/1
27 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

604.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99), и член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 март 2001 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА МЕРМЕР НА "УНИ-ГРАН-МЕР", БРАНКО ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ-СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ "РАМНОБОР" МАРИОВО

1. На "УНИ-ГРАН-МЕР", Бранко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-мермер на локалитетот "Рамнобор"-Мариово, со следните координати:

Точка	Координата x	Координата y
T1	4.560.450,00	7.566.000,00
T2	4.563.000,00	7.566.000,00
T3	4.563.000,00	7.567.300,00
T4	4.560.450,00	7.567.300,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P=3,315\text{km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1938/1
27 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

605.

Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/97), Владата на Република Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 27 март 2001 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизииски сигнал, бр. 23-4297/2 од 14 септември 1999 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/99 од 24 септември 1999 година), во точка 1, став 1, алинеја 1:

- да се избришат имињата на населбите: с. Пузајка (општина Старо Нагоричане), с. Рамно (општина Старо Нагоричане) и с. Врачовце (општина Старо Нагоричане);

- да се изземат имињата на маалата: Мартиновици, Бузолак и Ивачковица од населбата с. Длабочица (оп-

штина Старо Нагоричане) и маалото Костинци од населбата с. Цветишница (општина Старо Нагоричане).

2. Во точка 2, став 1, алинеја 1:

- да се из земе името на маалото Дошпази од населбата с. Челопек (општина Старо Нагоричане).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-6143/1
27 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

606.

Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/97), Владата на Република Македонија на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 27 март 2001 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса корисниците на радио и ТВ приемници од населбата с. Оморани (општина Извор-Велешко), каде што нема квалитетен радиотелевизииски сигнал и тоа:

Ред. бр.	Шифра	Презиме и име на носителот на струјомерот
1.	102082005	Темелковски Љубомир
2.	102082016	Костов Никола
3.	102083000	Андовски Миле
4.	102084002	Арсовски Ангеле
5.	102086006	Лазаревски Јордан
6.	102087001	Божинова Нада
7.	102088003	Гочевски Никола
8.	102113003	Костовски Васил
9.	102115000	Јанковски Гуро
10.	102116002	Јанковски Атанас
11.	102117004	Арсовски Ордан
12.	102118006	Тодоровски Игно
13.	102119001	Нешва Крстана
14.	102121000	Петковски Баге
15.	102122002	Тодоров Будимир
16.	102123004	Јанковски Трајко
17.	102124006	Николов Драге
18.	102125001	Костов Спиро
19.	102126003	Таневски Аце
20.	102127005	Најдовски Ристо
21.	102085004	Анастасов Милан

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-6144/1
27 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

607.

Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/97), Владата на Република Македонија на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 27 март 2001 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса корисниците на радио и ТВ приемници од населбата с. Скудриње (општина Ростуше), каде што нема квалитетен радиотелевизииски сигнал и тоа:

Ред. бр.	Шифра	Презиме и име	Броило
1.	301206001	Рамадани Мустафа	11 2749976
2.	301207003	Рамадани Реџеп	11 11617195
3.	301207014	Рамадани Менсур	11 11617206
4.	301237006	Максути Имет	11 39553340
5.	301373156	Рамадани Ашим	112
6.	301195005	Рамадани Ислам	11 2940370
7.	301209000	Касами Касам	1110042678
8.	301200025	Мурати Шабан	11 11775530
9.	301210004	Касами Зекир	12 2265861
10.	301208016	Рамадани Кемал	12 11788584
11.	301208005	Рамадани Вебија	11 8933970
12.	301211006	Рамадани Амдија	11 8724611
13.	301212001	Рамадани Рушан	12 9865668
14.	301212012	Селими Амиде	12 9033802
15.	301373311	Селими Менсур	31 4289592
16.	301122021	Ахмеди Реџеп Адем	11 17259165
17.	301120013	Рамадани Илјас	12 17287044
18.	301297005	Сејдију Мустафа	11 1084860
19.	301165024	Јакуповски Сенан	32 8115824
20.	301233020	Џафери Мунир	12 17254229
21.	301213003	Ахмеди Адем	11 8674668
22.	301230010	Џафери Муслија	12 17256819
23.	301130035	Мурати Реџеп	11 17295718
24.	301214005	Рамадани Јусуф	11 7532669
25.	301210015	Рамадани Јусуф Рамад	32 4361
26.	301215000	Мурати Малик	11
27.	301122010	Сејдиу Сејдо	11 17263700
28.	301123023	Селими Фаризија	11 17543832
29.	301216002	Муслиу Невзат	11 10057813
30.	301217004	Ахмеди Лирим	12 10544946
31.	301218006	Муслиу Незиров Рамаз	12 1654801
32.	301219001	Рамадани Алит	11 281821
33.	301220005	Рамадани Рефик	11 9904806
34.	301220016	Рамадани Рефиков Аруф	12 17530832
35.	301221000	Рамадани Самија	11 11630841

36.	301066034	Изири Кемал	11 11771452
37.	301222002	Изери Селман	11 10724984
38.	301055031	Селими Реџеп	12 17259201
39.	301223004	Селими Зинија	11 11619220
40.	301226003	Рамадани Акифов Деми	32
41.	301224006	Селими Вердија	11 10833608
42.	301227005	Селими Ремзија	11 9441891
43.	301373016	Селими Рифат	11 9441391
44.	301230006	Муслију Мугнија	11 7393739
45.	303731006	Муслију Алија	11 17543177
46.	301233042	Вилали Ирфан	11 11779602
47.	301232003	Јакупи Илмија	11 2817432
48.	301233005	Јакупи Абдија	12 10522545
49.	301235002	Селими Џафер	11 3107779
50.	301236004	Максути Имет	11 3490670
51.	301238001	Муслију Вајрам	11 2817564
52.	301020054	Муслију Рифат	32 7807947
53.	301239003	Муслију Неџит	11 2817557
54.	301239014	Казафери Несим	12 7747302
55.	301241002	Селими Џемо	11 4039285
56.	301242004	Курто Мифтар	11 2816662
57.	301243006	Курто Зекир	11 8187964
58.	301244001	Курто Селимов Мевме	11
59.	301245003	Курто Каплан	11 8721442
60.	301246005	Емини Шуип	11 1222714
61.	301247000	Емини Шуип	11
62.	301249004	Курто Сефедин	11 10271605
63.	301250001	Курто Азир	11 10880385
64.	301251003	Османи Мевмет	11 976723
65.	301252005	Мехмеди Фазлија	11 2817472
66.	301253000	Османи Вида	11 8714394
67.	301254002	Мехмеди Фатиме	11 3108089
68.	301255004	Сејдиу Дилавер Мусо	11 10719722
69.	301256006	Селими Рашит	11 3075349
70.	301257001	Јакупи Рамазан	11 3108102
71.	301258003	Муслију Авмет	11 3107952
72.	301238012	Муслију Нуредин	12 17506683
73.	301230032	Муслију Незир	11 17295690
74.	301259005	Муслију Н. Ведрија	11 2817518
75.	301260002	Елмази Мејадин	11 17542362
76.	301261004	Курто Мале	11 2817945
77.	301262006	Сејдиу Ремка	11 2819368
78.	301264003	Османи Исеин	11 11667628
79.	301265005	Сејдиу Дилавер	11 9204968
80.	301266000	Сејдиу Џеваир	11 10050774
81.	301267002	Абдули Суле	11 1816338
82.	301268004	Зенуни Џеваир	11 3184474
83.	301269006	Зенуни Нашит	11 10520074
84.	301270003	Билали Фикрет	11 3082261
85.	301271005	Куртовски Гафур	11 572886

86.	301272000	Куртовски Мумун	11 572136
87.	301273002	Османи Џевдет	11 11617187
88.	301274004	Емини Ариф	11 4239480
89.	301275006	Курто Назиф	31 10247125
90.	301251025	Јакуповски Мустафа	11 11771426
91.	301276001	Курто С. Реџеп	11 10724943
92.	301277003	Абдули Д. Рефик	11 8567818
93.	301278005	Абдули Демиров Абдул	11 8589170
94.	301234000	Селими Фаредин	11 10833608
95.	301373031	Јакуповски Рамазан	11 14004514
96.	301279000	Емини Невзат	12 10657523
97.	301280004	Емини Изаир	12 1864385
98.	301281006	Елези Амзо	11 10830725
99.	301282001	Елези Керим	11 10830710
100.	301352001	Ајдини Фарединов Аќи	11 8081112
101.	301300006	Ајдини Фарединов Фикрет	11 10880509
102.	301351010	Ајдини Гафур	11 17252855
103.	301371001	Сејдиу Шакир	11 14018310
104.	301283003	Јакупи Рамазан	11
105.	301284005	Асани Аџија	11 11616998
106.	301286002	Ајдини Мефаил	12 10780996
107.	301285000	Ајдини Дилавер	12 10780784
108.	301287004	Емини Руфат	12 1654322
109.	301299002	Емини Рамазан	11 10724666
110.	301010016	Емини Емин	11 6646927
111.	301291000	Вејсели Шефит	11 11641886
112.	301290016	Вејсели Музафер	11 3173118
113.	301294006	Рамадани З. Ариф	11 10896598
114.	301006035	Куртовски Муртезан	11 11770745
115.	301290005	Усеини Ферит	11 11628323
116.	301289001	Елези Фирус	12 11788616
117.	301288006	Елези Нафија	12 11789151
118.	301245014	Курто Камбер	11 17518158
119.	301293004	Казафери Мусин	12 7174381
120.	301292002	Казафери Енвер	12 5946456
121.	301292013	Казафери Сафет	12 9049625
122.	301310011	Емини Амедин	11 17540441
123.	301298000	Билали Зубеар	11
124.	301296003	Абдули Емин	11 10055019
125.	301301001	Јаја Зенил	11 2930566
126.	301303005	Курто Нешат	11 2817509
127.	301302003	Курто Изеир	11 4540636
128.	301304000	Курто Раим	11 2932135
129.	301370006	Јусофоски Рустем	11 11707222
130.	301305002	Исаку Елез	11 3097128
131.	301307006	Јонузи Рамадан	11 4040136
132.	301308001	Јонузи Рамадан	11 3137138
133.	301309003	Асани Бекир	11 10705447
134.	301310000	Емини Емин	11 8933961
135.	301311002	Емини Џеват	11 8721373

136.	301318002	Емини Скендер	32 1 0567293
137.	301315003	Гулиу Севдие	11
138.	301316005	Гулиу Максут	11
139.	301314001	Џулиу Мустафа	11 11618432
140.	301317000	Асани Мустафа	12 4623924
141.	301006013	Асани Екрем	11 17256803
142.	301319004	Билали Ризман	11 2817969
143.	301320001	Билали Сакип	12 12740613
144.	301321003	Билали Ајдин	11 3077125
145.	301322005	Асани Оломан	11 2816376
146.	301323000	Билали Исо	11
147.	301326006	Азизи Усеин	11 3107981
148.	301328003	Емини Феим	11 3402398
149.	301324002	Абдули Арун	11 3089654
150.	301325004	Абдули Сеадин	11 2818155
151.	301329005	Исмаили Ивеир	11 8724623
152.	301346001	Азизи Азем	32
153.	301347003	Азизи Азиз	32
154.	301347014	Билали Ајдин	12 11746163
155.	301330002	Махмути Рамазан	11 11612071
156.	301339006	Исмаили Меадин	11 9934082
157.	301334003	Исмаили Мевмет	11 9934293
158.	301338004	Исмаили Дестан	11
159.	301337002	Исмаили Џеладин	11
160.	301340014	Билали Абдураим	32 17505332
161.	301364006	Билали Љутвија	12
162.	301341005	Ибраими Латив	11 10078308
163.	301336000	Билали Асан	11 2817750
164.	301332006	Билали Мухамет	11 9857734
165.	301330024	Билали Билал	32 17283624
166.	301330035	Билали Илме	32 17283632
167.	301333001	Билали Сулејман	12 10577842
168.	301366003	Ајрули Медија	11 10725117
169.	301331004	Абдили Реџеп	11 7532678
170.	301330013	Вајти Садредин	12 14006096
171.	301335005	Махмути Јусуф	11 10724655
172.	301369002	Емини Мустафа	11 11625253
173.	301327001	Емини Риват	11 8674674
174.	301342000	Билали Рамадан	11 8933951
175.	301340003	Билали Абдураим	11 8933952
176.	301343002	Абдулу Рамадан	11
177.	301348005	Вајти Фадил	11 2929538
178.	301349000	Махмути Бајрам	11 3089101
179.	301350004	Вилали Амит	11 2816369
180.	301363004	Дано Мустафа	32 17276237
181.	301362002	Даноски Рамазан	11 8693612
182.	301361000	Дано Ракип	11 3083758
183.	301356002	Зенили Шемсија	11
184.	301354005	Зенили Исен	11 2923958
185.	301358006	Зењили Исен	11 704

186.	301345010	Махмути Медат	11 10724645
187.	301228000	Селими Рамадан	11 9441391
188.	000010900	Џамија С. Скудриње	31 17292215
189.	301306004	Јакупи Рушит	11 3134505
190.	000011456	Зенели Јавијо	31 541242
191.	000011250	Изеири Куртоуе Муавме	11 4032607
192.	000011143	ПП "Агропартнер Скудр Рамадани	31 9039072
193.	301292120	Казафери Несим	11 7563963
194.	301001006	Бајрами Рефик	12 1878959
195.	301066023	Асани Џеват	12 17542870
196.	301005000	Зенили Јајо	11 1007287
197.	301007004	Рамадани Зулал	11 3107737
198.	301000015	Рамадани Зулал	11 17295714
199.	301008006	Ајрули Бешир	11 6784964
200.	301013004	Рамадани Зунун	11 3062334
201.	301179004	Изеири Салија	11 8049918
202.	301170033	Елези Фаредин	11 9933603
203.	301180001	Изири Мусафет	11 3134363
204.	301181003	Касами Нафија	11 2816698
205.	301182005	Селими Екрем	11
206.	301183000	Билали Дилавер	11 2817444
207.	301231001	Идризи Фадил	11
208.	301185004	Исаку Бајрам	11 8090237
209.	301186006	Зунуни Канија	11 4945095
210.	301180012	Изеири Мурат	11 2927173
211.	301184002	Селими Суле	11
212.	301187001	Вејсили Вејсел	11 2818103
213.	301188003	Вејсели Рамадан	11 9857694
214.	301190002	Вејсели Сулејман	11 10724946
215.	301191004	Сејдиу Осман	11 2817441
216.	301194003	Исоски Гафур	11 3089921
217.	301196000	Рамадани Ариф	11
218.	301198004	Мурати Сале	11 2817493
219.	301199006	Мурати Зекир	11 7532837
220.	301225001	Рамадани Акиф	12 7809252
221.	301200003	Рамадани Акиф	11 14046164
222.	301201005	Рамадани Неџит	11 48049747
223.	301202000	Рамадани Исмаил	11 6646804
224.	301204004	Мурати Фуат	11 2749976
225.	301193001	Исо Дилавер	11 2817487
226.	301205006	Рамадани Зека	11 5338014
227.	301292116	Казафери Рамазан	32 9049625
228.	301190013	Зенили Нуредин	11 17274603
229.	301200014	Бојаци Фадил	12 10097758
230.	301190024	Незири Ахмет Реџо	11 17274560
231.	301190072	Мурати Асан	11 2818125
232.	301190050	Рамадани Зеко	12 17272970
233.	301190061	Куртоски Азир Зудија	12 17272974
234.	301117001	Бајруши Невзат	11 2817711

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-6145/1
27 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

608.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 март 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА**

1. За државен секретар во Министерството за култура се именува Елизабета Канческа-Милевска, досегашен советник на министерот за култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1691/1
20 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

609.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 март 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА ИСЕЛЕНИШТВО**

1. За директор на Агенцијата за иселеништво се именува Васил Наумов, адвокат.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1804/1
20 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

610.

Врз основа на член 30 од Законот за научно-истражувачката дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 13/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 март 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА
СТАРΟΣЛОВЕНСКА КУЛТУРА - ПРИЛЕП**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Јавната научна установа Институт за старословенска култура - Прилеп бр. 02-49/5 од 27 февруари 2001 година, со која за директор на Институтот е избран д-р Танас Вражиновски, научен советник во Институтот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1248/4
20 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

611.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 март 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА
"ИЛИНДЕН" - ДЕМИР ХИСАР**

1. За вршител на должноста директор на Домот на културата "Илинден" - Демир Хисар се именува Драги Ангелевски, дипл. економист.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1583/2
20 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

612.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 март 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА УМЕТНИЧКАТА
ГАЛЕРИЈА - СТРУМИЦА**

1. Васил Алачев се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Уметничката галерија - Струмица.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1584/2
20 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

613.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 март 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОМУ "ВАСО
КАРАЈАНОВ" - ГЕВГЕЛИЈА**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на Основното музичко училиште "Васо Карајанов" - Гевгелија, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Атанас Атанасов,
- Нада Ристова.

2. За членови на Училишниот одбор на Основното музичко училиште "Васо Карајанов" - Гевгелија се именуваат:

- Илија Аризанов, директор на Спортската сала "26 април" - Гевгелија,
- Ванчо Мендизов, судија на Основниот суд - Гевгелија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-56/4
20 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

614.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјалната заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 март 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - СТРУМИЦА**

1. Зорка Пиперевска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Струмица, поради заминување во пензија.

2. За член на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Струмица од редот на стручните работници во Установата се именува Танка Шаламанова, дипл. социјален работник.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1697/1
20 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

615.

Врз основа на член 183 став 2 од Царинскиот закон ("Службен весник на РМ" бр. 21/98, 29/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), министерот за финансии, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ
ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СТОКИТЕ ДОБИЕНИ
КАКО СТРАНСКИ ДОНАЦИИ**

Член 1

1. Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за остварување на правото за ослободување од плаќање царина, кога се увезуваат стоки добиени како подарок, согласно член 183 став 1 алинеја 11 од Царинскиот закон ("Службен весник на РМ" бр. 21/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000).

Член 2

(1) За остварување на правото за ослободување од плаќање царина согласно член 1 од овој правилник, потребно е на царинскиот орган покрај царинската декларација да се поднесе и барање кое треба да ги содржи следниве податоци:

- име-назив и адреса на корисникот и донаторот;
- доказ за статусот на корисникот на донацијата;
- трговски назив на стоката со назначување на личината и вредноста на стоката.

(2) Во прилог на поднесеното барање се доставуваат и следниве исправи:

- доказ дека се работи за донација (фактура која е без плаќање на противвредност во странство, договор за подарок-донација на стоката што се увезува или писмо од донаторот дека стоката што се испраќа е подарок, односно донација);
- изјава каде и за што ќе се користи стоката;
- во соодветната рубрика на "ЕЦД за увоз" за стоката која е предмет на увоз по основ на донации, се впишува цифра од кодексот утврден според Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на царинската декларација и други исправи во царинската постапка ("Службен весник на РМ" бр. 17/2000).

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-4417/1
29 март 2001 година
Скопје

Министер,
Никола Груевски, с.р.

616.

Врз основа на член 265 од Законот за воздушната пловидба ("Сл. лист на СФРЈ" бр. 45/86, 23/88, 80/89 и 29/90), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија се применува како републички пропис, министерот за транспорт и врски донесува

**П РА В И Л Н И К
ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА
ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ВОЗДУХОПЛОВНИОТ
ИНСПЕКТОР**

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот и начинот на издавање на легитимација на воздухопловниот инспектор.

Член 2

Легитимацијата на воздухопловниот инспектор се издава според образец бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.

Образецот на легитимацијата се печати на полутврда бела хартија со димензии 100x70 мм, заштитена со пластична фолија.

Член 3

Образецот на легитимацијата на предната страна содржи: грб на Република Македонија, натпис "Република Македонија", "Министерство за транспорт и врски - Управа за цивилна воздушна пловидба" - "легитимација", "име и презиме на инспекторот", "Воздухопловен инспектор", "место за фотографија со димензии 25x30 мм", број на Решението со кое е назначен инспекторот, "датум и место на издавање на легитимацијата", "потпис на министерот за транспорт и врски" и печат на Министерството за транспорт и врски.

Член 4

Образецот на легитимацијата на задната страна го содржи следниот извадок од Законот за воздушната пловидба:

Член 239

Воздухопловниот инспектор е овластен да врши инспекциски надзор над примената на одредбите од Законот за воздушна пловидба и прописите за безбедност на воздушната пловидба донесени врз основа на овој закон, кои се однесуваат на: воздухопловот; моторот, елисата и падобранот; воздухопловниот; аеродромот и леталиштето, воздухопловниот и друг стручен персонал; исправноста и работата на техничките средства, опремата и уредите за контрола на летането и метеоролошко обезбедување на воздушната пловидба; службата за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници и предмети; противпожарната служба; службата за брза помош и службата за снабдување на воздухоплови со гориво и мазиво.

Член 5

Легитимацијата има важност се додека лицето на кое му е издадена има службено својство на инспектор.

Инспекторот ја враќа легитимацијата по престанокот на службеното својство на инспектор.

Член 6

Легитимацијата се заменува со нова, кога поради дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива и кога имателот на легитимацијата ќе ги промени личните податоци.

Член 7

Во случај на губење на легитимацијата, инспекторот ја огласува за неважечка и за тоа го известува министерот за транспорт и врски.

Во случајот од став 1 на овој член, на инспекторот му се издава нова легитимација.

Член 8

Легитимацијата што се враќа или се заменува, се поништува од комисија составена од 3 члена, кои ги именува министерот за транспорт и врски.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи правилникот за легитимација за воздухопловен инспектор ("Сл. лист на СФРЈ" бр. 40/87).

Член 10

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-3459
27 март 2001 година
Скопје

Министерство
за транспорт и врски,
Министер,
Љупчо Балкоски, с.р.

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Министерство за транспорт и врски Управа за цивилна воздушна пловидба	
ЛЕГИТИМАЦИЈА (IDENTIFICATION CARD)	
воздухопловен инспектор (Flight Safety Inspector)	
место за фотографија	
Бр. на Решение: _____ Дата: _____ Скопје	Директор, _____ М.П.

(предна страна)

Член 239 Воздухопловниот инспектор е овластен да врши инспекциски надзор над примената на одредбите од Законот за воздушна пловидба и прописите за безбедност на воздушната пловидба и прописите за безбедност на воздушната пловидба донесени врз основа на овој закон, кои се однесуваат на: воздухопловот; моторот, елисата и падобранот; воздухопловниот сообраќај; аеродромот и леталиштето; воздухопловниот и друг стручен персонал; исправноста и работата на техничките средства, опремата и уредите за контрола на летането и метеоролошко обезбедување на воздушната пловидба; службата за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници и предмети; противпожарната служба; службата за брза помош и службата за снабдување на воздухоплови со гориво и мажиго. Article 239 The Flight Safety Inspector is authorized to conduct inspection oversight to the application of the provisions of the Aviation Act and the regulations related to the flight safety and the regulations governing flight safety based on the present Act and are applied to aircraft, engine, propeller and parachute; air traffic, airport and airfield, aircrew and other qualified staff; worthiness and function of the technical devices, equipment and facilities of the air traffic control as well as meteorological protection of aviation, aircraft, passengers and goods handling; fire-fighting brigade; paramedics and supply of fuel and lubricants for the aircraft. Член 250 Во вршењето на инспекциски надзор, инспекторот има право да изврши преглед на воздухопловите, аеродромите, леталиштата, објектите, инсталациите, уредите, опремата за безбедност на воздушната пловидба, на исправите, книгите и другата документација, што му овозможува да утврди дали стручните работи од областа на безбедноста на воздушната пловидба на дадено претпријатие и трговските друштва, други организации или друго лице, се вршат на пропишаниот начин. При вршењето на инспекциски надзор, инспекторот има право да изврши преглед на дозволатата на воздухопловниот персонал, да ја контролира примената на прописите за работата и начинот на вршење на стручните работи, да бара концедно проверување на стручната и здравствената способност на тој персонал и да земе изјави од одговорното лице, од лицата чија работа подлежи на инспекциски надзор, како и од сведоците. Article 250 In inspection oversight, the Flight Safety Inspector is entitled to conduct inspection of aircraft, airports, air fields, structures, installations, facilities, the equipment related to flight safety, documents, books and other papers in order to be able to find out whether the specific jobs related to flight safety of public enterprises and trading companies, other organizations or other parties have been performed in the prescribed manner. In inspection oversight, the Flight Safety Inspector is entitled to conduct inspection of the licences of aviation personnel, to control the application of the regulations related to the work and working procedures, to require extraordinary checkups of the qualification and medical fitness of the said personnel and to require statements from the person in charge, from the persons whose work is subject to inspection as well from eye witnesses.
--

(задна страна)

617.

Врз основа на член 90 став 2 од Законот за културата ("Сл. весник на РМ" бр. 31/98), министерот за култура донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА САМОСТОЈНИТЕ УМЕТНИЦИ, УСТАНОВИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА, ДРУГИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА И ЗА ОБЈЕКТИТЕ ЗА КУЛТУРА И ОПРЕМАТА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува постапката за прибирање податоци за водење евиденција за самостојните уметници, установите од областа на културата и другите правни лица и за објектите за култура и опремата во државна сопственост и нивната содржина и обработка.

Евиденцијата за самостојните уметници, установите од областа на културата, другите правни лица, за објектите за култура и опремата во државна сопственост се води во книги за евиденција при Министерството за култура.

Член 2

Книгата за евиденција на самостојните уметници се води според образец бр. 1 што ги содржи следните рубрики: реден број; дата на запишување во книгата за евиденција; име и презиме (псевдоним); назив на самостојниот уметник по кој што е регистриран; адреса (телефон, улица, број и место); вид на уметничко творештво; степен на образование - квалификација; корисник на поволности од Буџетот на Република Македонија (да, не и од кога); број на жиро - сметка и забелешка.

Образецот бр. 1 е составен дел на овој правилник.

Член 3

Книгата за евиденција на самостојните уметници се состои од 100 страници поврзани во книга со тврд повез со димензии 29,5x42,0 см.

На предната страница на Книгата за евиденција на самостојните уметници, во левиот горен агол е отпечатено "Република Македонија, Министерство за култура - Скопје", а во средината "Книга за евиденција на самостојните уметници".

Секоја страница од Книгата за евиденција на самостојните уметници има свој број.

Пред почетокот на водењето на Книгата за евиденција на самостојните уметници, на последната страница се забележува вкупниот број страници што таа ги содржи.

Книгата за евиденција на самостојните уметници се заверува со печат на Министерството за култура и со потпис на министерот за култура.

Член 4

Книгата за евиденција на установите од областа на културата се води според образец бр. 2 што ги содржи следните рубрики: реден број; дата на запишување во книгата за евиденција; назив на установата; седиште (телефон, улица, број и место); статус (национална, локална, приватна); основач; дејности од областа на културата за кои се регистрирани (со шифра на дејности); вкупна површина на објектот (м²) (за националните установи); име на директорот на установата и датум на неговото именување; договор со странско правно и физичко лице за вршење работи од областа на културата во Република Македонија (има, нема и број на договорот); вкупен број на вработени и забелешка.

Образецот бр. 2 е составен дел на овој правилник.

Член 5

Книгата за евиденција на установите од областа на културата се состои од 100 страници поврзани во книга со тврд повез со димензии 29,5x42,0 см.

На предната страница на Книгата за евиденција на установите, во левиот горен агол е отпечатено "Република Македонија, Министерство за култура - Скопје", а во средината "Книга за евиденција на установите од областа на културата".

Секоја страница од Книгата за евиденција на установите од областа на културата има свој број.

Пред почетокот на водењето на Книгата за евиденција на установите од областа на културата, на последната страница се забележува вкупниот број страници што таа ги содржи.

Книгата за евиденција на установите од областа на културата се заверува со печат на Министерството за култура и со потпис на министерот за култура.

Член 6

Книгата за евиденција на другите правни лица: трговец-поединец, претпријатие и трговско друштво регистрирани за вршење дејност од областа на културата и правно лице што покрај регистрацијата за вршење на дејност од друга област е регистрирано и за вршење дејност од областа на културата, се води според образец бр. 3 што ги содржи следните рубрики: реден број; дата на запишување во книгата за евиденција; назив на правното лице; основач; адреса (телефон, улица, број и место); дејности од областа на културата за кои е регистриран (со шифри на дејностите); договор со странско правно и физичко лице за вршење работи од областа на културата во Република Македонија (има, нема и број на договорот) и забелешки.

Образецот бр. 3 е составен дел на овој правилник.

Член 7

Книгата за евиденција на другите правни лица се состои од 100 страници поврзани во книга со тврд повез со димензии 29,5x42,0 см.

На предната страница на Книгата за евиденција на другите правни лица, во левиот горен агол е отпечатено "Република Македонија, Министерство за култура - Скопје", а во средината "Книга за евиденција на другите правни лица од областа на културата".

Секоја страница од Книгата за евиденција на другите правни лица има свој број.

Пред почетокот на водењето на Книгата за евиденција на другите правни лица, на последната страница се забележува вкупниот број страници што таа ги содржи.

Книгата за евиденција на другите правни лица се заверува со печат на Министерството за култура и со потпис на министерот за култура.

Член 8

Книгата за евиденција на здруженија на граѓани и фондации од областа на културата се води според образец бр. 4 што ги содржи следните рубрики: реден број; дата на запишување во книгата за евиденција; назив на правното лице; адреса (телефон, улица, број и место); име на претседателот; дали има основано ДОО или АД; подрачја од областа на културата за кои се регистрирани да дејствуваат; дали е потпишан договор за финансирање за 5 години и бр. на договорот; големина на просторот што го користат и вид на сопственоста; договор со странско правно и физичко лице за вршење работи од областа на културата во Република Македонија (има, нема и број на договорот) и забелешки.

Образецот бр. 4 е составен дел на овој правилник.

Член 9

Книгата за евиденција на здруженија на граѓани и фондации од областа на културата се состои од 100 страници поврзани во книга со тврд повез со димензии 29,5x42,0 см.

На предната страница на Книгата за евиденција на здруженија на граѓани и фондации од областа на културата, во левиот горен агол е отпечатено "Република Македонија, Министерство за култура - Скопје", а во средината "Книга за евиденција на здруженија на граѓани и фондации од областа на културата".

Секоја страница од Книгата за евиденција на здруженија на граѓани и фондации од областа на културата има свој број.

Пред почетокот на водењето на Книгата за евиденција на здруженија на граѓани и фондации од областа на културата, на последната страница се забележува вкупниот број страници што таа ги содржи.

Книгата за евиденција на здруженија на граѓани и фондации од областа на културата се заверува со печат на Министерството за култура и со потпис на министерот за култура.

Член 10

Книгата за евиденција на објектите за култура и опрема во државна сопственост се води според образец бр. 5 што ги содржи следните рубрики: реден број; дата на запишување во книгата за евиденција; Одлука на Владата на Република Македонија со која е утврдено дека објектот, односно опремата останува во државна сопственост; имотен лист - број; вид на опремата (опис); адреса на која се наоѓа објектот, односно опремата; вкупна површина (м²); назив на субјектот - корисник на објектот, односно на опремата; површина издадена под закуп (м²) и за кој временски период; користењето е со или без надомест и забелешки.

Образецот бр. 5 е составен дел на овој правилник.

Член 11

Книгата за евиденција на објектите за култура и опремата во државна сопственост се состои од 100 страници поврзани во книга со тврд повез со димензии 29,5x42,0 см.

На предната страница на Книгата за евиденција на објектите за култура и опремата во државна сопственост, во левиот горен агол е отпечатено "Република Македонија, Министерство за култура - Скопје", а во средината "Книга за евиденција на објектите за култура и опремата во државна сопственост".

Секоја страница од Книгата за евиденција на објектите за култура и опремата во државна сопственост има свој број.

Пред почетокот на водењето на Книгата за евиденција на објектите за култура и опремата во државна сопственост, на последната страница се забележува вкупниот број страници што таа ги содржи.

Книгата за евиденција на објектите за култура и опремата во државна сопственост се заверува со печат на Министерството за култура и со потпис на министерот за култура.

Член 12

По завршувањето на книгите за евиденција се отвораат нови книги за евиденција што започнуваат повторно со регистарски број I, со тоа што првата книга за евиденција се означува со римски број I, втората со римски број II итн.

Член 13

При внесувањето на податоците во книгите за евиденција не може да се прави скратување, бришење, прецртување или исправка на внесените податоци.

Новите промени се внесуваат под нов реден број со напомена во местото за забелешка за извршената измена.

Член 14

За секоја измена што настанала кај субјектите наведени во овој правилник (менување на статусот, на-

живот, седиштето и др.), се поднесува пријава до Министерството за култура, најдоцна 15 дена од денот на настанувањето на измената.

Член 15

Податоците од книгите за евиденција се обработуваат и се водат и компјутерски.

Член 16

Запишувањето на самостојните уметници во Книгата за евиденција на самостојните уметници се врши врз основа на писмена пријава (образец број 6) поднесена до Министерството за култура.

Кон писмената пријава се приложува и извод од судска регистрација.

Образецот број 6 е составен дел на овој правилник.

Член 17

Запишувањето на установите од областа на културата во Книгата за евиденција на установите од областа на културата се врши врз основа на писмена пријава (образец број 7) поднесена до Министерството за култура.

Кон писмената пријава се приложуваат и следниве прилози:

- а) Извод од судска регистрација;
- б) Одлука за именување директор;
- в) Доказ за сопственоста на просторот;
- г) Акт за основање на установата.

Образецот број 7 е составен дел на овој правилник.

Член 18

Запишувањето на другите правни лица во Книгата за евиденција на другите правни лица од областа на културата се врши врз основа на писмена пријава (образец број 8) поднесена до Министерството за култура.

Кон писмената пријава се приложува и извод од судска регистрација.

Образецот број 8 е составен дел на овој правилник.

Член 19

Запишувањето на здруженијата на граѓаните и фондацииите од областа на културата во Книгата за евиденција на здруженијата на граѓаните и фондацииите од областа на културата се врши врз основа на писмена пријава (образец број 9) поднесена до Министерството за култура.

Кон писмената пријава се приложуваат и следниве прилози:

- а) Извод од судска регистрација и
б) Доказ за сопственоста на просторот.

Образецот број 9 е составен дел на овој правилник.

Член 20

Објектот што останал во државна сопственост, согласно член 98 од Законот за културата, се запишува во Книгата за евиденција на објектите за култура и опремата во државна сопственост.

Член 21

Писмените пријави, согласно овој правилник, се поднесуваат најдоцна 3 месеци од денот на неговото влегување во сила.

Член 22

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01-1160/1
26 март 2001 година
Скопје

Министер,
м-р **Ганка Самоилова-Цветанова**, с.р.

Образец број 1

КНИГА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА САМОСТОЈНИТЕ УМЕТНИЦИ

[illegible]

Образец број 2

КНИГА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА УСТАНОВИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА

Реден бр.	Дата на запишување во книгата за евиденција	Назив на установата	Седиште (телефон, улица, бр. и место)	Статус (национална, локална, приватна)	Основач	Дејности од областа на културата за кои се регистрирани (со шифра на дејностите)	Вкупна површина на објектот (м ²) (за националните установи)	Име на директорот на установата и датум на неговото именување	Договор со странско правно и физичко лице за вршење работи од областа на културата во Република Македонија (има, нема и бр. на договорот)	Вкупен бр. на вработени	Забелешка
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Образец број 3

КНИГА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ДРУГИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА

Реден бр.	Дата на запишување во книгата за евиденција	Назив на правното лице	Основач	Адреса (телефон, улица, број и место)	Дејности од областа на културата за кои е регистриран (со шифри на дејностите)	Договор со странско правно и физичко лице за вршење работи од областа на културата во Република Македонија (има, нема и бр. на договорот)	Забелешки
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Образец број 4

КНИГА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ
ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА

Ред. бр.	Дата на запишување во книгата за евиденција	Назив на правното лице	Адреса (телефон, улица, број и место)	Име на претседателот	Дали има основано ДОО или АД	Подрачје од областа на културата за кон се регистрира или да дејствуваат	Дали е потпишан договор за финансирање за 5 г. и бр. на договорот	Големинна на просторот што го користат и вид на сопственоста	Договор со странско правно и физичко лице за вршење работи од областа на културата во Република Македонија (има, нема и бр. на договорот)	Забелешки
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

Образец број 5

КНИГА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА КУЛТУРА И ОПРЕМАТА
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Реден бр.	Дата на запишувањето во книгата за евиденција	Одлука на Владата на Република Македонија со која се утврдува дека објектот, односно опремата останува во државна сопственост	Изготвен лист - број	Вид на опремата (опис)	Адреса на која се наоѓа објектот, односно опремата	Вкупна површина на објектот (м ²)	Назив на субјектот - носител на објектот, односно на опремата	Површина издадена под закуп (м ²) и за кој временски период	Користенето е со или без надомест	Забелешка
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

До
Министерството за култура
Скопје

(Образец број 6)

ПРИЈАВА
за запишување во Книгата за евиденција
на самостојните уметници

Врз основа на член 16 од Правилникот за начинот на водење евиденција за самостојните уметници, установите од областа на културата, другите правни лица и за објектите за култура и опремата во државна сопственост ("Сл. весник на РМ" бр. 26/01), поднесувам пријава со следните податоци:

1. Име и презиме (псевдоним) _____
2. Назив на самостојниот уметник по којшто е регистриран _____
3. Адреса (телефон, улица, број и место) _____
4. Вид на уметничко творештво _____
5. Степен на образование - квалификација _____
6. Корисник на поволности од Буџетот (да; не и од кога) _____
7. Број на жиро сметка _____

Прилози кон пријавата: Самостоен уметник,

1. Извод од судска регистрација

До
Министерството за култура
Скопје

(Образец број 7)

ПРИЈАВА
за запишување во Книгата за евиденција
на установите од областа на културата

Врз основа на член 17 од Правилникот за начинот на водење евиденција за самостојните уметници, установите од областа на културата, другите правни лица и за објектите за култура и опремата во државна сопственост ("Сл. весник на РМ" бр. 26/01), поднесувам пријава со следните податоци:

1. Назив на установата _____
2. Седиште (телефон, улица, број и место) _____
3. Статус (национална, локална, приватна, домашна, странска) _____
4. Основач _____

5. Дејности од областа на културата за кои е регистрирана (со шифри на дејностите) _____

6. Вкупна површина на објектот (м²) (за националните установи) _____

7. Име на директорот на установата и датум на неговото именување _____

8. Договор со странско правно и физичко лице за вршење работи од областа на културата во Република Македонија (има, нема и бр. на договорот) _____

9. Вкупен број на вработени:

Прилози кон пријавата: Потпис на овластено лице,

1. Извод од судска регистрација;
2. Одлука за именување на директор;
3. Доказ за сопственост на просторот;
4. Акт за основање на установата.

До
Министерството за култура
Скопје

(Образец број 8)

ПРИЈАВА
за запишување во Книгата за евиденција
на другите правни лица од областа на културата

Врз основа на член 18 од Правилникот за начинот на водење евиденција за самостојните уметници, установите од областа на културата, другите правни лица и за објектите за култура и опремата во државна сопственост ("Сл. весник на РМ" бр. 26/01), поднесуваме пријава со следните податоци:

1. Назив на правното лице _____
2. Основач _____
3. Адреса (телефон, улица, број и место) _____

4. Дејности од областа на културата за кои се регистрирани (со шифри на дејностите) _____

5. Договор со странско правно и физичко лице за вршење работи од областа на културата во Република Македонија (има, нема и бр. на договорот) _____

Прилози кон пријавата: Потпис од овластено лице,

1. Извод од судска регистрација

До
Министерството за култура
Скопје

(Образец број 9)

ПРИЈАВА
за запишување во Книгата за евиденција
на здруженија на граѓани и фондации од областа
на културата

Врз основа на член 19 од Правилникот за начинот на водење евиденција за самостојните уметници, установите од областа на културата, другите правни лица и за објектите за култура и опремата во државна сопственост ("Сл. весник на РМ" бр. 26/01), поднесуваме пријава со следните податоци:

1. Назив на правното лице _____
2. Адреса (телефон, улица, број и место) _____
3. Име на претседателот _____
4. Дали има основано ДОО или АД _____
5. Подрачја од областа на културата за кои се регистрирани да дејствуваат _____
6. Дали е потпишан договор за финансирање за 5 год. и број на договорот _____
7. Големина на просторот што го користат и вид на сопственоста _____
8. Договор со странско правно и физичко лице за вршење работи од областа на културата во Република Македонија (има, нема и бр. на договорот) _____

Прилози кон пријавата: Потпис на овластено лице,

1. Извод од судска регистрација и
2. Доказ за сопственоста на просторот _____

618.

Врз основа на член 41 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/2000 и 103/2000), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 30. 03. 2001 година, Комисијата, издава

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДАВАЊЕ
ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. Се одбива барањето на "Застава АГП" АД Охрид за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност-втора емисија на акции.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
3. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-124/5 Комисија за хартии од вредност
2 април 2001 година Претседател,
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

619.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 21 март 2001 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува член 67 став 1 алинеја 4 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Стамен Филипов од Скопје со Решение У.бр. 208/2000 од 31 јануари 2001 година, поведе постапка за оценување уставноста на член 67 став 1 алинеја 4 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за согласноста на оспорената одредба со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според член 67 став 1 алинеја 4 од Законот за основното образование, учител, наставник, стручен работник и воспитувач, може да биде лице кое покрај условите утврдени со член 66 од овој закон е неосудуван со правосилна судска пресуда за кривични дела против достоинството и моралот.

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владеењето на правото е една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Со член 32 став 1 од Уставот се уредува дека секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност, а според став 2 од овој член на Уставот, секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место.

Според член 51 од Уставот во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и законите. Секој е должен да го почитува Уставот и законите.

Прашањата што се однесуваат на кривичните дела и кривичната одговорност, мерките за безбедност, меѓу кои и забраната за вршење на професија, дејност или должност, правните последици на осудата и рехабилитацијата, спаѓаат во кривично-правната материја и се уредени со Кривичниот законик. Покрај другото, според член 66 од Законикот, судот може на сторителот на кривично дело да му забрани вршење на определена професија и да го определи траењето на мерката, кое не може да биде пократко од една ниту подолго од десет години, по издржувањето на главната кривична санкција. Исто така, со член 102 став 2 и 3 од овој законик е уредено дека правните последици од осудата што се состојат во забрана на стекнување на определени права траат најдолго десет години од денот на издржаната, простената или застарената казна, а со бришењето на осудата престануваат правните последици на осудата. Инаку, правните последици на осудата можат да се предвидат само со закон и наставуваат по сила на законот со кој се предвидени (член 101 став 2 од Законикот). Рехабилитацијата, пак, која може да биде законска или судска, според член 103 став 2 од овој законик, значи предвремен престанок на мерките за безбедност и правните последици од осудата и бришење на осудата од казнената евиденција.

Посебно за одбележување е дека кривичните дела против достоинството и моралот за кои според оспорената одредба од Законот за основното образование е услов учителот, наставникот, стручниот работник и воспитувач да не е осудуван со правосилна судска пресуда за такви дела, како посебен вид на кривични дела, не се предвидени во Кривичниот законик.

Тргувајќи од содржината на наведените уставни и законски одредби, а имајќи предвид дека правната последица на осудата, во конкретниот случај со оспорената одредба, настапува по сила на законот, а не како последица на изречена мерка за безбедност односно правна последица на осудата што ја изрекува судот за одредено кривично дело, Судот оцени дека член 67 став 1 алинеја 4 од Законот за основното образование не е во согласност со Уставот.

Покрај тоа, според мислењето на Судот, оспорената одредба содржи услови кој упатува на кривични дела кои не постојат или се трансформирани во друг вид на кривични дела во Кривичниот законик, од кој аспект и покрај тоа што Уставниот суд не ја цени меѓусебната согласност на законите, сепак со таквата одредба која фактички е неприменлива, се повредува принципот на владеење на правото, поради што Судот оцени дека таа одредба не е во согласност и со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр.208/2000
21 март 2001 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Тодор Цунов**, с.р.

620.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 21 март 2001 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинуваат членовите 37 и 38 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по сопствена иницијатива во однос на член 37 и по иницијатива на Стамен Филипов од Скопје во однос на член 38, со Решение У.бр. 131/2000 од 28 декември 2000 година, поведе постапка за оценување уставноста на членовите 37 и 38 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со одредбите на Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според член 37 од Законот, Владата го обезбедува извршувањето на одлуките на Уставниот суд на Република Македонија во случаите кога надлежните органи за извршување на овие одлуки не ја извршиле одлуката на Судот, а според член 38 од Законот во зависност од природата на предметот на извршувањето, како и од органот кој во смисла на член 37 од овој закон бил непосредно надлежен и должен за извршување на одлуката, доколку со друг закон поинаку не е определено, Владата донесува заклучок со кој поблиску го определува начинот на обезбедување на извршувањето.

5. Според член 112 став 3 од Уставот, одлуките на Уставниот суд се конечни и извршни, а според член 113 од Уставот, начинот на работата и постапката пред Уставниот суд се уредува со акт на Судот.

Тргувајќи од содржината на наведените одредби, според мислењето на судот, Уставот е категоричен во определбата дека одлуките на Уставниот суд се конечни и извршни. Поеајќи од категоричноста на уставната определба за конечност и извршност на одлу-

ките на Уставниот суд и определувањата на начинот на извршувањето на одлуките што е во надлежност на самиот Суд, а имајќи предвид дека со оспорените одредби може да се наруши принципот на конечност и извршност на одлуките на Уставниот суд, односно дека тие содржат елементи кои допуштаат Владата на Република Македонија да ги толкува одлуките на Уставниот суд, да го пролонгира и оневозможува нивно извршување, Судот оцени дека членовите 37 и 38 од Законот за Владата на Република Македонија не се во согласност со одредбите на член 112 став 3 и член 113 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 131/2000
21 март 2001 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Тодор Цунов**, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 13/2001), е направена грешка поради што се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Во членот 93 во петтиот ред наместо зборовите: "01 јануари 2001 година" треба да стојат зборовите: "01 октомври 2001 година".

Бр. 10-843/2
28 февруари 2001 година
Скопје

Од Законодавно-правната комисија
на Собранието на Република
Македонија,

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

На недвижност - спрат од кука која се наоѓа во Скопје на ул. "Лазар Личеновски" бр. 3-4, во површина од 81 м², видно од ИЛ бр. 40004 од 19.01.1996 година, решение О.бр. 362/95 од 26.04.1995 година и решение ВПП бр. 232/94 од 28.06.1995 година на Општински суд Скопје I - Скопје, а со почетна цена од 1.411.654,00 денари.

Продажбата ќе се одржи со усно јавно наддавање на ден 24.04.2001 година во 10.30 часот во Основниот суд Скопје I - Скопје - барака на извршното одделение соба бр. 7.

Сите заинтересирани физички и правни лица се должни до денот на продажбата на име гаранција за учество во лицитацијата да депонираат износ од 1/10 од утврдената почетна цена на недвижноста, а во благаяната на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје по тужба на тужителите Максимовски Зоран, Трпковски Слафан и Тодевски Јовче сите од Станица Зелениково - Скопје, против тужените Арсовски Илија од Скопје, Арсов-

ски Тихомир од Охрид, Ефтимова Десанка од Австралија со непозната адреса, Шврљуга Милица од Швајцарија со непозната адреса и Илиев Ангел од Австралија со непозната адреса, се води постапка за сопственост и исполнување на договор за купопродажба.

Судот со решение ИЦ. П.бр. 1029/00 од 22.03.2001 година на тужените Ефтимова Десанка, Шврљуга Милица и Илиев Ангел согласно член 78 став 2 точка 4 од ЗПП им назначи привремен застапник за да ги штити нивните интереси во постапката и тоа Дафинка Ивановска од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 51.

Се повикуваат тужените Ефтимова Десанка, Шврљуга Милица и Илиев Ангел да се јават во судот лично или преку полномошници во рок од 30 дена од објавувањето на огласот.

Доколку во овој рок тужените или нивните полномошници не се јават во судот тужените се предупредуваат дека назначениот привремен застапник адвокат Дафинка Ивановска од Скопје ќе ги застапува тужените во постапката се додека тужените или нивните полномошници не ќе се појават пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека им назначил старател.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IX.П.бр. 1029/00. (7066)

Основниот суд Скопје II - Скопје како првостепен парничен суд и тоа со судијата Лидија Тасева како претседател на советот, постапувајќи по правната работа на тужителката Амиде Ајдези од Скопје, ул. "Вангел Тодоровски" бр. 1/5, против тужениот Енез Ајдези од Република Хрватска со непозната адреса на живеење, за развод на брак на ден 14.03.2001 година донесе решение.

Со решение на овој суд П.бр. 238/01 од 12.03.2001 година врз основа на член 78 став 2 точка 5 од ЗПП поставена е адвокат Станојевска Наташа од Скопје, ул. "Пајко Маало" бр.6, за привремен застапник на тужениот Енез Ајдези од Република Хрватска сега со непозната адреса на живеење, а во постапката која се води пред овој суд по тужба на тужителката Амиде Ајдези од Скопје за развод на брак.

Со истото решение одредено е дека привремениот застапник ќе го застапува тужениот во постапката се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека центарот за социјална работа не го извести судот дека му поставил старател на тужениот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VII.П.бр. 238/01. (7070)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар се води парница по тужба на тужителот Серафимовска Сјајна од с.Зубовце, против тужените Петровски Радован Павле и Деветак Радован Павлина двајцата од с.Тумчевиште, денес со непозната адреса на престојувалиште и живеалиште во странство, по основ сопственост. Вредност неопределена.

На тужените Петровски Радован Павле и Деветак Радован Павлина, двајцата од с.Тумчевиште, денес со непозната адреса на престојувалиште и живеалиште во странство, им се поставува за привремен застапник лицето Данило Богучески адвокат од Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на тужените додека тие или нивен полномошник или застапник не се јави на расправата пред овој суд или се додека органот за старателство не им постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 659/00. (7038)

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка по тужба на тужителот Билали Камбер од Гостивар против тужениот Абдији Иса Фетак од с.Д.Бањица денес со непозната адреса на престојувалиште и живеалиште,

по основ утврдување на сопственост, вредност неопределена.

На тужениот Абдији Иса Фетак од с.Д.Бањица денес со непозната адреса на престојувалиште и живеалиште му се поставува за привремен застапник лицето Попоска Весна адвокат од Гостивар, која ќе ги застапува интересите на тужениот додека тој или негов полномошник или застапник не се јави на главна расправа пред овој суд или додека органот за старателство не му постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 205/01. (7039)

Пред Основниот суд во Гостивар се води парница по тужба на тужителот Мифтари Ресул од с.Чајле, против тужената Кнусај Саманта од с.Чајле, денес со непозната адреса на престојувалиште и живеалиште, по основ за развод на брак, вредност неопределена.

На тужената Кнусај Саманта од с.Чајле, а денес со непозната адреса на престојувалиште и живеалиште и се поставува привремен застапник лицето Светлана Славкоска адвокат од Гостивар која што ќе ги застапува интересите на тужената се додека таа или нејзин полномошник или застапник не се јави на главната расправа пред овој суд односно се додека органот за старателство не и постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 193/01. (7040)

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка по тужба на тужителот Махмуди Зендел Акиф од с.Мало Турчане, против тужениот Абдији Нухи Иса од с.Д.Бањица денес со непозната адреса на престојувалиште и живеалиште, по основ на сопственост за купопродажба, вредност неопределена.

На тужениот Абдији Нухи Иса од с.Д.Бањица денес со непозната адреса на престојувалиште и живеалиште му се поставува за привремен застапник лицето Андоноска Мирјана адвокат од Гостивар, која ќе ги застапува интересите на тужениот додека тој или негов полномошник или застапник не се јави на главна расправа пред овој суд или додека органот за старателство не му постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 125/01. (7046)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово се води парнична постапка по тужба на тужителот АД за осигурување и реосигурување "Македонија" Скопје, деловна единица самостојна филијала Куманово, против тужениот Димитријевски Лазар од Куманово, ул. "Титова Митровачка" бр. 4-2/11, за долг - регресно побарување.

Со оглед на тужениот е со непознато престојувалиште судот му поставува привремен застапник и тоа Мирјана Ефремовска адвокат од Куманово која ќе го застапува тужениот во постапката се додека тужениот или неговиот полномошник не се појави пред судот односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, В. П.бр. 1295/99. (7030)

Пред Основниот суд во Куманово е поведена парнична постапка по тужба на тужителот Ајдини Барбуке од с.Васкинце со престојувалиште во Германија, а во постапката застапувана од полномошник адвокат Момчило Доцевски од Куманово, против тужениот Ајдини Хајдин од с.Лопате сега со непознато престојувалиште во странство, за развод на брак, вредност на спорот 60.000,00 денари.

Судот по службена должност на тужениот во оваа парница му поставува привремен застапник адвокат Тони Цветковски од Куманово до правосилно окончување на оваа парнична постапка.

Од Основниот суд во Куманово, Ц. П.бр. 1220/00. (6973)

ОСНОВЕН СУД ПРИЛЕП

Пред овој суд заведен е спор по тужба на тужителот ПП "Интер - експорт" од Битола, против тужениот Пецо Јорданоски од Прилеп за исплата на долг со вредност на спорот од 54.115,00 денари.

Со повикува тужениот Петре Јорданоски да се јави во судот во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави точната адреса на местото на свое живеење или пак да го извести судот за евентуално, кое лице да го застапува по предметот.

Во спротивно, на тужениот ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува интересите во овој спор.

Од Основниот суд во Прилеп, П.бр. 682/96. (7032)

Во Основниот суд во Прилеп е заведен спор по тужбата на тужителот Мехмедоски Ајхан од Прилеп, ул. "Мавровска" бр. 3, против тужената Мехмедоска Асима од Прилеп, сега во Виена, Австрија, а со непозната адреса, за развод на брак по член 40 од ЗС.

Се повикува тужената Мехмедоска Асима од Прилеп, а сега во Виена, Австрија со непозната адреса, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот или ја достави до судот својата адреса на местото на живеалиште или престојувалиште.

Доколку тужената ова не го направи во наведениот рок од страна на ЦСР - Прилеп, ќе и биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нејзините права и интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Прилеп, П.бр. 98/01. (7034)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Во Основниот суд во Струмица поведена е постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Аврам Стоилов од с.Смолари, Струмичко, против тужената Седа Стоилова со непозната адреса. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужената Седа Стоилова да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", во судница бр. 18. Во спротивно, на истата ќе и биде одреден привремен застапник и тоа Валентина Митева - стручен соработник при Основниот суд во Струмица, која ќе ги застапува нејзините интереси по предметот на спорот, до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 2299/00.

(7047)

Основниот суд во Струмица постапувајќи по тужбата на тужителот АДОР "Македонија" Скопје, против тужениот Динев Митко од с.Борисово, за долг, вредност на спорот 2.520,00 денари, врз основа на член 80 од ЗПП, денес 20.03.2001 година.

За привремен застапник на тужениот Динев Митко од с.Борисово, а сега со непознато место на живеење во предметот П.бр. 2121/00 што се води во Основниот суд во Струмица по тужба на тужителот АДОР "Македонија" Скопје против тужениот Динев Митко од с.Борисово, за долг, вредност на спорот 2.520,00 денари, се назначува Валентина Митева стручен соработник во Основниот суд во Струмица.

Привремениот застапник да ги застапува интересите на тужениот согласно член 79 од ЗПП со сите права се до појавувањето на тужениот или негов полномошник пред судот.

Се повикува тужениот Динев Митко од с. Борисово да се јави во рок од 15 дена од денот на објавување на огласот.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 2121/00.

(7048)

Во Основниот суд во Струмица се води извршна постапка по предлог за извршување поднесен од страна на доверителот Штедилница "Мак - БС" АД Скопје

- експозитура Струмица, а против хипотекарниот должник Стојан Гугенски од Струмица, сега со непозната адреса на живеење, заради наплата на парично побарување - долг во износ од 20.000 ГМ како главен долг со останати споредни побарувања, а преку продажба на заложена недвижност.

Се повикува хипотекарниот должник Стојан Гугенски од Струмица а сега со непозната адреса на живеење, да се јави во рок од 15 дена од објавувањето на огласот заради земање учество во покренатата извршна постапка, во спротивно ќе му биде поставен привремен застапник и тоа лицето Цона Каламерникова - стручен соработник при Основниот суд во Струмица, која ќе го застапува се до моментот кога тој ќе се јави пред судот или ќе определи свој полномошник.

Од Основниот суд во Струмица, И.бр. 6895/98.

(6970)

Во Основниот суд во Струмица се води извршна постапка по предлог за извршување поднесен од страна на доверителот Стопанска банка АД Скопје, а против хипотекарниот должник Иван Петар Ристов од Струмица, сега со непозната адреса на живеење, заради наплата на парично побарување - долг во износ од 36.801 ГМ со останати споредни побарувања, а преку продажба на заложена недвижност.

Се повикува хипотекарниот должник Иван Петар Ристов од Струмица а сега со непозната адреса на живеење, да се јави во рок од 15 дена од објавувањето на огласот заради земање учество во покренатата извршна постапка, во спротивно ќе му биде поставен привремен застапник и тоа лицето Цона Каламерникова - стручен соработник при Основниот суд во Струмица, која ќе го застапува се до моментот кога тој ќе се јави пред судот или ќе определи свој полномошник.

Од Основниот суд во Струмица, И.бр. 3192/98.

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка по тужба на тужителот Автопрогрес автомобили ДООЕЛ Тетово, против тужениот Адеми Сафет од с. Церово - Тетовско.

Се повикува тужениот Адеми Сафет од с.Церово - Тетовско сега со непозната адреса во странство во рок од 30 дена по објавување на огласот во "Службен весник на РМ" да се јави во Основниот суд во Тетово или да овласти свој полномошник, во спротивно на судот преку Центарот за социјална работа - Тетово ќе му постави времен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1281/00. (7043)

Пред Основниот суд во Тетово се води спор по тужба на тужителот Сеад Ризвани од с.М.Речица, против тужената Леонора Ризвани од Тетово, а сега со непозната адреса во Германија, за развод на брак.

Се повикува тужената Леонора Ризвани да во рок од 15 дена од објавувањето на огласот се јави во судот и достави адреса или постави свој застапник, ако тоа не го стори во овој рок ќе и биде поставен времен старател кој ќе го води процесот во нејзино име.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1260/00. (7045)

Пред Основниот суд во Тетово по тужба на тужителот Хакиф Шемси од Тетово, против тужената Џуласвије Шемси од Тетово, а сега со непозната адреса во странство се води постапка за развод на брак.

Се повикува тужената да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник, кој ќе ја застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно, по протекот на 30 дена судот преку Центарот за социјални работи Тетово ќе и постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 271/01. (7049)

Пред овој суд се води спор по тужба на тужителот Хаџи Иљовски Драгољуб и други од Тетово, против тужениот Асани Асан од Тетово за утврдување на сопственост.

Се повикува тужениот Асани Асан од Тетово, ул. "Радован Цониќ" бр. 103, сега со непозната адреса во странство да во рок од 30 дена се јави во Основниот суд во Тетово по тубата на тужителот Хаџи Иљовски Драгољуб и други против него за утврдување на сопственост.

Доколку во овој рок не се јави и не одреди свој полномошник судот ќе му постави времен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово, кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 98/01. (7050)

Пред овој суд во тек е постапка по предлог на предлагачот Шенгул Сабит од Истанбул за докажување на смртта на лицето Мемиши Сабит Јакуп порано од Тетово.

Се повикува лицето Мемиши Сабит Јакуп да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 15 дена од објавување на огласот или пак некој друг што знае нешто за него, доколку не се јави никој во определен рок судот ќе постави привремен старател преку Центарот за социјални работи Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр. 712/00. (7051)

Пред овој суд поведена е постапка за исполнување на договор за купопродажба по тужба на Касами Зекир Љазам, Абдулаи Рамадан Мехмед двајцата од с. Челопек Тетово, против тужениот Ајдари Ајдар Абаз од с. Челопек, сега иселен во Турција, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Ајдари Ајдар Абаз од с. Челопек, сега иселен во Турција со непозната адреса или друго лице кој има правен интерес во постапката за исполнување на договор за купопродажба поведена по тужба на тужителите Касами Зекир Љазам и Абдулаи Мехмед двајцата од с. Челопек, да се јават пред Основниот суд во Тетово, каде се води постапката под П.бр. 101/01 или пак да испратат полномошник кој ќе ги застапува и тоа во рок од 30 дена од денот на објавувањето, во спротивно судот ќе му определи привремен застапник кој ќе го застапува во овој спор.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 101/01. (7053)

Пред Основниот суд во Тетово по тужба на тужителката Фериде Медии од Тетово, ул. "109" бр. 18, против тужениот Неат Медии од Тетово сега со непозната адреса на работа во странство се води постапка за развод на брак.

Се повикува тужениот да се јави во судот да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до окончувањето на истата.

Во спротивно, по протекот на 30 дена судот преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе му постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 245/01. (7054)

Пред овој суд се води тужба од тужителот Крстевски Димо од Скопје, против Стојановска Петра од с. Теарце, сега со непозната адреса во САД за утврдување право на сопственост. Вредност 40.000,00 денари. Доколку во овој рок од 30 дена истата не се јави и не одреди свој полномошник, судот ќе и постави времен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово кој ќе се грижи за нејзините права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 268/01. (7055)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка по тужба на тужителот Етем Синани од с.Д. Палчиш-

те, против тужената Кадрије Синани родена Хусејноска од с.Д.Палчиште сега со непозната адреса, за развод на брак.

Се повикува тужената Кадрије Синани родена Хусејноска во рок од 30 дена од објавување на огласот да се јави во Основниот суд во Тетово или да овласти свој полномошник, во спротивно судот преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе и постави времен старател кој ќе ги штити нејзините права и интереси до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1109/00. (7056)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 19/2001, на регистарска влошка бр. 002824, го запиша во трговскиот регистар Акционерското друштво за производство и промет на одлици "МГ" Леарница - Охрид, улица "15-ти Корпус" број 89.

Променета е фирмата од "МГ" Леарница А.Д. Охрид во "КИД" Леарница А.Д. Охрид.

Усвоени се измени на Статутот со Одлука бр. 0201-42/3 од 15-01-2001 година.

Одбор на директори

Неизвршни членови: Богоја Блажески, Антон Палек, Стопанска Банка а.д. Скопје, претставник - Павле Гугулоски.

Извршни членови: Дербанов Ѓорѓи - Генерален директор, со овластувања согласно Статутот, Темелкоски Веле - Зам. Генерален директор, со овластувања согласно Статутот.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 19/2001. (3288)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1210/2000, на регистарска влошка бр. 030083217-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство и трговија "ТАЛИЈА" ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Сутјеска" бр. 13, Штип.

Единствен содружник во друштвото е Славчо Митевски од Штип. Друштвото ќе ги врши дејностите: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.42, 02.01, 02.02, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.61, 52.63, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, застапување и претставување на странско лице, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка. За обврските спрема лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Митевска Александра - управител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1210/2000. (1924)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1106/2000, на регистарска влошка бр. 030082177-8-12-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, градежништво и трговија "МЦ-ИНЖЕНЕРИНГ" ДООЕЛ Винаца, ул. "Партизанска" бр. 18.

Со изјава од 26.09.2000 година се основа Друштво за производство, градежништво и трговија "МЦ-ИН-ЖЕНЕРИНГ" ДООЕЛ Винаца. Скратениот назив на друштвото ќе биде: "МЦ-ИНЖЕНЕРИНГ" ДООЕЛ Винаца.

Седиштето на друштвото ќе биде во Винаца на ул. "Партизанска" бр. 18.

Управител на друштвото во внатрешнотрговско како и во надворешнотрговското работење е Цонев Миле со неограничени овластувања.

За обврските на друштвото во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Друштвото ќе ги врши следните дејности: 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 60.22, 52.11, 52.12, 52.24, 52.21, 52.22, 52.25, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.46, 52.26, 50.10, 51.31, 51.34, 51.41, 51.42/2, 51.24, 51.53, 51.54, 51.70, 51.35, 55.30, 55.30/1, 55.40, 55.51, 55.52, 63.12, 15.62, 15.82/2, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 71.32, 71.34, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот друмски сообраќај.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1106/2000. (1925)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1189/2000, на регистарска влошка бр. 030083007-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги "ДЕКОРДОМ" ДООЕЛ Кочани, ул. "Маршал Тито" Б-2/54.

Основач: Јорданка Арсова од Кочани, ул. "Маршал Тито" Б-2/54.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.30, 02.02, 18.21, 18.22, 18.23, 19.20, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.61, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/2, 51.42/1, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.41, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 55.11, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на стоки.

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет одговара со целиот свој имот.

За управител и застапник во внатрешниот и надворешниот трговски промет се именува лицето Јорданка Арсова од Кочани, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1189/2000. (1926)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1065/2000, на регистарска влошка бр. 030081797-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за ревизија "МИТЕВСКИ" ДООЕЛ, Кочани, ул. "Никола Карев" бр. 2/1, Кочани.

Основање на Друштво за ревизија "МИТЕВСКИ" ДООЕЛ Кочани со седиште на улица "Никола Карев" бр. 2/1, Кочани.

Единствен основач-содружник на Друштвото е: Велин Пано Митевски од Кочани, улица "Никола Карев" бр. 2/1.

Управител на Друштвото е Велин Митевски од Кочани, ул. "Никола Карев" 2/1, Кочани и има неограничено овластување во застапување на Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и одговара неограничено со сите свои средства.

Дејности: 74.12, 74.13, 74.14, 74.84.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1065/2000. (1927)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1148/2000, на регистарска влошка бр. 030082597-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги "АЛАЦИОВИ" увоз-извоз ДОО с. Моноспитово бр. 126, Муртино.

Содружници: Зоран Алацов од с. Моноспитово бр. 126, Ристо Алацов од с. Моноспитово бр. 126, Томе Алацов од с. Моноспитово бр. 126.

Дејности: 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.15, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување на странски фирми.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за обврските сторени во тој промет одговара со целокупниот свој имот.

Зоран Алацов од с. Моноспитово Муртино управител на Друштвото и Застапник во надворешнотрговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1148/2000. (1928)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1201/2000, на регистарска влошка бр. 030083127-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство и трговија увоз-извоз "АЛ-ПА" маркет ДООЕЛ Штип, ул. "Балканска" бр. 55/А.

Дејности: 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/1, 15.98/2, 26.11, 26.12, 29.11, 29.12, 29.13, 45.11, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.60, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 74.12.

Одговорност: Неограничени овластувања со целиот свој имот.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна спедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи во странство и Р. Македонија, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, консигнација, реекспорт.

Алексов Павле од Штип, на Друштвото е застапник во надворешнотрговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1201/2000. (1929)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1126/2000, на регистарска влошка бр. 03008237?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец "АНИБИЛ" Данчо Ѓорѓи Иванов ТП, с. Ѓечерлија к. бр. 58, Босилово.

Назив и седиште на фирма: Трговец поединец Анибил, Данчо Ѓорѓи Иванов тп с. Ѓечерлија к. бр. 58, Босилово.

Основач: Данчо Иванов од с. Ѓечерлија к. бр. 58, Босилово.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63.

Овластен потписник: Данчо Иванов од с. Ѓечерлија к. бр. 58, Босилово.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува од свое име и за сметка на фирмата и одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1126/2000. (1930)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4961/2000, на регистарска влошка бр. 02032882?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за градежништво, инженеринг, проектирање, трговија, транспорт и услуги ЕВ-РО ЛУКС - Тахир, ДООЕЛ експорт-импорт с. Градец - Неготино Полошко

Трговското друштво е основано со акт за основање - изјава бр. 01/1 од 03.08.2000 година, а основач е Илјази Тахир од с. Градец-Неготино Полошко.

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 01.22/1, 01.24, 01.25, 02.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.43, 15.51, 15.81/1, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 18.10, 19.10, 20.40, 24.51, 24.52, 26.51, 26.52, 26.53, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.5, 0.74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна спедиција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен превоз на патници, застапување и посредување во надворешниот промет, комисионо и консигнационо работење, туристички и угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство.

Управител е Илјази Тахир, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4961/2000. (33443)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4816/2000, на регистарска влошка бр. 02032759?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги ДЕС-ПЕРАДО ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Вардарска", бр. 15, Куманово.

Дејности: 50.20, 50.30/2, 50.30/1, 51.21, 51.31, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.43, 52.42, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84, 71.40, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај.

Управител без ограничување е Јахиу Артон и водно лице за застапување во надворешниот и внатрешниот трговски промет, во едно и основач.

Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4816/2000. (33444)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3065/2000, на регистарска влошка бр. 0209299?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговец поединец Такси АЖУР ТП Синан Хаљим Хаљими с. Шипковица.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23.

Во правниот промет со трети лица трговец-подинец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските преземени во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Управител е Синан Хаљими без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3065/2000. (33445)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4880/2000 на регистарска влошка бр. 02032816?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП со ЗТД на Трговец поединец ТП Никодин Русаље Грујоски ДРЕН ПРОМЕТ трговија на мало ул. "Саса-8" бр. 8, Скопје.

Основач на ТП е Никодин Грујоски од Скопје.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 52.12, 52.21, 52.27, 52.25, 52.62.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица ТП одговара со целиот свој имот.

Управител е Никодин Грујоски со неограничено овластување

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4880/2000. (33446)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4648/2000, на регистарска влошка бр. 02032887, го запиша во трговскиот регистар, основањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги МЕТАЛЕЛЕКТРО СЗ ДОО увоз-извоз ул. "Ѓодор Ѓанго" - 17 в бр. 29, Скопје.

Содружници: Стојан Павлевски од Скопје, Зоре Дамчески од Скопје.

Дејности: 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 31.10, 31.20, 31.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.445, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/2, 50.30/3 Дејности: 20.10, 20.11, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 01.22/1, 01.22/1, 01.24, 01.25,

02.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.43, 15.51, 15.81/1, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 18.10, 19.10, 20.40, 24.51, 24.51, 24.52, 26.52, 26.53, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.2.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посрдување во областа на прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт со стоки и патници, реекспорт, компензациони работи, малограничен промет со соседните земји, Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото застапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Владимир Силјановски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4648/2000. (33447)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4503/2000, на регистарска влошка бр. 02032349?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП превоз ЗЕЛЕНА ЛАГУНА, ул. ВОХРИДСКА бр. 6, Тетово.

Основач е Фадил Сабри Неџири од Тетово.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Одговорност Фадил Сабри Неџири одговара лично со целиот свој имот.

Овластено лице на ТП ЗЕЛЕНА ЛАГУНА превоз е Фадил Сабри Неџири, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4503/2000. (33448)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4775/2000, на регистарска влошка бр. 02032710?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП ТАРА ГОЛД пицерија Драган Никола Вујиќ "133" 66-2/12, Тетово.

Основач е Драган Никола Вујиќ од Тетово.

Дејности: 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52.

Во правниот промет со трети лица ТП одговара лично со целиот свој имот.

Овластено лице на ТП е Драган Вујиќ, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4775/2000. (33449)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4870/2000, на регистарска влошка бр. 02032791?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за трговија на големо и мало "СТЕЦО-КОМПАНИ", ДООЕЛ, увоз-извоз ул. г Црвена Скопска општина, бр. 11, Скопје.

Содружник на друштвото е Стефан Бошњаковски од Скопје.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 51.55, 51.56, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 51.12, 51.13, 51.16, 51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 51.43, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.12, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 63.21, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со соседните земји: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет друштвото ќе го застапува и претставува управителот на истото, лицето Огнен Бошњаковски од Скопје и тоа без ограничување.

Во правниот промет со трети лица друштвото застапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4870/2000. (33450)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3957/2000, на регистарска влошка бр. 02032314?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за градежништво и трговија ПИРАМИДА КОМПАНИ Џељал и друго ДОО извоз-увоз с. Долно Свиларе, Кондово.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 02.01, 02.02, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 51.42, 51.43, 15.51, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.24, 21.25, 25.21, 25.22, 25.24, 26.21, 26.25, 28.21, 28.40, 28.32, 28.75, 29.72, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, консигнациона продажба, агенциски услуги во транспортот.

Друштвото во правниот промет со трети лица застапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Ајрун Нуредини, управител, без ограничување.

Основачи на друштвото се лицата: Ајрун Нуредини и Џељал Нуредини од с. Долно Свиларе, Кондово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3957/2000. (33451)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2397/2000, на регистарска влошка бр. 02029785?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги ЕПТАЛОФОС, Иоанис ДООЕЛ ул. "Детелин Војвода" бр.9, Скопје.

Основање на ДООЕЛ од едно лице, основач е Иоанис Маторидис од Скопје.

Дејности: 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.25, 25.13, 25.24, 26.52, 26.61, 26.62, 28.61, 29.71, 29.72, 35.12, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 45.31, 45.32, 45.33, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.44, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.6, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.31/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.33, 71.34, 74.12, 74.14, 74.20, 74.20/3, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во прометот со стоки во странство, застапување во прометот со стоки и услуги, туристички услуги во странство, застапување, реекспорт, малограничен промет со Грција, СР Југославија, Албанија, Бугарија.

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и за своја сметка како и одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на друштвото во надворешниот промет е Иоанис Маторидис.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2307/2000. (33452)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4821/2000, на регистарска влошка бр. 02032777-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за транспорт, трговија и производство ВАРДАР ТРАНС Далип и др. ДОО експорт-импорт с. Балиндол, Гостивар.

Содружници: Далип Далипи од с. Балиндол и Азир Адеми од с. Балиндол.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15/61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 24.16, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.61, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 74.20/3, 74.84, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, консигнација и комисион, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји: Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија, меѓународен транспорт на стоки и патници, туристички и угостителски услуги, изведувачко на инвестициони работи во странство.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, одговара со целиот свој имот.

Управител, Далип Далипи, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4821/2000. (33453)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 10164/99, на регистарска влошка бр. 02030285-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар

усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за обука на деловни кадри, услуги и трговија Консалтинг КОРПОРЕЛШЕН Епаминонда ДООЕЛ Скопје, ул. "Букурешка" бр. 51.

Назив: Трговско друштво за обука на деловни кадри, услуги и трговија КОНСАЛТИНГ КОРПОРЕЛШЕН Епаминонда ДООЕЛ, Скопје.

Седиште: ул. "Букурешка" бр. 51, Скопје.

Основач: Епаминонда Главинац од Скопје, со стан на ул. "Букурешка" бр. 51.

Дејности: 22.11, 22.13, 22.15, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.71, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 65.11, 63.12, 63.23, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.63, 74.84, 80.42, (семинари и курсеви од свертата на менаџментот, административното и комерцијалното работење).

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, вршење на увоз и извоз на услуги од секој вид, а особено: застапување на странски фирми, консигнација и сервис, посредување во надворешно-трговскиот промет (реекспорт), комисиони работи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Југославија и Албанија, изведувачко на инвестициони работи во странство, научно истражувачки и истражувачко развојни услуги, сообраќајно агенциски услуги, меѓународен туризам.

Застапување: Епаминонда Главинац, управител без ограничувања.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски кон трети лица одговара со својот имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10164/99. (34898)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16991/99, на регистарска влошка бр. 020294547-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија и посредување АЦИКО I ХРИСТИНА ТРЕИД Живко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ДТЦ Маврово ламела Ц кат ИИ бр. 6, ул. "Крсте Мисирков" бр. 7.

Претпријатието за производство, трговија и посредување АЦИКО I ХРИСТИНА ТРЕИД експорт-импорт ЦО ДОО Скопје, ДТЦ Маврово ламела Ц кат ИИ бр. 6, ул. "Крсте Мисирков" бр. 7 се усогласува според ЗТД во Друштво за производство, трговија и посредување АЦИКО I ХРИСТИНА ТРЕИД Живко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ДТЦ Маврово ламела Ц кат ИИ бр. 6, ул. "Крсте Мисирков" бр. 7.

Друштвото е основано со Изјава бр. 01-01 од 12.02.1999 година.

Основач на друштвото е Живко Филиповски од с. Теарце, Тетово.

Дејности: 17.14, 17.11, 17.16, 17.12, 17.13, 17.17, 17.52, 17.15, 17.21, 17.30, 17.40/1, 17.22, 17.23, 17.24, 17.60, 18.23, 17.72, 17.71, 17.54/1, 18.21, 18.22, 18.24, 17.40/2, 17.51, 17.54/2, 17.53, 36.63, 21.24, 24.42, 19.10, 18.30, 19.30, 19.20, 18.10, 15.31, 15.32, 15.33, 15.89, 15.87, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.41, 15.51, 15.52, 15.88, 15.86, 15.87, 15.93, 15.94, 15.91, 01.13/1, 02.01, 02.02, 50.20, 50.40/4, 52.74, 18.22, 17.72, 18.21, 52.74, 17.51, 19.30, 18.10, 19.20, 25.12, 25.13, 51.71, 18.30, 36.63, 35.12, 15.20, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25,

51.35, 51.22, 51.21, 50.30/1, 50.10, 50.40/1, 51.66, 51.47, 51.70, 51.45, 51.65, 51.66, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.52, 51.54, 51.57, 51.51, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 52.63, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 63.30, 60.24, 60.21, 60.23, 63.21, 71.10, 71.21, 60.22, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.18, 70.31, 74.12, 63.12, 63.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 74.82, 74.84, 74.11, 74.83, 55.22, 55.12, 55.23, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 36.63, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациона продажба, услуги на меѓународен транспорт на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, туристички работи во странство, меѓународен сообраќај-агенциски услуги, малограничен промет со Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува како друштво со ОО во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговскиот промет е Живко Филиповски, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16991/99. (34899)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16202/99, на регистарска влошка бр. 02028874?3-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието на Друштвото за промет и услуги САРАЈ ЕКСПОРТ Фередин ДОО и други увоз-извоз с. Сарај, Сарај ул. "Маршал Тито" бр. 12/9.

Друштвото е основано од содружниците Неби Фередин од с. Сарај, ул. "Маршал Тито" бр. 12/9 и Мајдин Бислими од с. Копаница, со Договор за основање од 14.12.1999 год.

Назив на фирмата: Друштво за промет и услуги САРАЈ ЕКСПОРТ Фередин ДОО и други увоз-извоз с. Сарај, Сарај.

Дејности: 50.10, 50.30, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 55.30/1, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 55.30/2, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување, застапување, реекспорт, шпедиција, консигнација, комисион и малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Албанија и Грција.

Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Неби Фередин, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16202/99. (34900)

Основниот суд Скопје I - Скопје, го запиша во трговскиот регистар Претпријатието за трговија на големо и мало, услуги "ЕУРОКС" увоз-извоз ДОО Скопје, ул. "Лондонска" бб локал бр. 10.

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ЕУРОКС Јулијана и Орце ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Лондонска" бб локал бр. 10.

Дејности: 26.82/2, 24.13, 24.14, 24.15, 24.20, 24.16, 24.17, 24.51, 24.52, 25.22, 24.61, 24.62, 24.63, 24.66, 26.52, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 23.20, 45.21/2, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41,

52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 52.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 26.21, 26.25, 45.11, 45.12, 90.00, 63.12, 74.40, 74.13, 74.14, 70.20, 74.84, 74.12, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.20/2, 74.20/5, 74.20/3, 74.20/4, 74.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, комисион работи, малограничен промет со Албанија, Бугарија, СР Југославија и Грција, меѓународна шпедиција, услуги на меѓународен транспорт на стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Јулијана Ѓурчиновска-Блажевска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (34901)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3534/99, на регистарска влошка бр. 02015451?8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Претпријатието за производство, промет, услуги и трговија на големо и мало "ЕФРЕМОВ-РС" увоз-извоз, Скопје, ул. "Ѓуро Ѓаковик" бр. 46.

Друштво за производство, промет, услуги и трговија на големо и мало ЕФРЕМОВ-РС Роберт ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Козара" бр. 18-6.

Дејности: 27.42, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.26, 26.30, 25.22, 25.21, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 20.40, 20.30, 20.51, 20.52, 17.40, 17.54/2, 18.23, 18.22, 17.40/1, 15.92, 15.95, 15.98/2, 15.98/1, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 60.22, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.54, 51.53, 51.55, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.70, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 63.12, 74.40, 74.13, 74.14, 74.84, 74.20/3, 74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, комисион и консигнациона продажба, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Роберт Ефремов, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3534/99. (34902)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15332/99, на регистарска влошка бр. 02033910?3-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, услуги, угостителство и трговија БЕХАРИ Неџат и Селим ДОО увоз-извоз Куманово, ул. "Борис Кидрич" бр. 40.

Дејности: 01, 01.1, 01.11/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.2, 01.21, 01.22/1, 01.25, 01.30, 01.41, 02.01, 15.11, 15.51, 15.31, 15.33, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 18.10, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 20.40, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 33.10/2, 33.20, 37.10, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50,

52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.21, 52.21/2, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 72.10, 74.12, 74.40, 74.82, 74.84, 92.71, 93.01, 93.02, 93.03, 93.05.

Дејности во надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени и непехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија, СР Југославија, реекспорт, продажба на стоки во консигнациони складишта, работи на посредување, работи на привремен увоз односно извоз на стоки, застапување на странски фирми, меѓународни агенциски работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Неџат Имери, управител без ограничување.

Основачи односно содружници на друштвото се: Неџат Имери од Куманово, ул. "Борис Кидрич" бр. 40 и Селим Џељадини од Куманово, ул. "д-р Иван Рибар" бр. 65.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15332/99. (34903)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14695/99, на регистарска влошка бр. 02030212?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Претпријатието за трговија и услуги "ЦИБРИНА" ДОО експорт-импорт Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 74-а/1-7.

Друштво за трговија и услуги ЦИБРИНА Славица ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 74-а/1-7.

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 51.21, 51.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 60.21, 55.30/1, 55.30/2, 01.41/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 70.31, 63.40, 74.12, 72.30, 72.60, 72.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.11, 74.83, 70.31, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непехранбени производи, посредување, реекспорт, застапување на странски фирми.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Славица Ѓуриќ, управител без ограничување.

Основач на друштвото е Славица Ѓуриќ од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14695/99. (34904)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14024/99, на регистарска влошка бр. 02033956?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друштвото за градежништво, угостителство и трговија ПРОТОТИП КОМПАНИ Ѓоко и Димитар ДОО, Скопје, ул. "Димитрие Туцовиќ" бр. 39.

Фирма: Друштво за градежништво, угостителство и трговија ПРОТОТИП КОМПАНИ Ѓоко и Димитар ДОО, Скопје.

Седиште: ул. "Димитрие Туцовиќ" бр. 39.

Содружници во друштвото се: Ѓоко Стојковски, од Скопје, ул. "42" бр. 12 и Димитар Мајновски, од Скопје, ул. "Архиепископ Доситеј" бр. 39/6.

Дејности: Во внатрешниот трговски промет: 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.40, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.24, 29.71, 29.72, 33.10, 33.10/2, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.12, 45.13, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84.

Надворешно трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, проектантски услуги и надзор со странски инвеститори, инженеринг услуги со странство, водење на инвестиции со странство, комисиона продажба, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, реекспорт, консигнациона продажба.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото за обврските во правниот промет со трети лица одговара до висината на основачкиот влог.

Во вршењето на работите во внатрешниот и надворешниот промет со друштвото ќе управува Ѓоко Стојковски, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14024/99. (34905)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4674/2000, на регистарска влошка бр. 02032472?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Промет на мало со мешовита стока ЏЕМАИЛ-ПРОМЕТ ТП Алиу Џемаил Кадри, ул. "Дижонска 19" бр. 24 - Скопје.

Дејности: 52.12 - Друга трговија на мало во продавници со мешовита стока,

52.62 - Трговија на мало со стоки на тезги и пазари.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Основач и управител е Алиу Џемаил Кадри - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4674/2000. (34988)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5201/2000, на регистарска влошка бр. 02033114?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП Авто такси ХАКИМ Сеадин Абдилхаќим Сеадини с. Стримница - Желино.

Основач е Сеадин Абдилхаќим Сеадини од с. Стримница - Тетово.

Дејност: 60.22.

Управител на ТП се одредува Сеадин Абдилхаќим Сеадини од с. Стримница - Тетово.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица превземено во текот на работењето одговара ТП лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5201/2000.

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4945/2000, на регистарска влошка бр. 020330357-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕН-ТЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Мирче Ацев" бр. 25.

Основач е Ласте Зафировски.

Дејности: 17.40/1, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 72.30, 72.40, 72.60, 74.84, работи во надворешно-трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, закуп - лизинг, компензациони работи, посредување во надворешно-трговски промет, малограничен промет со: Грција, Албанија, Бугарија, застапување на странски лица, привремен увоз и извоз, меѓународен превоз на стоки и патници во патен сообраќај.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет: Ласте Зафировски управител, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4945/2000.

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1022/2000, на регистарска влошка бр. 020260327-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги ИНТЕРТЕЛ Бобан ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Бошко Буха" бр. 11.

Основач е Бобан Ефремовски од Куманово, ул. "Бошко Буха" бр. 11.

Дејности: 15.32, 15.33, 32.20, 32.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 71.33, 72.30, 72.60, 74.40, 74.84, 80.42, 92.34, 93.05, работи во надворешно-трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, закуп - лизинг, привремен увоз-извоз, посредување во надворешно-трговскиот промет, малограничен промет со: Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, компензациони

работи, долгорочна производствена кооперација, застапување на странски лица.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет: Верица Цветковска - Ефремовска, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1022/2000.

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5152/2000, на регистарска влошка бр. 020330647-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕН-ЦИ Саранда ДООЕЛ увоз-извоз Дебар, ул. "Атанас Илиќ" бр. 60.

Основач на Друштвото е Саранда Лека од Дебар.

Дејности: 15.81, 15.98, 17.40, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 50.10, 50.30, 50.50, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84, 92.71, во надворешно-трговскиот промет: обавување надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми и реекспорт, посредување во надворешно-трговскиот промет, консигнациони и комисионни работи, туристички услуги со странство, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, меѓународно сообраќајни агенциски работи, ограничување на туристички патувања и услуги во земјата и странство на домашни и странски лица, малограничен промет со соседните држави.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврските Друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е управителот Саранда Лека, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5152/2000.

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3030/2000, на регистарска влошка бр. 020335957-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Кафетерија ЈАШИИ - 2 ТП Хаки Алим Ислами с. М. Речица - Тетово.

Основач на фирмата Трговец поединец е лицето: Хаки Алим Ислами од с. М. Речица - Тетово.

Седиштето е во с. М. Речица - Тетово.

Предмет на работење е: 55.30/2 - Услуги на други угостителски објекти:

55.40 - Барови - Чајцилица.

Одговорност: Одговара лично со целиот свој имот.

Овластено лице е Хаки Алим Ислами - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3030/2000.

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2786/2000, на регистарска влошка бр. 020278787-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Колонијал БУРИМИ - 89 ТП Адил Ислам Вели с. Орашје - Вратница.

Основач е лицето Адил Ислам Вели од с. Орашје - Вратница.

Седиштето е во с. Орашје - Вратница.

Предмет на работење е: 52.11 - Трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалоци и тутун;

52.21 - Трговија на мало со овошје и зеленчук;

52.24 - Трговија на мало со леб, печива, колачи и слатки;

52.33 - Трговија на мало со козметички и тоалетни предмети.

Одговорност: Одговара лично со целиот свој имот.

Овластено лице е Адил Ислам Вели - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2786/2000. (34994)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5074/2000, на регистарска влошка бр. 02033142?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД Друштво за трговија на големо и мало МАНТ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Разловечко востание" бр. 2/4-15 Скопје.

Седиштето е на ул. "Разловечко востание" бр. 2/4/15 Скопје.

Основач е Тони Зафиров од Скопје, ул. Разловечко востание" бр. 2/4-15.

Друштвото ќе ги врши следниве дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, во надворешно-трговскиот промет Друштвото ќе ги врши следниве дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со: Грција, Албанија, Бугарија и СРЈ, консигнациона продажба, комисиона продажба и реекспорт.

Во правниот промет со трети лица Друштвото ќе истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител на Друштвото е Тони Зафиров, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5074/2000. (34995)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2355/2000, на регистарска влошка бр. 02032249?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Такси превоз ХАЈРО-КОМЕРЦ Хајредин Назиф Ајдини ТП Јегуновце, с. Шемшево.

Дејности: 60.22 - такси превоз.

Во правниот промет со трети лица Трговецот поединец го застапува управителот Хајредин Ајдини, управител без ограничување.

Во правниот промет со трети лица Трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2355/2000. (34996)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3760/2000, на регистарска влошка бр. 02029621?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги АРЕЗО 2000 Фатмир ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Казандиска" бр.30.

Дејности: 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 21.21, 21.22, 21.25, 22.15, 22.22, 22.23, 25.13, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.33, 72.20, 72.60, 74.12, 74.20, 74.20/3, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05, дејност од областа на надворешно-трговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стока и патници, малограничен промет со: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Единствен содружник на Друштвото е лицето Фатмир Хасани.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Шинѓил Ајети, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3760/2000. (34997)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5197/2000, на регистарска влошка бр. 02033111?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговецот поединец Такси превоз ТП МИКИ Мирзаим Реџеп Равманоски с. Горно Косоврасти - Дебар.

Основач е Реџеп Мирзаим Равманоски од с. Горно Косоврасти - Дебар.

Дејност: 60.21, 60.22, 60.23 и 60.24.

Во правниот промет со трети лица Трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските свои одговара со целиот свој личен имот.

Мирзаим Равманоски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5197/2000. (34998)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5179/2000, на регистарска влошка бр. 02033098?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговецот поединец Такси превоз ТП ИЛМА Нузи Дуран Асановски с. Отишани - Дебар.

Основач е Нузи Асановски од с. Отишани - Дебар.

Дејност: 60.21, 60.22, 60.23 и 60.24.

Во правниот промет со трети лица Трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара со целиот свој личен имот.

Нузи Асановски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5179/2000. (34999)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1594/2000 на регистарска влошка бр. 02029666?-8-01-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги КОХА Осман ДООЕЛ увоз-извоз с. Шипковица, Тетово.

Дејности: производство, 26.66, 26.70, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, градежништво, 45.1, 45.11, 45.12, 45.2, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, инсталација

терски работи, 45.41, 45.32, 45.33, 45.34, завршни работи, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, издавање на машини и опрема за изградба или уривање, 45.50, продажба, 50.30, трговија на големо, 51.41, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници, друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници, 52.41, 52.42, 52.33, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица застапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на друштвото е Осман Џемали управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1594/2000 (35028)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5209/2000 на регистарска влошка бр. 02033118?3-01-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД Друштвото за трговија и услуги ЗОНА-КОМПАНИ ДОО увоз-извоз ул. „Народни Херои“, бр. 23/3-6 Скопје.

Управител: Наталија Јованова од Скопје
Содружник: Наталија Јованова и Зоран Јованов од Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.43/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 52.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.83, 74.84.

Во НТР друштвото ќе обавува, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми и посредување, консигнациони складишта, комисионо работење, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5209/2000 (35029)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1197/2000 на регистарска влошка бр. 011987 го запиша во трговскиот регистар Усогласувањето со ЗТД Текстилна индустрија КИМИКО ГАРДИНЕ - Димитар Миладинов ДООЕЛ заштитно друштво Стопанска зона с. Моришта б.б. Струга.

Основач: Димитар Миладинов од Струга.
Управител: Димитар Миладинов.

Дејности: 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.21, 21.23, 25.22, 25.24, 36.15, 51.16, 51.19, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.56, 51.57, 51.63, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 53.40, 60.24, 63.40, 74.12, 74.40, како и увоз и извоз на стоки и услуги со странство.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1197/2000 (35030)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1205/2000 на регистарска влошка бр. 011995

го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ Трговското друштво за трговија и услуги ВЕР-СУС Нада, ДООЕЛ увоз-извоз ул. “Ристо Крле” бр. 6/1-6, Струга.

Дејности: 45.21, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 52.12, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.45, 51.47, 51.64, 51.70, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.14, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.84, 92.34, 93.02, 93.04, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, работи на посредување во надворешно трговскиот промет, малограничен промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица застапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото за обврските во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот, полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото како во внатрешното така и во надворешното трговско работење управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности Мијевска Нада од Струга.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1205/2000 (35031)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 783/2000 на регистарска влошка бр. 01001288-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на главница на Друштвото за производство трговија и услуги Ацко Симјановски МАКЕДОНСКА КНИГА - 28 увоз-извоз ДООЕЛ ул. “Јосиф Јосифовски” бр. 1, Битола.

Зголемување на основната главнина.

Се зголемува основната главнина на друштвото уште за 13.175 ДЕМ во пари.

Со зголемувањето на основната главнина вкупно главнината сега изнесува 23.175 ДЕМ.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 783/2000 (35032)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1176/2000 на регистарска влошка бр. 01011972?8-09-000 го запиша во трговскиот регистар Друштвото за угостителство, трговија, и услуги Емилијан ЕМИЛИЈАНО ДООЕЛ увоз-извоз ул. “Томаки Димитровски” бр. 6, Битола.

Основач: Емилијан Марков.

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вкупен износ 158.100,00 ден. или 5100 ДМ рачунато по среден курс на народна банка на Р.М. и приложено според извештај на проценител.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40,

65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00, во надворешно-трговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Лица овластени за застапување на субјектот на уписот во внатрешно-трговскиот и надворешно-трговскиот промет со трети лица ќе биде: Емилијан Марков од Битола, управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица застапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со својот имот.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1176/2000 (35033)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1128/2000 на регистарска влошка бр. 011920 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги Татјана ОНИКС ДООЕЛ увоз-извоз ул. "8-ми Септември" бр. 18, Охрид.

Основната главнина на друштвото изнесува 5.250,00 ДЕМ, во предмети.

Дејности: 15.33, 15.52, 15.61, 15.81, 15.98, 18.22, 19.30, 20.51, 22.13, 22.31, 22.32, 25.22, 50.10, 50.30, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.42, 51.45, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.42, 52.44, 52.45, 52.47, 55.23, 60.22, 63.30, 65.23, 70.20, 71.40, 72.30, 72.60, 73.10, 74.12, 74.14, 74.40, 74.84, 85.32/1, 92.20, 93.02, 93.05, 95.00 надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Во правниот промет со трети лица друштвото застапува во свое име и за своја сметка.

За обврските направени во правниот промет друштвото одговара со целиот свој имот.

За управител се именува Карацова Татјана од Охрид, управител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1128/2000 (35034)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 3752/99 на регистарска влошка ја запиша во трговскиот регистар поделбата и усогласувањето со ЗТД Друштвото за производство, промет и услуги увоз-извоз ФЕРТ - СРКЕСКИ и др. ДОО ул. "Торгиоски Сотка" бр. 28, Прилеп.

Дејности: 01.11/1, 01.13/2, 05.02, 14.11, 14.12, 15.11, 15.12, 15.13, 20.10/1, 20.30, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21,

52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 63.11, 63.12, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 67.11, 67.12, 67.13, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 92.71, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги што се во врска со меѓународниот транспорт, (шпедиција, складирање, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, агенциски услуги и сл.) угостителски и туристички услуги, малограничен промет, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Р. Македонија, како и научно-истражувачки развојни работи и услуги на двање на информации и знаење во стопанството.

Друштвото во правниот промет со трети лица застапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот - полна одговорност.

Управител на друштвото е лицето Љубе Сркески од Прилеп со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности, кој истовремено е и лице овластено за застапување во надворешно-трговското работење со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Друштвото е настанато со поделба на претпријатието за производство, промет и услуги "ФЕРТ" увоз-извоз - ДОО со П.О. Прилеп, на две друштва.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 3752/2000 (35035)

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. Трег. бр. 741/2000 на регистарска влошка бр. 005871 ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за Друштвото за производство, промет и услуги Катов Василе ЗОГОТЕКС увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Горе Горески" бр. 43, Прилеп.

Се врши промена на лицето овластено за застапување и претставување и тоа: Катов Милан - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности, кој ќе го застапува друштвото во земјата и во надворешно-трговскиот промет.

Му престануваат овластувањата за застапување и претставување на друштвото во земјата и во надворешно-трговскиот промет на лицето Катов Василе, досегашен директор и се брише од трговскиот регистар при Основниот суд во Битола.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 741/2000 (35036)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1123/2000 на регистарска влошка го запиша во трговскиот регистар организирањето во заштитно Друштво за производство и трговија АСП-ПАК - заштитно друштво ДООЕЛ ул. "Македонски Просветители" бб. Охрид.

Основач: Трговско друштво за производство, трговија и услуги Тодор Пирузев и др. - АСП - увоз-извоз д.о.о. Охрид.

Основен влог: 31.638.600,00 денари 1.020.600,00 дем/, во предмети, според изјава на овластен проценител со извештај во прилог.

Одговорност на содружникот за обврските на друштвото: не одговара.

Дејности: 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1,

50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 63.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.22, 71.33, 71.34, 74.70, 74.81, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Македонија, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на странски стоки од консигнациони складишта на странски стоки.

Полно овластување, друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

Полна одговорност друштвото во правниот промет одговара со целиот свој имот.

Застапување: друштвото во внатрешниот и надворешно трговскиот промет го застапува и претставува Каменко Кавај ЕМБГ 2103946434001, во својство на управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1123/2000 (35037)

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. Трег. бр. 777/2000, на регистарска влошка бр. 0001479, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Трговското радиодифузно друштво РТВ ОРБИС ДООЕЛ ул. „Риечка“, бр. 7-1, Битола.

Се врши проширување на дејноста.

Новата дејност е: 74.83, секретарски и преведувачки активности.

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 777/2000. (35038)

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. Трег. бр. 762/2000, на регистарска влошка бр. 009453, го запиша во трговскиот регистар престанокот на Друштвото за производство, промет и услуги Николче Секулоски ВИЗИЈА 2 увоз-извоз ДООЕЛ „Егејска“, бр. 86, Прилеп.

Престанокт на Друштвото поради спојување кон друштвото за производство, промет и услуги Виолета Дунимагласка ЦИКЛУС КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп.

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 762/2000. (35039)

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. Трег. бр. 763/2000, на регистарска влошка бр. 001240, го запиша во трговскиот регистар спојувањето на Друштвото за производство, промет и услуги Виолета и др. ЦИКЛУС КОМЕРЦ увоз-извоз ДОО ул. „Горѓи Димитров“, бр. 85 Прилеп.

Содружници во друштвото се: Виолета Дунимагласка ул. „Горѓи Димитров“, бр. 85, Прилеп и Николче Секулоски ул. „Егејска“ бр. 86 од Прилеп.

Дејности: 01.11/1, 01.21, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.51, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/2, 17.54/2, 18.22, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.31, 45.32,

54.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.82, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, угостителски и туристички услуги, агенциски услуги во транспортот.

Друштвото има полни овластувања и полна одговорност.

Лице овластено за застапување Виолета Дунимагласка, и во надворешно-трговскиот промет, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 763/2000. (35040)

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. Трег. бр. 773/2000, на регистарска влошка бр. 002196, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејностите на Друштвото за трговија и угостителство Живко Сиљаноски и др. СИЛВЕЛ-КОМЕРЦ ДОО увоз-извоз ул. „4-ти Јули“, бр. 188-II/0, Кичево.

Основачите на друштвото, односно управителот со одлука за измена и дополна на изјавата за усогласување на приватното претпријатие - во друштвото со ограничена одговорност - ДОО од 07.08.2000 година изврши проширување на дејностите.

Дејности: 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.61, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 50.30, 50.30/3, 50.40, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.43, 51.44, 51.45, 52.27, 52.33, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 65.12/3, 70.31, 92.34, забавни игри со автомати, видео игри, билјард, пикадо и сл. игри и 93.01.

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 773/2000. (35041)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5178/2000, на регистарска влошка бр. 02033105?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Такси превоз ДРИТА Катиш Даут Нухи ТП с. Боговиње општина Боговиње.

Дејности: 60.21, превоз на патници во друг копнен сообраќај линиски, 60.22, такси превоз, 60.23, превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен.

Одговорност: Катиш Даут Нухи одговара лично со целокупниот свој имот.

Овластено лице: Катиш Даут Нухи, управител со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5178/2000. (35042)

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. Трег. бр. 714/2000, на регистарска влошка бр. 009342, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице

на Друштвото за трговија, производство, услуги и угостителство, Димоска Слободка, ТУРНИ увоз-извоз, ДООЕЛ ул. „Булевар Ослободување“, бр. 58/8 Кичево.

Му престанува овластувањето за застапување на Рани Димоски Александар - управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности, во внатрешниот и надворешниот промет, и се брише од трговскиот регистар.

Лице овластено за застапување во својство на управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности, во внатрешниот и надворешниот промет, се именува Влатко Дамјаноски од Кичево.

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 714/2000. (35043)

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. Трег. бр. 779/2000, на регистарска влошка бр. 002417, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на Трговското друштво за трговија, производство и услуги Глигор Пљаоски - СТАРТ ДООЕЛ нас. Свети Еразмо бб Охрид.

Се врши проширување уште на следната дејност: 63.12, магацини и стоваришта.

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 779/2000. (35044)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5182/2000, на регистарска влошка бр. 02033104?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Тезга за продажба на мало на разновидна стока ПАЛМЕРС ТП Рефие Даут Ахмед ул. „Марко Крале“, бр. 33 Велес.

Дејности: 52.62, трговија на мало со стоки на тезги и пазари.

Трговецот поединец во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со свој имот и лично.

Управител на ТП е Рефие Ахмед од Велес, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5182/2000. (35045)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5141/2000, на регистарска влошка бр. 02033058?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво Ј.Ј. Снежана ДООЕЛ, ул. „Аврора“, бр. 7 Скопје.

Основач: Снежана Панчевска од Скопје.

Дејности: 51.22, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.64, 51.70, 52.12, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува со свое име и за своја сметка.

За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговско работење е Снежана Панчевска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5141/2000. (35046)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14994/99, на регистарска влошка бр. 02029064?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец ТП АНДРЕЈ сендвичара Љупчо Спасе Чанкуловски ул. „Призренска“, бб Скопје.

Основач: Љупчо Чанкуловски од Скопје ул. „Зуфир Мусиќ“ бр. 12-а со пријава за основање од 10.12.1999 г.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка а за обврските од тој промет одговара лично со сите свои средства.

Лице овластено за застапување: Љупчо Чанкуловски управител без ограничувања во овластувањата.

Дејности: 55.30/2.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14994/2000. (35047)

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. Трег. бр. 774/2000, на регистарска влошка бр. 01009227?, го запиша во трговскиот регистар Трговското друштво за градежништво трговија и услуги Гороски Марино ДУЈО ДООЕЛ ул. „Маршал Тито“, бр. 125 Струга.

На лицето Паскоска Маја досегашен управител на друштвото му престанува својството лице овластено за застапување и преставување на друштвото и се брише од трговскиот регистар.

За нов управител се именува лицето Зоран Манески од Струга и истиот во иднина ќе го застапува друштвото како во внатрешниот така и во надворешниот трговскиот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 774/2000. (35048)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 17385/99, на регистарска влошка бр. 02032928?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за промет и услуги ТА-ЈА КОМПАНИ Маре ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Мито Хацивасилев Јасмин“, бр. 42/1-27, Скопје.

Дејности: 15.51, 15.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 45.21/1, 45.21/2, 34.22, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.12, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84.

Основач: Маре Атанасова од Скопје.

Управител: Горѓи Атанасов од Скопје.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Во надворешно трговски промет ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на стока, застапување и посредување, консигнација, реекспорт, меѓународна шпедиција.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 17385/99. (35049)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1208/2000, на регистарска влошка бр. 011998, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштвото со ограничена одговорност на Друштвото за трговија, услуги, транспорт и производство ТАМА-РА Зоран ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Јорго Костовски" бр. 14 Битола.

Основач: Зоран Печипајковски од Битола.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.16, 51.17, 51.18, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45,

51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 92.34, 93.05, 55.30, 55.30/2, 55.40, 55.52, 65.12/3, 74.14, 74.84, 63.11, 63.12, 63.21, 51.45, 15.81/2, 22.21, 22.22, 22.25, 28.51, 28.52, 51.53, 51.55, 28.61, 28.62, 28.63, 28.72, 45.31, 45.34, 71.10, 72.60, 74.40, 92.71, 92.62.

Во надворешнотрговскиот промет ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, меѓународна шпедиција, реекспорт, продажба на стоки од консигнационен склад на странски складови.

Во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските одговара со сите свои средства.

Управител: Зоран Печипајковски од Битола.

Основната главнина изнесува.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1208/2000. (35132)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Срег. бр. 372/2000, на регистарска влошка бр. 1-19892, го запиша во судскиот регистар основањето на приватна здравствена организација - ординација по општа стоматологија "Д-Р ГОЦАЛЕСКИ" п.о. ул. "Моше Пијаде" бр. 227 Прилеп.

Седиште: Прилеп, ул. "Моша Пијаде" бр. 227

Основач: Гоцалески Стеван од Прилеп ул. "Моша Пијаде" бр. 227 Прилеп.

Дејност: 85.13 стоматолошка пракса.

Приватната здравствена организација има полно овластување и полна одговорност.

Лице овластено за застапување: Гоцалеска Билјана - директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола - Битола, Срег. бр. 372/2000. (35133)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1199/2000, на регистарска влошка бр. 011988, го запиша во трговскиот регистар организирањето на заштитно друштво, Друштво за производство, трговија и услуги КОСТА АБРАШ- ГРАФОПАК заштитно друштво ДООЕЛ ул. "Кленец" бб Охрид.

Дејности: 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 24.51, 24.52, 26.15, 26.81, 28.72, 28.73, 45.21, 45.22, 45.25, 50.10, 50.20, 51.14, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 74.12, 74.82, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија непрехранбени производи, превоз на стоки во друмскиот сообраќај, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот.

Основач на друштвото - единствен содружник во заштита на друштво е АД "Коста Абраш" - Охрид.

Се брише Деспотоски Светомир - директор со неограничени овластувања.

Се запишува управител Лекошка Весела, овластен застапник во внатрешниот и надворешниот промет.

Основна главница на друштвото изнесува 19.800 ДЕМ во предмети.

Друштвото е настанато со организирање на друштвото со ограничена одговорност за професионално оспособување и вработување инвалиди "Коста Абраш-Графопак" Охрид ДОО П.О. во ДООЕЛ.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1199/2000. (35134)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 8522/98, на регистарска влошка бр. 020325827-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието со ЗТД во Друштво за производство, промет, услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз, ДФ-ПРОМЕТ, Дилбер, ДООЕЛ, Куманово ул. "Скопска" бр. 40

Основач на друштвото е Азири Дилбер.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.30, 15.32, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.91, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 18.10, 19.30, 36.11, 36.12, 36.13, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 71.31, 71.32, 74.12, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Во внатрешниот и надворешниот промет друштвото го застапува и претставува Азири Феми, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8522/98. (35135)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 932/2001, во регистарската влошка бр. 020022347-4-02-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Брокерско посредничко друштво за тргување со долгорочни хартии од вредност КБ-Брокер АД Скопје, Кеј "Димитар Влахов" бр. 4, Скопје.

Усогласување на Брокерско посредничко друштво за тргување со долгорочни хартии од вредност КБ Брокер АД Скопје, Кеј "Димитар Влахов" бр. 4, Скопје во:

Брокерска куќа КБ Брокер АД Скопје, Кеј "Димитар Влахов" бр. 4, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 932/2001. (7348)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАГАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III Рег. Зг. бр. 99/00 од 30.03.2001 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следново:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Карате клуб "МАВАШИ" - Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Стари Новакиња" бр. 1-Б.

Дејноста на карате клубот "МАВАШИ" Скопје е поттикнување, омасовување, развој и напредување на карате спортот, координирање и усогласување на програмските активности на членовите, грижа за објектите во кој ја одвива својата дејност, учество и организирање државни и меѓународни натпревари, соработка со сите клубови во државата како и со Македонската карате федерација, со Министерството за спорт и млади, Македонскиот олимписки комитет, како и европската и светската карате федерација.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Карате клубот "МАВАШИ" - Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3790)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I.Ст.бр. 40/96 од 22.03.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Акционерско друштво во мешовита сопственост за промет на големо и мало "ЈУГОМАК" ПО од Скопје, ул. "Никола Мартиновски" бр. 16 со жиро сметка 40100-601-18299, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6620)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II.Ст.бр. 244/01 од 19.02.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец "ЧЕТИРИ ЕЛЕНИ" Исмаилаки Исмаил Рамадан од Скопје, со седиште во Трговски центар "Васил Главинов" бр. 82, и жиро сметка бр. 40100-601-399264 впишан во регистарска влошка бр. 1-69043-0-0-0 во регистарот кој го води овој суд.

За стечаен управник се определува лицето Стојан Марковски од Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 3/38.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и извештајно рочиште на собранието на доверители на 25.04.2001 година во 09.15 часот, во соба бр. 44, во зградата на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6814)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II.Ст.бр. 22/01 од 07.03.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за надворешна и внатрешна трговија "УНИВЕРЗАЛ" Скопје, ДОО со седиште на ул. "Маршал Тито" бр. 33, и жиро сметка бр. 40100-601-201987 запишан во трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 1-35915-0-0-0.

За стечаен управник се определува лицето Стојан Марковски од Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 3/38.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и извештајно рочиште на собранието на доверители на 25.04.2001 година во 08.35 часот, во соба бр. 44, во зградата на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6813)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II.Ст.бр. 284/00 од 21.02.2001 година е отворена

на стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "ЦНЦ ХЕФХЕИНЗ" ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје, ул. "9-ти Мај" бр. 22 б со жиро сметка 40100-601-403649 па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "ЦНЦ ХЕФХЕИНЗ" ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6812)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II.Ст.бр. 282/00 од 21.02.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "КВАЛИТЕТ" с.Волково, Скопје, со жиро сметка бр. 40120-601-30089 запишан во трговскиот регистар во регистарска влошка бр. 1-3382-0-0-0.

За стечаен управник се определува лицето Стојан Марковски од Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 3/38, Скопје.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собранието на доверителите на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на 25.04.2001 година во 08.30 часот, во соба бр. 44, во зградата на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6810)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение ИВ.Ст.бр. 24/01 од 19.03.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало "МИКС ТРЕНД" Зоран и Весна ДОО Скопје, со седиште на ул. "Сава 8" бр. 5, со жиро сметка бр. 40100-601-214331 како и број на регистарска влошка 02-32293?-3-03-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало "МИКС ТРЕНД" Зоран и Весна ДОО Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6811)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 60/01 од 21.03.2001 година над ПП "ЧАЈНИК" со дејност услужна, ул. "Дрвар" бр. 9, жиро сметка 40300-601-24597 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6859)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 51/01 од 22.03.2001 година над Друштво за трговија на големо и мало "ДФ" Душан Битола ДООЕЛ ул. "Борис Бастерот" бр. 3, с.рег.бр. 612/99, регистарска влошка бр. 01-006759?-01-000 со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-95341 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6864)

Со решение на Основниот суд во Велес Ст.бр. 10/00 од 06.03.2001 година се отвора стечајна постапка над должникот ТП "БИС ВИКО 98" Продавница за мешовита стока Антиќ Нада Момирка од Велес, ул.

"Васил Ѓорѓов" бр. 28, со жиро сметка бр. 41600-601-66708 т.рег.бр. 11931/98 број на регистарска влошка 020013005?-6-01-000 и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ТП "БИС ВИКО 98" Продавница за мешовита стока Антиќ Нада Момирка од Велес, ул."Васил Ѓорѓов" бр. 28, со жиро сметка бр. 41600-601-66708 т.рег.бр. 11931/98 број на регистарска влошка 020013005?-6-01-000, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Велес. (6969)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 3/01 од 13.03.2001 година отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, угостителство и туризам "ГОГИ - КОМ" ДОО Гостивар, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, угостителство, трговија и туризам "ГОГИ - КОМ" од Гостивар, се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (6863)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 5/01 од 13.03.2001 година отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за услуги, производство и трговија на мало и големо "ТАРА - КОМЕРЦ" експорт-импорт Гостивар, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над Претпријатие за услуги, производство и трговија на мало и големо "ТАРА - КОМЕРЦ" експорт-импорт Гостивар, се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (6862)

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 2/01 од 09.03.2001 година отвори стечајна постапка над должникот Друштво за угостителство, услуги и трговија Белески Петре "БЕЛЕ - СИ" увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, ул."Стојан Бунгурски" бр. 12, и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајната маса, и се заклучува стечајната постапка над должникот согласно член 63 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (6861)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 20/01 од 20.03.2001 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Трговец поединец Костадин Петре Марков т.п. од Ново Село, но е одлучено поради немање имот на должникот истата да не се спроведе заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Струмица. (6865)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 182/00 од 19.03.2001 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ТПС "ТАБРОВО ПРОМЕТ" п.о. увоз-извоз од Струмица, но е одлучено истата да не се води поради немање на имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од

денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Струмица. (6866)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 166/00 од 19.01.2001 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ТП "ТРОМАКС" увоз-извоз п.о.од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-54058, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот заради што и се заклучува.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Струмица. (6867)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 181/00 од 12.03.2001 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ТПС "РЕПРО КОМЕРЦ" увоз-извоз од Струмица, но е одлучено истата да не се води поради немање на имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Струмица. (6878)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 173/00 од 26.12.2000 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ТП "МИДИ КОМЕРЦ" од с.Просениково, со жиро сметка бр. 41300-601-46171 што се води при ЗПП филијала Струмица, но е одлучено истата да не се води поради немање на имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Струмица. (6879)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 11/01 од 12.03.2001 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Трговско друштво со ограничена одговорност за инвестиции, производство и промет "ИНВЕСТ" увоз-извоз ДОО Струмица, но е одлучено истата да не се води поради немање на имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Струмица. (6880)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 185/00 од 28.02.2001 годи-

на е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ДПТУ "ТАНИ КОМ" увоз-извоз ДОО од с.Бориево, општина Босилово, но е одлучено поради немање имот на должникот истата да не се спроведува поради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Струмица. (6882)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 6/01 од 01.03.2001 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ППС "ТЕХНО - ОПТИК" увоз-извоз п.о. од Струмица, но е одлучено да истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Струмица. (6885)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 7/01 од 01.03.2001 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ДТ "МАК КЛАС" ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица, но е одлучено да истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Струмица. (6887)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 139/00 од 10.10.2000 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ДПТУ "ФОКУС - Б" ДООЕЛ од Струмица, но е одлучено да истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Струмица. (6890)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 169/00 од 12.03.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ "АЛФА - ПРОМ" увоз-извоз п.о. од Струмица, но е одлучено истата да не се води поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Струмица. (6894)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 11/00 од 30.11.2000 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник МТП "ГРИСМАК" ДОО экспорт-импорт од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Струмица. (6896)

Со решение на Окружниот стопански суд во Штип Ст.бр. 61/95 од 12.04.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ЗЗ "ЈАНЕ САНДАНСКИ" од с. Муртино, со решение Ст.бр. 19/96 на Основниот суд во Струмица да продолжи стечајната постапка. Со решение Ст.бр. 19/96 од 18.12.2000 година отворената стечајна постапка над должникот ЗЗ "ЈАНЕ САНДАНСКИ" од с.Муртино со жиро сметка бр. 41300-601-635 при ЗПП Струмица и со окончување на сите дејствија во стечајната постапка - стечајната постапка се заклучува.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Струмица. (6892)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II.Ст.бр. 122/00 од 21.02.2001 година отворена е стечајна постапка над должникот "МАКЕДОНИЈА ТАБАК" ДООЕЛ цигари од Скопје, ул. "Трета Македонска Бригада" бб со жиро сметка 40100-601-388038.

За стечаен управник се определува Зоран Илиќ од Скопје, ул. "Кеј 13 Ноември" бр. 14-28.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучат за натамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) кое ќе се одржи на ден 25.04.2001 година во 08.45 часот во соба бр. 44 во зградата на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7072)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II.Ст.бр. 72/01 од 21.03.2001 година отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство, монтажа и сервисирање "ПАНОМАТИК" Лазар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Скупи" бр. 3-а, и жиро сметка бр. 40120-601-270422 па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7085)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II.Ст.бр. 40/01 од 07.03.2001 година отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие во приватна сопственост за производство и трговија на

големо и мало "ДЕГА ТРАДЕ" увоз-извоз ЦО од Скопје, ул. "Прилепска" бр. 12, и жиро сметка бр. 40100-601-115868, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над Претпријатие во приватна сопственост за производство и трговија на големо и мало "ДЕГА ТРАДЕ" увоз-извоз ЦО од Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7086)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I.Ст.бр. 221/00 од 07.03.2001 година над должникот Претпријатие за услуги "МАЕСТРАЛ КОНСАЛТИНГ" експорт-импорт ДОО Скопје, ул. "Никола Тримпаре" бр. 18/1-7, и жиро сметка бр. 40100-601-356962 и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот претпријатие за услуги "МАЕСТРАЛ КОНСАЛТИНГ" експорт-импорт ДОО Скопје, ул. "Никола Тримпаре" бр. 18/1-7, и жиро сметка бр. 40100-601-356962, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7087)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I.Ст.бр. 21/01 од 05.03.2001 година е отворена стечајна постапка над Друштво за производство, промет, услуги и трговија на големо и мало "ЕФРЕМОВ РС" Роберт ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Козара" бр. 18-б, и жиро сметка бр. 40100-601-361798 и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет, услуги и трговија на големо и мало "ЕФРЕМОВ РС" Роберт ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Козара" бр. 18-б, и жиро сметка бр. 40100-601-361798, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6985)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I.Ст.бр. 235/00 од 07.03.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за меѓународна шпедиција и консалтинг "НОВА МАЈА" ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. "Партизански Одреди" бр. 101, и жиро сметка бр. 40120-601-451010 и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за меѓународна шпедиција и консалтинг "НОВА МАЈА" ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. "Партизански Одреди" бр. 101, и жиро сметка бр. 40120-601-451010, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6986)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II.Ст.бр. 94/00 од 14.03.2001 година е отворена претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајната постапка над должникот "КОМЕРЦ БАНК" Сашо и други ДОО Скопје, Кеј "Димитар Влахов" бр. 2 и жиро сметка бр. 40100-601-169093 се запира.

Определените мерки за обезбедување со решение Ст.бр. 94/00 од 15.11.2000 година со кои е именуван за привремен стечаен управник Симон Михајловски од Скопје и дека должникот може да располага со својот имот само со претходна дозвола на привремениот стечаен управник се укинуваат.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6987)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение I.Ст.бр. 35/01 од 21.03.2001 година е отворена

стечајна постапка над должникот Претпријатие во приватна сопственост за изградба на сите видови хидроградежни објекти и поставување и поправки на градежни инсталации ДОО "ХИДРОМОНТАЖА" ЦО Скопје, ул. "Детско игралиште Градски парк, и жиро сметка бр. 40100-601-13539.

За стечаен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2/2-15.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги - катастарот во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник. Во пријавата мора да се назначи предметот на кој постои различно право, начинот на основата на засновање на правото, како и обезбедување на побарувањето. Доверителот кој без оправдани причини намерно ќе пропушти да поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето на пријавата одговара за штетата која би можела да настане.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот должник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања кое ќе се одржи на 25.04.2001 година во 12.00 часот во соба бр. 45, 3-ти спрат.

Решението да се достави до одделот за регистрација на овој суд поради запишувањето во трговскиот регистар и други органи во кој се запишани правата врз бродовите и воздухопловите и правата од индустриската сопственост заради запишување во јавните книги.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7142)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 89/00 од 16.11.2000 година, се поведува претходна постапка на постапката за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот Друштво за услуги "ДИРЕКТ КОМУНИКАЦИИ АЛЕКСАНДАР" ДОО Скопје, ул. "Васил Главинов" бр. 3, блок 10, со жиро сметка бр. 40100-601-412020.

За стечаен судија се определува Маја Михајлова судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 17.04.2001 година во 10.00 часот во барака бр. 4, соба бр.3, во овој суд.

Се определуваат следните мерки за обезбедување:

За привремен стечаен управник се определува лицето Годорче Петровски од Скопје, ул. "Лисец" бр. 23.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали со имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гарантите без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија, како и да му допушти увид во трговските книги и во неговата деловна документација.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6978)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение IV.Ст.бр. 16/01 од 21.03.2001 година, се

отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "ЦАДО" ДОО Скопје, со седиште на ул. "Првوماјска" бр. 1/1, со жиро сметка бр. 40100-601-233281 како и број на регистарска влошка 1-42067-0-0-0 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "ЦАДО" ДОО Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6994)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III.Ст.бр. 140/00 од 14.03.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот ЗП "АНТАРИЈАС" Скопје, со седиште на ул. "Антон Попов" бр. 159-2-2, со жиро сметка бр. 40110-601-393690 и број на регистарска влошка 2-69509-0-0-0 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ЗП "АНТАРИЈАС" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7063)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III.Ст.бр. 152/00 од 14.03.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот ДПТУ "ЧАРЛИ" Скопје, со седиште на ул. "Бутелска" бр. 32, со жиро сметка бр. 40100-601-225475 и број на регистарска влошка 02017869?-8-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ДПТУ "ЧАРЛИ" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7061)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 57/01 од 27.03.2001 година над ДОО "МУТСУ" Царев Двор - Ресен, со дејност трговија, жиро сметка 40310-601-48956 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (7027)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 58/01 од 27.03.2001 година над ДООЕЛ "АДЕЛИНА" Ресен, ул. "Јосиф Јосифовски" бр. 5, со дејност производство и трговија, жиро сметка 40310-601-92488 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (7028)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 59/01 од 27.03.2001 година над ТП "БЕРНА" Ресен, нас. "Пролет" бб, со дејност трговија, без жиро сметка отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (7029)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 271/00 од 23.11.2000 година над Претпријатие на големо и мало увоз-извоз "МИСЛА ПРОМ" Битола, ул. "Никола Тесла" бр. 63, со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-41960 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (7058)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 55/01 од 28.03.2001 година над Приватно претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз "КАРАЈУСКА" Битола, ул. "ЈНА" бр. 14/11, с.рег. 2811/91 и т.рег. 1-3931 со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-57999 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (7060)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 65/01 од 29.03.2001 година над "БИТНИК 2" претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало професионално оспособени вработени инвалиди увоз-извоз Битола, ул. "П.П.Његош" бр. 9, со дејност трговија на мало, жиро сметка 40300-603-5220 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (7213)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 264/00 од 29.03.2001 година над Претпријатие за трговија на големо и мало "АНА ТРЕЈД" увоз-извоз П.О. Битола, ул. "Маршал Тито" бр. 134, рег.влошка бр. 1-14331 при Основниот суд во Битола, со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-59241 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (7214)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст.бр. 1/01 од 12.02.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот "ЕУРО ФАШИОН" Христос ДООЕЛ Гевгелија со седиште на бул. "Гевгелија" бр. 11 и жиро сметка бр. 41610-601-55438, и истата не се спроведува заради немање имот кој би влегол во стечајната маса и веднаш се заклучува.

Од Основниот суд во Гевгелија. (7075)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст.бр. 20/00 од 25.01.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ "БУБА - 1" Гевгелија со седиште на ул. "Смилева" бб и жиро сметка бр. 41610-601-54960, и истата не се спроведува заради немање имот кој би влегол во стечајната маса и веднаш се заклучува.

Од Основниот суд во Гевгелија. (7076)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст.бр. 18/00 од 09.01.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП "ИНТЕР БЕЈ" Гевгелија со седиште на ул. "Владо Картанчиев" бр. 8 и жиро сметка бр. 41610-601-30304, и истата не се спроведува заради немање имот кој би влегол во стечајната маса и веднаш се заклучува.

Од Основниот суд во Гевгелија. (7077)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст.бр. 21/00 од 05.02.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот УП "ГРАДСКА КАФАНА" Гевгелија со седиште на ул. "Маршал Тито" бр. 66 и жиро сметка бр. 41610-601-10927, и истата не се спроведува заради немање имот кој би влегол во стечајната маса и веднаш се заклучува.

Од Основниот суд во Гевгелија. (7078)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст.бр. 23/00 од 30.01.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП "ПАЛМА ТУРС КОМПАНИ" Гевгелија со седиште на бул. "Гевгелија" бр. 66 и жиро сметка бр. 41610-601-53734, и иста-

та не се спроведува заради немање имот кој би влегол во стечајната маса и веднаш се заклучува.

Од Основниот суд во Гевгелија. (7079)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст.бр. 24/00 од 30.01.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ПВНТГМ "ПАЛ-МА ТУРС КОМПАНИ" Гевгелија со седиште на бул. "Гевгелија" бр. 66 и жиро сметка бр. 41610-601-50870, и истата не се спроведува заради немање имот кој би влегол во стечајната маса и веднаш се заклучува.

Од Основниот суд во Гевгелија. (7081)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст.бр. 14/00 од 25.01.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "КОРАДО ЛТД" од Богданци со седиште на ул. "Олга Петрушева" бр. 66 и жиро сметка бр. 41610-601-45405, и истата не се спроведува заради немање имот кој би влегол во стечајната маса и веднаш се заклучува.

Од Основниот суд во Гевгелија. (7126)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 20/00 од 15.02.2001 година отворена е стечајна постапка над должникот Транспортно претпријатие за надворешна и внатрешна трговија "ПРЕМИЈА ТРАНС" ДОО увоз-извоз од Гостивар, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Транспортно претпријатие за надворешна и внатрешна трговија "ПРЕМИЈА ТРАНС" ДОО увоз-извоз од Гостивар, се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (7210)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 16/00 од 26.03.2001 година отворена е стечајна постапка над должникот ПТП "БОС-СЕ" ДОО експорт-импорт од Гостивар, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ПТП "БОС-СЕ" ДОО експорт-импорт од Гостивар, се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (7211)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст.бр. 10/01 од 20.03.2001 година се отвора стечајна постапка над стечајниот должник ТД "СТЕЛА-КС" Родна ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. "Гоце Делчев" бр. 69/3/3, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (7218)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст.бр. 94/00 од 20.03.2001 година се отвора стечајна постапка над стечајниот должник ПШТТ "НИ-КО ШПЕД" ДОО увоз-извоз Неготино, ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 2, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (7219)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст.бр. 4/01 од 26.03.2001 година се отвора стечајна постапка над стечајниот должник ДПУ "МАРВ-ЕС" Весна ДООЕЛ увоз-извоз Неготино, ул. "Ило Виларов" бр. 2, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (7220)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст.бр. 77/00 од 20.03.2001 година се отвора стечајна постапка над стечајниот должник ПТП "ЈАС-

МИН КОМ" ЦО увоз-извоз Кавадарци, ул. "Блажо Алексов" бр. 1/5, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (7221)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст.бр. 86/00 од 29.03.2001 година се отвора стечајна постапка над стечајниот должник ПТУП "ИГ-НИС КОМПАНИ" ЦО експорт-импорт Кавадарци, ул. "Страшо Пинџур" бб, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (7222)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст.бр. 6/01 од 29.03.2001 година се отвора стечајна постапка над стечајниот должник ТП Колонијал "ИЗГРЕВ" Менча Илија Кузманова од Кавадарци, ул. "Црноречка" бр. 10, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (7224)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст.бр. 83/00 од 29.03.2001 година се отвора стечајна постапка над стечајниот должник ППСТУ "ТО-ЛПРО" ДОО Кавадарци, ул. "Данчо Поп Атанасов" бр. 24, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (7225)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст.бр. 81/00 од 29.03.2001 година се отвора стечајна постапка над стечајниот должник ППТУ "НС НАДИН" експорт-импорт ДОО Кавадарци, ул. "Црноречка" бб, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (7226)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст.бр. 5/01 од 29.03.2001 година се отвора стечајна постапка над стечајниот должник ПТПП "ВЕС-НА ТРАНСПОРТ" ДОО увоз-извоз Кавадарци, ул. "Гоце Делчев" бр. 20, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (7227)

Со решение на Основниот суд во Охрид Ст.бр. 17/00 од 28.02.2001 година се отвора стечајна постапка над стечајниот должник ДООЕЛ "БОДАСТО КОМЕРЦ" од Охрид и истата согласно член 64 од Законот за стечај се заклучува и нема да се спроведе.

Од Основниот суд во Охрид. (7031)

Основниот суд во Охрид со решение Ст.бр. 241/97 од 11.03.1998 година према стечајниот должник ПП "ФЛОРИКА" од с.Пештани отвори стечајна постапка истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Охрид. (7064)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 23/01 од 21.03.2001 година отвори стечајна постапка спрема должникот Трговец поединец за прехранбени производи Бубаќески Јован Љупчо Шембрун - Крушево Т.П. со седиште на ул. "Нико Доага" бр. 76, запишан во регистарска влошка бр. 01010536? - 6-01-000 на Основниот суд во Битола со жиро сметка бр. 4110-601-14487 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп експозитура Крушево.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (7033)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 28/01 од 20.03.2001 година отвори стечајна постапка спрема должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија "МА-ХА - ДИ" увоз-извоз Прилеп П.О. со седиште на ул."Мариовска" бр. 12, запишан во регистарска влошка бр. 1-17641 на Окружен стопански суд во Битола со дејност трговија на мало со разни животни продукти, алкохолни производи за домашни потреби со жиро сметка бр. 41100-601-31712 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (7035)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 21/01 од 20.03.2001 година отвори стечајна постапка спрема должникот Претпријатие за трговија, производство и услуги увоз-извоз "РУС - МАК" Прилеп п.о. запишан во регистарска влошка бр. 1-14093 на Окружен стопански суд во Битола со жиро сметка бр. 41100-601-34100 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (7036)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 33/01 од 21.03.2001 година отвори стечајна постапка спрема должникот Трговско друштво за производство, промет и услуги Влатко Миткоски "ИНТЕРНЕТ КЛУБ" увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 01007020?-8-03-000 на Основниот суд во Битола со жиро сметка бр. 41100-601-46306 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (7037)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 31/01 од 27.03.2001 година отвори стечајна постапка спрема должникот Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало "СИМБИ" Ацеска Гордана ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 1-340501008700?-8-03-000 на Основниот суд во Битола со жиро сметка бр. 41100-601-10308 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност, престојна и неизбежна.

Од Основниот суд во Прилеп. (7212)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 27/01 од 27.03.2001 година отвори стечајна постапка спрема должникот Производно, услужно и трговско претпријатие експорт-импорт "ПЕТИПРОМ" Прилеп со ПО, со седиште на ул."Моша Пијаде" бр. 175, запишан во регистарска влошка бр. 1-2869 на Основниот суд во Битола со жиро сметка бр. 41100-601-27380 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (7215)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 30/01 од 27.03.2001 година отвори стечајна постапка спрема должникот Трговска, услужна задруга "СТЕФФИЛИ" увоз-извоз Прилеп, со седиште на ул."Прохор Пчински" бр. 11, запишан во регистарска влошка бр. 2-672 на Основниот суд во Битола со жиро сметка бр. 41100-601-40916 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп со дејност услуги во друмскиот сообраќај.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (7216)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 172/00 од 25.12.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ППСТ "ПАНМАК" Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Струмица. (7021)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 222/99 од 19.12.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "МОКРИНО" од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-63794 што се води при ЗПП Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Струмица. (7022)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 2/01 од 07.03.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ "БА-ГИ" од с.Куклиш, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Струмица. (7023)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение Ст.бр. 12/00 од 06.03.2001 година над Претпријатие за производство, трговија и услуги "ХЕРТИ - А" ДОО експорт-импорт с.Чифлик - Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-54502 и регистарска влошка бр. 1-66162-0-0-0 се отвора стечајна постапка и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ХЕРТИ - А" ДОО експорт-импорт с.Чифлик - Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-54502 и регистарска влошка бр. 1-66161-0-0-0, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој се води во Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (7071)

ЛИКВИДАЦИИ I

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 30/2001 од 12.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Транспортно, трговско, услужно претпријатие "МУ-

ИС ТРЕЈД" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. "Мара Междуречка" бр. 47 б, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-306615.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димитровска, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6921)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 1141/99 од 16.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за сметководствени, деловни и менаџмент консултантски работи и инженеринг "ИНТЕЛ КБ" експорт-импорт Бранко од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр. 82/1-26, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-54539.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димитровска, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6922)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.Л.бр. 29/2001 од 12.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "БО-САРО" ДОО од Скопје, ул. "Никола Карев" бр. 72/1, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-379635.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димитровска, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6919)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.Л.бр. 33/2001 од 15.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, внатрешна и надворешна трговија на големо и мало "МИАДА КОМЕРЦ" ДОО од Скопје, ул. "Васил Горѓов" бр. 20/2-3, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-125530.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димитровска, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6920)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 40/2001 од 21.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за градежништво, инженеринг, производство и трговија "ЕУРО ПРОЕКТ 5" експорт-импорт од Гостивар, ул. "Беличица" бр. 50 а, Гостивар, со жиро сметка бр. 41510-601-55172.

За ликвидатор се определува лицето Гзим Феџи, ул. "Вич" бр. 24/56 од Гостивар.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6858)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.Л.бр. 65/2001 од 15.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало, угостителство и производство "ДЕКА КОМ" увоз-извоз ПО од Куманово, ул. "Тоде Тумба" бр. 84/10-5, Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-46743.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од Куманово.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6949)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.Л.бр. 833/2000 од 13.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги на големо и мало "БЕРАТ КОМЕРЦ" ПО увоз-извоз од Куманово, ул. "Дојранска" бр. 4, Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-28671.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од Куманово.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6945)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.Л.бр. 813/2000 од 13.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги на големо и мало "АНИКА - С" увоз-извоз ПО од Куманово, ул. "Горче Петров" бр. 2, Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-45468.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од Куманово.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6944)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.Л.бр. 735/2000 од 13.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија "ЕКА НИКА" увоз-извоз ПО од Куманово, ул. "Боро Прџан" бр. 29 а/11, Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-6093.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од Куманово.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6944)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.I.бр. 843/2000 од 13.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, внатрешна и надворешна трговија "ДАНБЕС" ПО увоз-извоз од Куманово, ул. "Есперанто" бр. 20, Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-22267.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од Куманово.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6941)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.I.бр. 795/2000 од 13.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, угостителство и услуги "ИТЕКС" ПО увоз-извоз од Куманово, ул. "Брака Филиповиќ" бр. 1, Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-39976.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од Куманово.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6940)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П.тр.рег.бр. 3090/00 од 05.03.2001 година ја запиша во трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 0200104057-8-01-000 запишувањето на ликвидација - бришење на трговско друштво на Трговското друштво за производство и трговија на големо и мало "ОСКАР 9" Љубиша ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Благоја Стефковски" бб.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на ДООЕЛ.

За ликвидатор се запишува Љубиша Крстевски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6979)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П.тр.рег.бр. 2541/00 од 27.12.2000 година ја запиша во трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 020130877-8-03-000 запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото за производство, трговија и услуги "МАК ХИТ" Сашо Славковски ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Анкарска" бр. 23 лок. 11.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6980)

ЛИКВИДАЦИИ II

Ликвидаторот Сашо Славковски од с.Волково, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.тр.рег. бр. 2541/00, објавува дека Друштво за производство, трговија и услуги

"МАК ХИТ" Сашо Славковски ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со жиро сметка 40120-601-287762 отворена при ЗПП Филијала Горче Петров е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (6967)

Ликвидаторот Хајрадиновиќ Изет од Скопје, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.тр.рег. бр. 3079/2000, објавува дека Друштво за туристичко посредување, угостителство, трговија и транспорт "КАЈЗЕР ТРЕЈД" Изет ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-55562 отворена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (6839)

Ликвидаторот Авни Бајрами од Куманово, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 52/3, тел. 0901/413-464 и 411- 312, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.П.тр.рег. бр. 2381/2000, објавува дека Друштвото за производство, трговија, градежништво и услуги "КРОН" Исни ДООЕЛ с.Лопате, Куманово, со број на жиро сметка 40900-601-45585 отворена при ЗПП Филијала 40900 - Куманово е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 45 дена од последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према Друштвото во ликвидација во рок од 15 дена, а најдоцна во рок од 45 дена, од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (6730)

Ликвидаторот Авни Бајрами од Куманово, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 52/3, тел. 0901/413-464 и 411- 312, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.П.тр.рег. бр. 2382/2000, објавува дека Друштвото за трговија, транспорт и туризам "ЈЕХОН" Џеват ДООЕЛ експорт-импорт с.Оризаре, Липково, со број на жиро сметка 40900-601-24006 отворена при ЗПП Филијала 40900 - Куманово е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 45 дена од последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према Друштвото во ликвидација во рок од 15 дена, а најдоцна во рок од 45 дена, од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (6729)

Ликвидаторот Крстевски Љубиша од Скопје, ул. "Ордан Пиперката" бр. 46, тел. 268-731, е запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.тр.рег. бр. 3090/2000 од 05.03.2001 година, објавува дека Трговското друштво за производство и трговија на големо и мало "ОСКАР 9" Љубиша ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Благоја Стефковски" бб, со жиро сметка 40110-601-295675 ЗПП Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок 30 дена од денот на последната објава.

Од ликвидаторот.

(6736)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во Општина Чаир, ги известува сосопствениците, заедничките сопственици и сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 2226 пасиште 8 класа во м.в. "Страна" со површина од 3715 м², КО Чучер, дека сопственикот на наведената парцела Михајловска Даница, ул. "Никола Малешевски" бр. 39, ја продава наведената парцела по цена од 30,00 денари за м².

Доколку наведените лица сакаат да го користат првенственото право на купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач.

(6498)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во Општина Чаир, ги известува сосопствениците, заедничките сопственици и сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 121/1 нива 3 класа во м.в. "Сточни гробишта" со површина од 285 м², КО Ржаничино, дека сопственикот на наведената парцела Дилберовски Рафаил, с.Ржаничино, ја продава наведената парцела по цена од 17.760,00 денари.

Доколку наведените лица сакаат да го користат првенственото право на купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач.

(6911)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во Општина Чаир, ги известува сосопствениците, заедничките сопственици и сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 79/14 нива 3 класа во м.в. "Кука" со површина од 388 м², КО Стајковци, дека сопственикот на наведената парцела Соколовски Трајко, Скопје, ул. "Филип Филиповиќ" бр. 3, ја продава наведената парцела по цена од 21.000,00 денари.

Доколку наведените лица сакаат да го користат првенственото право на купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач.

(6910)

Се продава земјоделско земјиште и тоа лозје на КП бр. 255/2, план 005, скица 003, на м.в. "Смолникот", класа 1, со површина од 1892 м², за цена од 70.000,00 денари заведен во ИЛ бр. 787 за КО Глишиќ, сопственост на Ристо Мојсов од Кавадарци, ул. "Браќа Хаџи Теофи" бр. 52.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување.

(6502)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 1147 на м.в. "Тапанарник", класа 4, со површина од 2910 м², и нива на КП бр. 1155 на м.в. "Тапанарник", класа 3, со површина од 4254 м², за цена од 150.000,00 денари заведен во ИЛ бр. 750 за КО Росоман, сопственост на Станика Младенова од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 87-3/15.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување.

(6503)

Се продава земјоделско земјиште во КО Долни Дисан, КП бр. 2136, во м.в. "Ливадиште", нива со површина од 630 м², во КО Долни Дисан и КП бр. 2135, во м.в. "Ливадиште", пасиште со површина од 755 м², во КО Долни Дисан, сопственост на Горѓиев Ило од Долни Дисан и Горѓиев Трајко од Кавадарци, ул. "Народна Младина" бр. 50, по цена од 28.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138.

(6504)

Се продава земјоделско земјиште во КО Чифлик, КП бр. 144, во м.в. "Брегот", нива со површина од 2101 м², во КО Чифлик и КП бр. 145, во м.в. "Брегот", шума со површина од 1413 м², во КО Чифлик, сопственост на Николов Лазар од Демир Капија, ул. "Партизанска" бр. 87 А, по цена од 39.665,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138.

(6505)

Се продава земјоделско земјиште во КО Криволак, КП бр. 51/3, во м.в. "Манјевац", интензивно лозје со површина од 4599 м², во КО Криволак и КП бр. 51/4, во м.в. "Манјевац", интензивно лозје со површина од 4040 м², во КО Криволак, сопственост на Димитриовски Злате од Кавадарци, ул. "Доно Попов" бр. 86, по цена од 128.934,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138.

(6849)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП бр. 375/11, план 3, скица 9, на м.в. "Црквиште", нива 3 класа, со површина од 1000 м², на КО Волково

сопственост на Бошко Радосављевиќ од Скопје, според ПЛ бр. 1878, на КО Волково, за цена од 320,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (6651)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 357, план 3, скица 10, во КО Волково на м.в. "Црквиште", нива 3 класа, со површина од 3091 м², сопственост на Јанковски Миле, според ПЛ бр. 407, на КО Волково, за цена од 320,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (6650)

Се продава земјоделско земјиште - ливада построена на КП бр. 4723, план 80, скица 1, м.в. "Питарница", класа 1, ливада со површина од 406 м², во КО Гостивар, сопственост на Касами Азис Катип, ул. "18-ти Ноември" бр. 98, за цена од 196.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гостивар. (6506)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП бр. 520/1, план 15, скица 9, м.в. "Стенковици", класа 6 ливада со површина од 995 м², во КО Маврово, сопственост на Дингоски Душан Спасен и други од с.Маврово, за цена од 800.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гостивар. (6732)

Се продава земјоделско земјиште во КО Ресава, Кавадарци, КП бр. 1726, план 007, скица 021, м.в. "Сарајте", култура - нива, класа 3, со вкупна површина од 1163 м², во сопственост на Александар Клиничаров од Загреб, Р.Хрватска, видно од ИЛ бр. 83, за цена од 10.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од

денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно, го губат правото на првенство.

Исто така се продава и КО Ресава, КП бр. 1851, план 007, скица 017, м.в. "Котлини", култура - нива, класа 5, со површина од 1358 м², и КО Ресава, КП бр. 1991, план 008, скица 020, м.в. "Чаковец", култура - нива, класа 5, со површина од 2509 м², за цена од 80.000,00 денари, во сопственост на Александар Клиничаров, видно од ИЛ бр. 83. (6731)

Се продава земјоделско земјиште во КО Сирково, Кавадарци, КП бр. 1482, план 54, скица 534, м.в. "Креол", култура - нива, класа 4, со вкупна површина од 3208 м², во сопственост на Киро Ристов од Скопје, видно од ПЛ бр. 529, за цена од 80.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно, го губат правото на првенство. (6847)

Се продава земјоделско земјиште - нива, м.в. "Црквиште" на КП бр. 386/3, класа 4 со површина од 2610 м², КО Волково, сопственост на Славко Трајковски од Скопје, ул. "Самоилова" бр. 156, врз основа на ПЛ бр. 3081 од 07.11.2000 година, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул. "Пролет" бр. 1/3-18. (6652)

Се продава земјоделско земјиште катастарска култура нива, класа 2, на КП бр. 89, во м.в. "Долио Садово", во површина од 9889 м², заведена во ИЛ бр. 340, за КО Беровци, сопственост на Ѓорѓиоски Борис Благоја од Прилеп, 15/49 идеален дел, ул. "5-та Прилепска Бригада" бр. 58, за цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопствениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Ѓорѓиоски" бб. (6733)

Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадарци 1 вон, лозје, на КП бр. 3467, план 004, скица 004, во м.в. "Вршникот", катастарска класа 3, во површина од 981 м², и лозје, на КП бр. 3470, план 004, скица 004, во м.в. "Вршникот", катастарска класа 2, во површина од 3605 м², заведено во ИЛ бр. 3393, КО Кавадарци 1 вон, сопственост на Нанчев Ванчо Трајко од Кавадарци, ул. "Партизанска" бр. 33, за вкупна купопродажна цена од 120.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот

во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (6657)

Карабелески Спасе од с.Тополчани, врши продажба на својот недвижен имот заведен во ИЛ бр. 149, за КО Тополчани, КП бр. 1471, дел 1, м.в. "Бавчи", нива 2 класа, површина 1119 м², купопродажната цена за погоре наведениот недвижен имот изнесува 48.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, Прилеп. (6848)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 7/128 идеален дел од КП бр. 1696-7-13 нива од 4 класа и пасиште од 4 класа, на м.в. "Поточани" во површина под нива од 3265 м², и под пасиште од 3000 м², заведена во ПЛ бр. 980 за КО Градец, сопственост на Асани Елмаз Али од с.Градец, за купопродажна цена од 155.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на РМ" бр.25/98), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (6850)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 486, во м.в. "Калишњак", нива од 5 класа во површина од 279 м², и КП бр. 487, во м.в. "Калишњак" пасиште од 4 класа во површина од 314 м², заведени во ПЛ бр. 1 за КО Отља, сопственост од по 1/3 идеален дел на Рамадани Амид, Рамадани Сељман и Рамадани Аки од с.Отља Куманово.

Се повикуваат сосопствениците и соседите - граничари, чие што земјоделско земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на оваа понуда, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. "Ленинова" бб. (6851)

Се продава 1/10 идеален дел од недвижен имот што се води како КП бр. 863-1-5-4 култура "под објект" целата во површина од 83 м², КП бр. 863-1-5-4 култура "Двор" целата во површина од 500 м², и КП бр. 863-1-5-4 култура "ливада" од 4 класа целата во површина од 1022м², сите овие КП на м.в. "Село" по ПЛ бр. 9 за КО Балин Дол, сопственост на сосопственикот Петроска Кира од с.Галате, општина Врапчиште, Гостивар, за купопродажна цена од 3200 ДЕМ во денарска противвредност или во денарска противвредност во износ од 99.200,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите кои граничат со оваа недвижност што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Чедевски Марин, ул. "Гоце Делчев" бр. 84, Гостивар. (6932)

Се продава земјоделско земјиште нива која лежи на КП бр. 1357/6, план 6, скица 5 м.в. "Кочинар", класа 6, КО Морани, во површина од 1022 м², и нива која лежи на КП бр. 1360/2, план 5, скица 5, на м.в. "Трлиште", класа 5 КО Морани, во површина од 388 м², а во вкупна површина од 1410 м², сопственост на Темелкова Контратенко Благојка ул. "Џумајска" бр. 89, Скопје, за вкупна цена од 450.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, Општина Кисела Вода, Скопје. (6983)

Сопственикот Куртиши Неби, од Скопје, ул. "391" бр. 10, својата недвижност нива 4 класа, во м.в. "Орман", во вкупна површина од 1417 м², кој лежи на КП бр. 1048, КО Студенични, според ПЛ бр. 173, го продава за цена во износ од 100,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонувоски, општина Чаир, Скопје, ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (6984)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.0445796,издаден од УВР - Скопје на име Петровски Драган,ул."Струмјани"бр.28,Скопје. (6931)

Пасош бр.1281932,издаден од ОВР - Дебар на име Абазии Арбен,Дебар. (6937)

Пасош бр.1386009 на име Стојовска Андријана, ул. "Јадранска" бр.5/3/45,Битола. (6961)

Пасош бр.1319083 на име Имероски Ашим,Дебар. (44038)

Пасош бр. 505002 на име Станковиќ Бошко, с. Треник, Неготино. (7001)

Пасош бр.1089655на име Запров Мишо,ул. "Куклиш" бр.7,Струмица. (7001)

Пасош бр.1029768,издаден од ГУВР - Скопје на име Арсовски Антонио,ул. "Пандо Кљачев"бр.87,Скопје. (7059)

Пасош бр.823224,издаден од УВР - Тетово на име Карапетров Трајче бр."ЈНА"бр.120,Тетово. (7062)

Пасош бр.1022361,издаден од УВР - Тетово на име Карапетрова Светлана,ул. "ЈНА"бр.120,Тетово. (7073)

Пасош бр.232261,издаден од ОВР - Гостивар на име Рукије Фетали,с.Добри Дол,Гостивар. (7092)

Пасош бр.942236,издаден од ГУВР - Скопје на име Елизабета Груевска, ул. "Никола Тесла"бр. 18/1-26, Скопје. (7052)

Пасош бр.1359893/00,издаден од ОВР-Струга на име Мемети Ешреф,ул."Петре Рафто"бр.6-А,Струга. (7106)

Пасош бр. 0176738 на име Јашари Бајрам, с. Могорче, Дебар. (6018)

Пасош бр. 1041941/98, издаден од УВР - Тетово на име Шефкет Исмени, с. Челопек, Тетово. (7052)

Пасош бр. 1326870,издаден од УВР - Скопје на име Игор Јурукув,ул."103" бр.29,с.Волково,Скопје. (7104)

Пасош бр. 0469202/94,издаден од УВР - Велес на име Александар Хаџи Арсов,ул"О.Шутев"бр.15,Велес. (7104)

Пасош бр.1312052, издаден од УВР-Скопје на име Афет Идризи, с.Д. Свилари бб, Скопје. (7105)

Пасош бр. 645395/95, издаден од УВР - Скопје на име Назим Арифовиќ, с.Баринци, Скопје. (7108)

Пасош бр. 1002805, издаден од УВР - Скопје на име Идризалари Исмаил, ул. "Дижонска" бр.117, Скопје. 7112

Пасош бр.0421579, издаден од УВР- Куманово на име Тодоровска Лидија, ул. "С. Марковиќ" бр.41, Куманово. (7122)

Пасош бр.1523183/01, издаден од УВР - Скопје на име Жељко Шајн, ул. "А.Ајштајн" бр.1/2, Скопје. (7122)

Пасош бр.955751, издаден од ГУВР-Скопје на име Селманов Неџмеди, с. Драчевица, Скопје. (7133)

Пасош бр.217458/94, издаден од ОВР - Струга на име Речи Абил, с. Велешта, Струга. (7149)

Пасош бр. 1163546/99, издаден од ОВР - Крушево на име Бафтироски Исмаил, с. Саждево, Крушево. (7179)

Пасош бр. 677783, издаден од ОВР - Гостивар на име Мемеди Нафије, с.Здуње, Гостивар. (7200)

Пасош бр. 004006, издаден од ОВР - Гостивар на име Бајрами Садри, с.Здуње, Гостивар. (7201)

Чекови од бр. 183642 до 183648, од тековна сметка бр. 12733624, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Димовска Виолета, Скопје. (7102)

Чекови од бр.4496411 до 4496414, од тековна сметка бр.104658, издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Јордановска Јелица, Скопје. (7127)

Чекови од бр.65285 до 65294, од бр.44425 до 44428 и броевите 3173837, 3356992, 4505874, 1748690, 4850895 и 4850896, од тековна сметка бр.11228824, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Арсовски Величко, Скопје. (7134)

Работна книшка на име Лазо Петковски, с. Љуботен, Скопје. (7107)

Работна книшка на име Кољка Чкаловска, Скопје.

Работна книшка на име Блажевска Љубица, Скопје.

Работна книшка на име Фатуше Алија, с. Студеничани, Скопје. (7132)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Милошевски Ангел, Скопје. (7113)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Тренговски Димче, Скопје. (7129)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Лиман Каба" - с.Љуботен-Скопје на име Феџри Мемеди, с. Љуботен, Скопје. (7130)

Здравствена книшка, издадена од Скопје на име Александра Станојковиќ, Скопје. (7100)

Даночна картичка бр. 4030993242943, издадена од Управа за приходи на град Скопје на име ППУ "Базис" ДОО, Скопје. (7099)

Чек бр.5105219, од тековна сметка бр.4780185, издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Костенцовска Елица, с.Љубанци, Скопје. (7065)

Работна книшка на име Рујков Ванчо, с.Миравици, Гевгелија. (6989)

Работна книшка на име Ванчо Стојановски Каменица Македонска. (6990)

Работна книшка на име Дано Доневиќ, с.Габревци, Радовиш. (6997)

Работна книшка на име Нешов Ангел, ул. "Ленинова" бр.19/12, Велес. (6999)

Работна книшка на име Гроздановска Ленче, с. Стрежево, Битола. (7002)

Работна книшка на име Нане Тома, Крушево. (7005)

Работна книшка на име Мерсел Зендели, ул. "Балин-долска", Гостивар. (7006)

Работна книшка на име Дошеновиќ Валентина, Скопје. (7068)

Работна книшка на име Цветковска Маја, Скопје.

Работна книшка на име Бојан Цветановски, Скопје.

Свидетелство на име Рамадан Етеми, ул. "Трст" бр.33, Куманово. (6995)

Свидетелство за 5 одделение на име Муаремова Нерман, ул. "Стефан Богоев" бр. 30, Велес. (6998)

Свидетелство за 4 одделение на име Рафет Гизик, с. Круше, Велес. (7000)

Здравствена книшка на име Димитровски Пеце, ул. "Питу Гули" бр.19, Битола. (7003)

Здравствена книшка на име Маркова Надежда, ул. "Прилепска" бр.60А 2/53, Битола (7004)

Здравствена книшка на име Милан Банковиќ, Пробитип. (7007)

Книшка бр.1290381 на име Јулијана Манасијевиќ, ул. "11 Ноември" бр.73, Куманово. (6996)

Чек бр.831501, од тековна сметка бр. 12276-10, издаден од Македонска Банка АД Скопје на име Миле Јовановски, Скопје. (6927)

Работна книшка на име Иван Славков, Скопје. (6933)

Работна книшка на име Владимир Качаниклиќ, Скопје. (6934)

Работна книшка на име Емилија Ивковска, ул. "М. Оровчанец" бр. 23, Скопје. (6935)

Работна книшка на име Мирјана Гратчанова Ивковска, ул. "М. Оровчанец" бр.23, Скопје. (6936)

Работна книшка на име Симона Митковска, с. Истибања, Вница. (6942)

Работна книшка на име Андов Добри, Крива Паланка. (6950)

Работна книшка на име Садику Мемет, с. Велешта, Струга. (6951)

Работна книшка на име Митев Роберт, Штип. (6952)

Работна книшка на име Горан Ѓорѓиев, ул. "Н. Наумовски" бр.1/3, Велес. (6955)

Работна книшка на име Сваќароска Билјана, кеј "19-ти Септември" бр.3/27, Прилеп. (6962)

Работна книшка на име Јованоски Славе, ул. "Осогowska" бр. 45, Прилеп. (6963)

Работна книшка на име Радески Гоце, с.Питарница, Гостивар. (6964)

Работна книшка, издадена од Битола на име Јанкова Наташа, Битола. (6966)

Работна книшка на име Шешова Златица, Скопје. 6968

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Борис Кидрич", с. Сарај- Скопје на име Џељадин Зекири, с. Грчец, Скопје. (6929)

Свидетелство на име Кушкова Марина, ул. "Скопски пат" бр. 2, Велес. (6939)

Свидетелство на име Русевски Драган, ул. "Лесковачка" бр. 22, Куманово. (6948)

Свидетелство на име Тодоровски Делчо, Свети Николе. (6954)

Свидетелство за 5 одделение, издадено од ПОУ во с. Д.Јаболчиште на име Џарије Севдил Латифова, с. Долно Јаболчиште, Велес. (6956)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ПОУ - с. Г.Јаболчиште на име Ејвас Акем Мемедов, с. Д.Јаболчиште, Велес. (6957)

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година, издадени од Гимназија "Цветан Димов"-Скопје на име Рафајловски Свето, Скопје. (6981)

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година, издадени од ГУЦ "Здравко Цветковски"-Скопје на име Бенедети Катерини, Скопје. (6982)

Здравствена книшка на име Кирова Викторија, Пробитип. (6953)

Здравствена книшка на име Јошевска Лепа, ул. "В. Брклевски" бр.13, Битола. (6959)

Пасош бр.226071/94, издаден од УВР-Гостивар на име Јашари Фети, с. Вруток, Гостивар. (7150)

Пасош бр.474010, издаден од ОВР - Ресен на име Агуш Наџи, ул. "Мите Трајчевски" бр.74, Ресен. (7154)

Пасош бр.186918 на име Лумановски Ведат, ул. "А. Мустафа" бр.8, Охрид. (7162)

Пасош бр.1152377/98, издаден од УВР-Куманово на име Барије Муслија, с. Слупчане, Куманово. (7164)

Пасош бр.1147481 на име Шалевски Драганчо, ул. "Х. Узун" бр. 3Б, Битола. (7178)

Пасош бр.1526326/2001, издаден од ОВР - Гостивар на име Сани Мифтари, с. Дебреше, Гостивар. (7185)

Пасош бр.1250010/99 на име Редије Гафури Халили, с. Градец, Гостивар. (7187)

Пасош бр. 1380584, издаден од УВР - Скопје на име Колик Фазлија, ул. "Хо Ши Мин" бр.272 б, Скопје. (7238)

Пасош бр.1303188, издаден од ГУВР - Скопје на име Пауновска Бранкица, ул. "Зендел Џемаил" бр.1, Скопје.

Пасош бр.0984577, издаден од УВР - Гевгелија на име Игор Ристов, с. Ново Конско, Гевгелија. (7246)

Пасош бр.993098, издаден од УВР-Кочани на име Захаријева Б. Вера, ул. "Скопска" бр.10/2/15, Кочани. (7260)

Пасош бр.1043009/97, издаден од УВР - Скопје на име Кадри Илијазок, ул. "Пелагонија" бр.53, Скопје. (7262)

Пасош бр.0326490, издаден од УВР-Скопје на име Марков Глигорје, ул. "Панче Неделковски" бр. 71/6, Скопје. (7265)

Пасош бр. 956680/96, издаден од УВР - Скопје на име Костадинова Жаклина, ул. "Костурска" бр.18/2-16, Скопје. (7266)

Пасош бр.1105934 на име Спасовски Влатко, ул. "Ј. Даскалов" бр.62, Кратово. (7278)

Пасош бр.1221525 на име Балабанов Златко, ул. "АСНОМ" бр. 52, Штип. (7278)

Пасош бр.1221524 на име Балабанов Ѓорѓи, ул. "АСНОМ" бр. 52, Штип. (7278)

Пасош бр.880635, издадена на 16.07.1996 год. од УВР Тетово на име Ибраими Сермије, ул. "Илинденска" бр. 233, Тетово. (7265)

Пасош бр.107439 на име Бришкоска Љубица, ул. "Е. Кардељ" бр.28/54, Битола. (7292)

Пасош бр.0292095 на име Тони Петровски, Демир Хисар. (7295)

Пасош бр.1208764/99 на име Магда Бошевска, с. Новаци, Битола. (7315)

Пасош бр.249581 на име Сефул Адем, ул. "Б. Кидрич" бр.38, Тетово. (7321)

Пасош бр.199405/94 на име Азири Нурдима, Гостивар. (7322)

Пасош бр.1231710/99, издаден од УВР - Скопје на име Јенуз Сали, с. Арачиново, Скопје. (7338)

Пасош бр.1122655/98, издаден од УВР - Скопје на име Сеат Салиовски, ул. "М. Междуречка" бр.22 б, Скопје. (7338)

Пасош бр.1173310/99, издаден од УВР - Скопје на име Синан Синани, с. Кондово, Скопје. (7350)

Чекови од бр. 0010005009058 до 0010005009067 на име Рчов Страшо, с. Шивец, Кавадарци. (7314)

Чек бр.5346130, од тековна сметка бр.2030/52, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Снежана Митревска, Скопје. (7328)

Чекови од бр. 57866 до 57870, од тековна сметка бр. 12788578, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јелка Јовановска Еликовска, Скопје. (7365)

Работна книшка на име Абдураман Сали, с. Сингелик Скопје. (7255)

Работна книшка на име Тодосиев Ѓорѓи, ул. "Димитрија Лазаров" бр.26, Кочани. (7261)

Работна книшка на име Јурхар Дејан, Скопје. (7264)

Работна книшка на име Нове Петров, с. Јаргулица, Радовиш. (7282)

Работна книшка на име Андрески Зоран, Охрид. 7303

Работна книшка на име Демироски Шабан, Струга. (7308)

Работна книшка на име Османоски Руждије, Струга. (7308)

Работна книшка на име Петров Горанчо, ул. "Партизанска" бр.9, Радовиш. (7308)

Работна книшка на име Атанасов Блаже, ул. "Плачковица" бр.108, Радовиш. (7309)

Работна книшка на име Михайлов Гоце, Штип. (7311)

Работна книшка на име Антиќ Катерина, Скопје. 7330

Воена книшка, издадена од Скопје на име Славковски Бранислав, Скопје. (7263)

Воена книшка на име Ајцев Костадин, Гевгелија. 7304

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ајредин Саитовски, с. Катланово, Скопје. (7346)

Свидетелство за 7 одделение на име Ристов Љупче, с. Облешево, Кочани. (7269)

Свидетелство на име Агрон Рамадани, ул. "11 Ноември" бр. 72, Куманово. (7271)

Свидетелство за 1 година на име Младеновиќ Биљана, с. Росоман, Велес. (7284)

Свидетелство на име Бивтеска Јасмина, ул. "Д. Думески" бр.5, Прилеп. (7316)

Свидетелство на име Мехмеди Немит, Гостивар. 7323

Индекс на име Ѓорѓиев Коста, ул. "И.Ј.Рибар" бр.110, Штип. (7310)

Диплома на име Маја Богданоска, ул. "М.Пијаде" бр. 112, Куманово. (7305)

Здравствена книшка на име Ибраимоски Ибраималија, с. Сажево, Крушево. (7281)

Легитимација на име Ислилоски Иса, с.Белушино, Крушево. (7317)

Чекови од бр.917484 до 917492 и бр. 905613, од тековна сметка бр.80710-10/20, издадена од КЕД Банка на име Кузевска Љубица, ул. "Партизанска" бр.22/4, Битола. (7172)

Чек бр.4168376, од тековна сметка бр.12732513, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Арсовска Сежана, Скопје. (7175)

Чекови од бр.30971 до 30975 и од бр. 34527 до 34535, од тековна сметка бр.452/52 на име Цветковска Сања, ул. "Превалец" бр.10, Битола. (7176)

Работна книшка на име Халим Себастијан, Скопје. (7173)

Работна книшка на име Марјан Глигоров, Винаца. (7173)

Работна книшка на име Фрона Глигоров, Винаца. (7173)

Работна книшка на име Мирчевски Атанас, Берово. (7173)

Работна книшка на име Скендер Реџепи, Скопје. 7168

Работна книшка на име Рифатовска Валентина, ул. "Козјак" бр.109, Битола. (7173)

Работна книшка на име Крстевска Анета, с.Суводол, Демир Хисар. (7180)

Работна книшка на име Бешпири Бајар, Гостивар. 7186

Работна книшка на име Лули Адеми, Гостивар. (7188)

Работна книшка на име Саити Фикмет, с.Гоновица, Гостивар. (7189)

Работна книшка на име Ала Рипаре, Охрид. (7193)

Работна книшка на име Бафтијар Аднан, Скопје. 7206

Работна книшка на име Снежана Карацова Хаџикостова, Скопје. (7217)

Свидетелство за завршено средно образование, издаден од Гимназија "Цветан Димов" Скопје на име Змејковска Светлана, Скопје. (7148)

Свидетелство на име Рамизе Сали, Куманово. (7158)

Свидетелство на име Имеала Мемеди, Куманово. 7160

Свидетелство на име Добри Митковски, с. Мала Прџорија, Крива Паланка. (7161)

Свидетелство на име Узеир Рушид, с.Курфалија, Штип. (7163)

Свидетелство на име Рмин Паша, Штип. (7165)

Свидетелство за 8 одделение на име Трајче Тулев, с. Отовица, Велес. (7167)

Свидетелство на име Костоски Цвете, с.Битово, Македонски Брод. (7183)

Свидетелство на име Асани Ислам, с.Маврови Анови Гостивар. (7190)

Свидетелство за 8 одделение на име Јакимовски Јасминка, с.Иванковци, Велес. (7191)

Свидетелство за 8 одделение на име Емине Хани, с. Велешта, Струга. (7194)

Свидетелство за 8 одделение на име Сефедин Љуфи, с.Велешта, Струга. (7195)

Свидетелства за 7 и 8 одделение на име Сезаир Хани, с. Велешта, Струга. (7196)

Свидетелство на име Гошев Борче, с. Покрајчево, Радовиш. (7197)

Свидетелство на име Калајдиска Елена, ул. "М.Апостолски" бр.36/12, Штип. (7198)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Доситеј Обрадовиќ" - Скопје на име Аети Ирфан, Скопје. (7192)

Свидетелство на име Јорданова Марија од Неготино, ул. "Димче Мирчев" бр. 46. (5901)

Здравствена книшка на име Марија Топчиовска, ул. "С. Наумов" бр.188А, Битола. (7174)

Здравствена книшка на име Несим Ферат, с.Челопек, Тетово. (7184)

Девизна штедна книшка бр.27-36, издадена од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Велјан Јованов, ул. "29-ти Ноември" бр.24, Кавадарци. (7192)

Даночна картичка бр. 5030987104133, издадена од Управа за приходи Скопје на име Јовановски Стојан, Скопје. (7159)

Даночна картичка бр. 4030999375449, издадена од Управа за приходи Скопје на име Друштво "Војнопро" ДООЕЛ, Скопје. (7177)

Даночна картичка бр.4030991132016, издадена од Управа за приходи-Скопје на име "Горење" ДООЕЛ, Скопје. (7239)

Чекови од бр.01059309 до 01059318 на име Нежири Агим, ул. "Д.Трајковски" бр. 44/5, Скопје. (7199)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14 од Закон за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-15/115 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Предмет на јавното барање:
 - Набавка на канцелариски потрошен материјал наведен во Список бр. 1,
 - Набавка на потрошен материјал за информатички средства по Список бр. 2.

Списокот бр. 1 може да се подигне во Министерството за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, со-ба 708 секој работен ден во време од 08,00 до 10,00 часот.

Понудувачите имаат право да достават понуда за еден или повеќе делови од предметот на јавното барање дадени во Списокот бр. 1.

2. Во понудата треба да бидат дадени:
 - име, адреса и седиште на понудувачот,
 - цена поединечно на денари со пресметан данок на додана вредност,
 - рок и начин на плаќање,
 - рок на испорака.

3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следниве критериуми:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| - висина на цената | 45 поени, |
| - квалитет | 30 поени, |
| - начин и услови на плаќање | 10 поени, |
| - рок на испорака | 15 поени. |

4. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација:

- документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 26/98),
- извод од регистрација на дејноста,
- документ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација издаден од надлежен орган,
- документ дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност издадена од надлежен орган.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар.

5. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите треба на Комисијата за јавни набавки да и предаде писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и нема да бидат земени во предвид за разгледување.

6. Понудувачите своите понуди да ги достават на лице место на денот на јавното отворање на понудите кое ќе се одржи во Министерството за одбрана ул. "Орце Николов" бб, на ден 24.04.2001 година, со почеток во 10,00 часот, по пошта или преку архивата на Министерството за одбрана.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен плик на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на овој отворен повик.

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

7. Понудите кои ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок, нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 091/282-289 и 282-291.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-14/117 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на набавката: Прибирање на понуди за набавка на:

2.1. Риба "Ослиќ", смрзната I-ва класа.....20.000 кгт.

2.2. Риба "Ослиќ", филета смрзната I-ва класа

.....13.000 кгт.

2.3. Пилешко месо, смрзнато (без црн дроб, слезина, срце, желудник и врат) припремено за скара.....50.000 кгт.

3. Бараните производи во потполност да одговараат по својот квалитет на пропишаните услови од Правилникот за квалитетот на риба, ракови, школки, полжави и нивни производи и Правилникот за квалитетот на производите од месо од перната живина.

Бараните производи да бидат пакувани во оригинална фабричка амбалажа со просечна тежина од 10-15 кгт.

Испорака на бараните производи е месечна, франко до сите гарнизони во Р. Македонија по доставена диспозиција.

За бараните производи се бара гаранција на квалитетот од најмалку 6 (шест) месеци сметано од денот на испораката.

4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица.

5. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

6. Можност за поделба на набавката по вид на производ.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот,

- цена во денари без царина со пресметан ДДВ. ДДВ да е посебно искажан,

- начин и услови на плаќање,

- опис на квалитетот и потекло на производот,

- рок на испорака.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,

- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98),

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од страна на надлежен овластен судски орган,

- документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,

- техничко-технолошки можности за производство-испорака на бараните производи.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

- Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје со почеток во 12,00 часот, седумнаесеттиот ден сметајќи од денот на објавувањето во "Службен весник на Р. Македонија". Во случај да седумнаесеттиот ден се паѓа во деновите за викендот или државен празник отворањето на понудите ќе биде наредниот работен ден.

Понудувачите понудите да ги достават на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Критериум за избор на најповолен добавувач:

- цена.....40%
- квалитет.....20%
- начин и услови на плаќање.....10%
- рок на испорака.....10%
- техничко технолошки можности за производство и испорака.....20%

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/28 23 84.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-14/118 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на отворениот повик е Министерството за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на набавката:

- 2.1. Млеко стерилизирано комби-блок од 0,250 или 0,5 литри..... 150.000 литри
- 2.2. Масло за јадење рафинирано од сончоглед, во ПВЦ амбалажа, пак. 1/1лит..... 120.000 литри.

2.3. Бараниот производ под реден бр. 2.1. по својот квалитет во целост да одговара на условите пропишани со Правилникот за квалитетот на млекото и производите од млеко, со млечна масленост од 3,2%, а киселинскиот степен да не биде поголем од 7,5 OSH и 5,8% суви материји без масти. Производот под реден бр. 2.2. да одговара на бараните услови од Правилникот за квалитетот на маслата за јадење и маста од растително потекло и на маргаринот, мајонезот и на нив сродни производи. Се бара гаранција на квалитетот на производот најмалку 1 година. Испораката на млекото е месечна до сите гарнизони во Р. Македонија, а на маслото за јадење е тримесечна франко магацин во гарнизон Скопје.

2.4. Можност за поделба на набавката по вид на производ.

3. Содржина на понудата

- цена со пресметан ДДВ, ДДВ да е посебно искажан,

- начин и услови на плаќање,
- опис на квалитет и потекло на производот,
- рок на испорака,
- гаранција за квалитет од најмалку 12 месеци.

4. Придружна документација

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98),
- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од страна на надлежен судски орган,
- документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,
- техничко-технолошки можности за производство-испорака на бараните производи.

5. Доставување на понудата

- Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ", бр. 26/98).

Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје со почеток во 10,00 часот, осумнаесеттиот ден сметајќи од денот на објавувањето во "Службен весник на Р. Македонија". Во случај да осумнаесеттиот ден се паѓа во деновите за викендот или државен празник отворањето на понудите ќе биде наредниот работен ден.

Понудувачите понудите да ги достават на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Критериум за избор на најповолен добавувач:

- цена..... 40 %
- квалитет..... 20 %
- начин и услови на плаќање..... 10 %
- рок на испорака..... 10 %
- техничко технолошки можности за производство и испорака..... 20 %

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/28 23 84.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-14/119 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за одбрана на ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на набавката: Прибирање на понуди за набавка на:

2.1.	Мед цветен од 25 грама во фолија со термичко затворање	кг	10.000
2.2.	Мешан мармалад од 30 грама во Ал-фолија со термичко затворање	кг	10.000
2.3.	Маргарин или путер од 20 грама	кг	20.000

3. Бараните производи во потполност да одговараат по својот квалитет на пропишаните услови од Правилникот за квалитетот на маста и маслото од растително потекло, маргаринот, мајонезот, шеќерот, и другите сахари, слаткарските производи, медот, како производите и производите слични на чоколада и Правилникот за квалитетот на производите од овошје, зеленчук и печурки и на пектинските препарати.

Испорака на бараните производи под реден бр. 2.1. е тримесечна до сите гарнизони во Р. Македонија, за производот под реден бр. 2.2. испораката тримесечна до гарнизон Скопје и за производот под реден бр. 2.3. е месечна франко до сите гарнизони во Р. Македонија по доставена диспозиција.

За производите се бара гаранција за квалитетот спрема видот на производ.

4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица.

5. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

6. Можност за поделба на набавката по вид на производ.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот,

- цена во денари со пресметан ДДВ, ДДВ да е посебно искажан,

- начин и услови на плаќање,

- опис на квалитет и потекло на производот,

- рок на испорака.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,

- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98),

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од страна на надлежен овластен судски орган,

- документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,

- техничко-технолошки можности за производство-испорака на бараните производи.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје со почеток во 09.00 часот, осумнаесеттиот ден сметајќи од денот на објавувањето во "Службен весник на Р. Македонија". Во случај да осумнаесеттиот ден се паѓа во деновите за викендот или државен празник отворањето на понудите ќе биде наредниот работен ден.

Понудувачите понудите да ги достават на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Критериум за избор на најповолен добавувач:

- цена 50%

- квалитет 20%

- начин и услови на плаќање 10%

- рок на испорака 10%

- техничко технолошки можности за производство и испорака 10%

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/28 23 84.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 16-14/120 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик: Министерство за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на јавната набавка: прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите како можни носители за набавка на:

2.1. Вафли од 100 грама.

2.2. Ролован вафел од 100 грама.

2.3. Овошен сок во дои-пак од 2 дл.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на учество имаат сите правни и физички лица кои ја вршат стопанска дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ја достават следната придружна документација во оригинални примероци или заверена копија кај нотар и тоа:

- техничко-технолошки бонитет,

- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката,

- менаџерски способности,

- искуство и стручен кадар за извршување на набавката,

- економско финансиски бонитет,

- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен судски орган,

- документ за регистрација за вршење на нивната дејност.

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по Ограничениот повик (до кои ќе се достави писмено барање за поднесување понуда), задолжително треба заедно со понудата да дадат гаранција во вид на депонирани средства или банкарска гаранција, во вредност од 10% од вкупната вредност на набавката.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата за Ограничениот повик да се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај", како и бројот на Ограничениот повик.

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

2. Јавното отворање на документацијата ќе се изврши во присуство на понудувачите, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје со почеток во 11.00 часот единаесеттиот ден сметајќи од денот на објавувањето во "Службен весник на Р. Македонија". Во случај да единаесеттиот ден се паѓа во деновите за викендот или државен празник отворањето на понудите ќе биде наредниот работен ден.

Понудувачите документацијата да ја достават на лице место на денот на јавното отворање.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

3. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да се разгледува.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/28-23-84.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 16-14/121 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик: Министерство за одбрана ул. "Орце Николов" бб Скопје.

2. Предмет на јавната набавка: прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите како можни носители за набавка на:

- 2.1. Конзервиран зеленчук.
- 2.2. Сирење бело кравско во канти од 5-7 кг.
- 2.3. Кашкавал кравски-пита од 5-7 кг.
- 2.4. Сирење топено од 25-33 грама парче.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на учество имаат сите правни и физички лица кои вршат стопанска дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ја достават следната придружна документација во оригинални примероци или заверени копии кај нотар и тоа:

- техничко-технолошки бонитет,
- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката,
- менаџерски способности,
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката,
- економско финансиски бонитет,
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен судски орган,
- документ за регистрација за вршење на нивната дејност.

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по Ограничениот повик (до кои ќе се достави писмено барање за поднесување понуда), задолжително треба заедно со понудата да дадат гаранција во вид на депонирани средства или банкарска гаранција, во вредност од 10% од вкупната вредност на набавката.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата за Ограничениот повик да се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај", како и бројот на Ограничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Јавното отворање на документацијата ќе се изврши во присуство на понудувачите, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб Скопје со почеток во 10,00 часот единаесеттиот ден сметајќи од денот на објавувањето во "Службен весник на Р. Македонија". Во случај да единаесеттиот ден се паѓа во деновите за викендот или државен празник отворањето на понудите ќе биде наредниот работен ден.

Понудувачите документацијата да ја достават на лице место на денот на јавното отворање.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

3. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да се разгледува.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/28-23-84.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-14/127 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за одбрана на ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на набавката: Прибирање на понуди за набавка на:

2.1.	Агрокрем табла од 100 гр.	кг	50.000
2.2.	Какао во прав 1/1	кг	2.500
2.3.	Кафе сурогат 1/1	кг	1.200
2.4.	Зачин за јадење	кг	8.000

3. Производот под реден бр. 2.1. и 2.2. во целост да одговара по својот квалитет на пропишаните услови од Правилникот за квалитетот на какао производите, производите слични на чоколада, крем-производите и на бонбонските производи.

Производот под реден бр. 2.3. во целост да одговара по својот квалитет на пропишаните услови од Правилникот за квалитетот на кафето и сурогатите од кафе, а за производот под реден бр. 2.4. од Правилникот за квалитетот на зачините, екстрактите од зачини и смесите од зачини.

Испорака на производот под реден бр. 2.1. е тримесечна до сите гарнизони во Р. Македонија, а на останатите производи по дадена диспозиција во гарнизон Скопје. Гаранција на производите се бара од една година.

4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица.

5. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

6. Можност за поделба на набавката по вид на производ.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- понудата треба да го содржи името, адресата и седресното на понудувачот,
- цена во денари со пресметан ДДВ, ДДВ да е посебно исказан,
- начин и услови на плаќање,
- опис на квалитетот и потекло на производот,
- рок на испорака.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98),
- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од страна на надлежен овластен судски орган,
- документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,
- техничко-технолошки можности за производство-испорака на бараните производи.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје со почеток во 09,00 часот, петнаесеттиот ден сметајќи од денот на објавувањето во "Службен весник на Р. Македонија". Во случај да петнаесеттиот ден се паѓа во деновите за викендот или државен празник отворањето на понудите ќе биде наредниот работен ден.

Понудувачите понудите да ги достават на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Критериум за избор на најповолен добавувач:

- цена	50%
- квалитет	20%
- начин и услови на плаќање	10%
- рок на испорака	10%
- техничко технолошки можности за производство и испорака	10%

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/28 23 84.

Комисија за јавни набавки

Pursuant to article 10 under the Law on Public Procurement (Official Gazette of R.M., no. 26/98), the Purchasing Commission within the Public enterprise of Elektrostopanstvo na Makedonija - Skopje announces the

BIDDING INQUIRY No. 01-90/ 2001
Public Competition Inquiry on collection of bids for purchase of electricity

1. General Provisions

The Buyer of this Bidding Inquiry is JP Elektrostopanstvo na Makedonija, head office at 11 Oktomvri, 9 Skopje.

1.1 Scope of bidding is collection of bids for electricity purchase in period of delivery from 23 April 2001 to 31 December 2001.

1.2 The Bid Inquiry is open and confidential, during the right of participation to any local and foreign natural entities.

1.3 The Bidding procedure shall be implemented by means of Call for Bids under the Law on Public Procurement, Official Gazette of R. Macedonia no. 25/98.

1.4 The supplier reserves the right to give the right for participation to several bidders.

1.5 The bids must be submitted not later than the day and hour of public bid's opening.

1.6 Bids can be mailed, handed over to the Buyer Archive Office or to the Commission on site, the day and hour of public bid's opening.

1.7 Bids are submitted in a sealed envelope having the indication "Do not open" and "number of the bid" on the top left hand side of the envelope. The Buyer's address shall be written in the middle of the envelope as follows:

"JP ELEKTROSTOPANSTVO NA MAKEDONIJA"
Commission for public procurement, ul. "11 Oktomvri" no.9,
1000 Skopje

The envelope must not have any sign identifying the bidder. The sealed envelope shall contain other two sealed envelopes on which "documentation" shall be written, or the indication "bid".

1.8 Any bidder may take part only with one bid.

1.9 Any bidder must be submitted to the bidder for consideration not later than the day and hour of public bid's opening.

1.10 Bid's opening shall be conducted at 12 o'clock (noon) on April 17, 2001 in the premises of the company, ul. "11 Oktomvri" no. 9., Skopje, in the presence of authorized Bidders' representatives.

2. Quantity of electricity

2.1. The quantity of electricity for the bidding inquiry is the following:

total: 514.400 MWh electricity

The company may also accept a bid for any other quantity of energy in the stated or shorter period. The time schedule for the quantities of electricity is given below:

Month	Period from - to	Capacity (MW) HT/LT	Quantity (HT (MWh) (7-23 h)	Quantity (LT (MWh) (23-7h)	Total monthly quantities (MWh)
April	23.-30.	150/75	19.200	4.800	24.000
May	01. -15. 16.-31.	100/50 200/100	24.000 51.200	6.000 12.800	30.000 64.000

June	01.-30.	50/25	24.000	6.000	30.000
July	01.-15.	50/25	12.000	3.000	15.000
August	01.-31.	120/60	59.520	14.880	74.400
September	01.-30.	120/60	57.600	14.400	72.000
October	01.-15.	120/60	28.800	7.200	36.000
November	01. -15. 16.-30.	50/25 100/50	12.000 24.000	3.000 6.000	15.000 30.000
December	01.-31.	200/100	99.200	24.800	124.000
Total			411.520	102.880	514.400

3. Terms of delivery

3.1. The transmitting point is considered the point of interconnection line between the Macedonian power system and the neighboring system exactly on the point which it crosses the Macedonian border.

3.2 The bids and agreed quantities of electricity are requested to be obligatory.

3.3 The schedule of energy supplies needs to be adjusted with the buyer's Dispatching Center, based on a weekly time schedule.

3.4. The buyer has a right to purchase $\pm 20\%$ of capacity indicated in the time schedule.

4. Scope of bids

4.1. A bid shall contain:

- the name, address and the bidder's head office;
- the unit price per 1 KWh expressed in US\$, especially for HTh and LTth, for each month separately, as well as the total value of amount offered expressed in US\$ with all the expenses to the transmitting point.
- Quantity of energy in the period stated;
- Method, guarantees and conditions of payment;
- The name of electricity producer offering the sale;
- The term of validity not shorter than 30.04.2001;
- Data of the responsible management utility with electricity sale.

5. Documentation

5.1. Obligatory documentation

The documentation shall contain:

- a document proving its financial and economic capability in compliance with article 22 of the Law on public procurements;
- Local bidders shall submit a document proving its financial standing issued by the Payment Operation Institution, whereas the foreign bidders shall submit, based on article 22, paragraph 3 under the Law on public procurements, a certificate of company's financial and economic standing issued by a professional and representative body in industry, trade, craft industry, agriculture or professional association in the country of its head office i.e. audit report made by a foreign auditing institution.
- A bank guarantee in a amount of 5% of the total bid's value, in compliance with article 55 under the Law on public procurements. The bank guarantee is payable only in the event that the Bidder is invited to enter into a contract after the selection made of the most satisfactory bidder and if it refuses to sign the contract.
- The registration of bidder proving the right for operation with electricity.
- An authorization in writing of an individual designated to represent the bidder at the opening of bids.

5.2 Additional documentation

- A document issued by the utility of the interconnected Balkan country which will be the source for the supply of electricity and responsible for the settlement rebalances caused by operation of the interconnected system. The document shall state that this utility is fully aware of the transaction in question and it will conduct the management of the system throughout the foreseen time period taking it in full account.
- A letter signed by the Bidder in which it explicitly state that the Bidder shall irrevocably undertake all and sole responsibility in guaranteeing the energy delivers to the transmitting point.
- A letter signed by the Bidder in which it shall explicitly state that that Bidder shall irrevocably undertake all and any expenses for the transmission of electricity from its origin up to the transmitting point and/or under any circumstances and in any case electricity shall be delivered (transmitted) free of charge to the transmitting point and the price offered to be valid for the energy delivered to the transmitting point.

5.3. Bids with the supporting documents shall be submitted in Macedonian or English.

5.4. The entire documentation requested (obligatory and additional) should be original or certified copies true as the original.

5.5. Bids which shall not be submitted up to the deadline and not complying with the requirements as provided for under the Bidding Competition Inquiry, including bids without complete documentation required in the Bidding Competition Inquiry, will not be considered.

6. Selection of the most satisfactory Bidder (pursuant to article 25 under the Law on public procurements)

- Scores 80 for the price

- Scores 20 for the methods and conditions of payment.

The commission reserves the right to choose neither one of the bidders in case it is not satisfied with the submitted bids.

COMMISSION FOR PUBLIC PROCUREMENT

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-77/2001

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-77/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за изработка на Главен проект - електроенергетски и градежен дел за ТС 400/110 KV, "Скопје 5", а во се според изготвените проектни задачи.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА - ИЗВЕДБАТА

2.1. Обемот на набавката е даден во Проектните задачи.

2.2. Комплетната тендер документација - Проектните задачи, заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во Ј.П. Електростопанство на Македонија, подружница - "Електропренос" Скопје, ул. "11 Октомври" 9 Скопје, кат први, соба 6, од 7,30 до 9,30 часот секој работен ден.

2.3. При подигање на Проектните задачи понудувачот е должен да достави уплатница во вредност од 1.500,00 денари, уплатени на жиро сметка: 40100-601-5012 со назнака за Отворен повик бр. 01-77/2001; ЕДБ 4030989128346, депонентна банка - Стопанска банка - Скопје.

2.4. Контакт телефони: за технички дел: 149-165; 149-192; 119-584, за комерцијален дел: 149-155.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот (изготвувач) и евентуалните подизготвувачи.

3.2. Понудата треба да го опфати целиот обем на набавката - Проектните задачи.

3.3. Понудата треба да ги содржи: вкупните вредности за електроенергетскиот и градежниот дел посебно, како и севкупната вредност на понудата изразена во ДЕМ и со посебно искажан ДДВ на севкупната вредност.

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.5. Понудата треба да го содржи рокот за извршување на работите.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Понудите од странските понудувачи (документацијата која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

4.3.1. референтна листа за досегашни изведени работи од ваков вид.

4.3.2. доказ за кадровска опременост за изведување на ваков вид работи.

4.4. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на Отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.6. Целокупната документација која се бара треба да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки)

5.1. Цена на набавката 40 бода.

5.2. Квалитет (рефер. листа и кадровска опременост) 30 бода.

5.3. Рок за извршување 20 бода.

5.4. Начин и услови на плаќање 10 бода.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рокот за доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса " ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 91000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 20.04.2001 во 11 часот, во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластени претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-78/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ВИСОКИ И НИСКИ ЧЕВЛИ СО ЗАШТИТНА КАПНА И ГУМЕН РЕБРАСТ ГОН, И КОЖНИ ЧИЗМИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик е ЈП "Електростопанство на Македонија" со седиште во Скопје на ул. "11 Октомври" бр. 9.

1.2. Предмет на набавката се: високи и ниски чевли со заштитна капна и гумен ребраст фон, кожни чизми и тоа:

- 1.2.1 ниски чевли.....1263 пара,
- 1.2.2 високи чевли.....4242 пара,
- 1.2.3 кожни чизми.....111 пара.

Материјал за изработка-позиција (1.2.2, 1.2.3) го-ведска кожа према МКС.3.Б1.300; гумен ребраст фон према МКС Г. Д1.044; капната да е изработена од твр-да пластика отпорна на удар.

За заштита на зглобовите на стопалото, чевлите да имаат во сарите во пределот на зглобовите вграде-ни елементи изработени од мек материјал.

Позиција 1.2.3 - квалитетот на чизмата може да се подигне од Служба за заеднички набавки, 9 спрат, со-ба 8, работен ден од 8-9³⁰ часот. Информација на тел. 02/149-158.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и фи-зички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-рен повик согласно Законот за јавни набавки, односно со отворање на понудите во присуство на понудувачите.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на два или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-водителот на предметните заштитни сретства.

2.3. Понудата треба да ја содржи единечната цена и вкупната цена за целата набавка (со сите давачки согласно член 54, став 3 од Законот за јавни набавки - ако набавката е од странство, на паритет магацин на краен корисник - Подружница, со напомена дека опре-мата треба да се достави до магацините на Подружни-ците на ЈП "ЕСМ"), изразена во ДЕМ, со посебно ис-кажан данок на додадена вредност.

2.4. Понудата треба да го содржи рокот и начинот на плаќање и тоа само еден начин на плаќање.

2.5. Понудувачот мора да даде понуда за најмалку 50% од обемот и количината на набавката за позиција 1.2.1 и 1.2.2.; позиција 1.2.3 треба да биде комплетна.

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката при што тие треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Ма-кедонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

2.7. Понудата треба да го содржи рокот на испора-ка на опремата.

2.8. Понудата треба да има рок на важност.

2.9. Понудата со придружната документација од странските понудувачи треба да биде преведена на ма-кедонски јазик.

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КО-ЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-нансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат доку-мент за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, кој треба да биде во согласност со Правилни-кот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32 од 10.07.1998 год.), а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јав-ни набавки.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за технич-ката способност согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

- списокот на главните испораки на стоки во последните три години и примачите од производителот,
- сертификат за квалитет од производителот или надлежна институција.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-ведени во став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавни набавки.

3.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, со-гласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Домашните понудувачи мора да достават Ре-шение за регистрација на ЈДВ.

3.6. Целокупната документација треба да биде ори-гинал или заверени копии верни на оригиналот не постари од 6 месеци.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВО-ЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена.....50 поени,
- рок на испорака.....30 поени,
- начин на плаќање.....20 поени.

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-НУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-на понуда.

5.3. Заедно со понудата треба да се достави по еден урнек од понудената опрема.

5.4. Понудувачот го задржува правото да и покрај доставениот сертификат изврши контрола на квали-тетот на понудениот урнек.

5.5. Рокот на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.6. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-ват на следната адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија", Комисија за јавни набавки, ул. "11 Ок-томври" бр. 9, 1000 Скопје.

5.7. Отворањето на понудите ќе се изврши на 24.04.2001 година во 11.00 часот во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", административ-на зграда, ул. "11 Октомври" бр. 9, во присуство на ов-ластените претставници на понудувачите.

5.8. Понудите кој нема да бидат доставени до утвр-дениот рок и оние кои не се изработени според бара-њата во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целосната документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни на-бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-та за јавни набавки во Јавното претпријатие Елек-тростопанство на Македонија - Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-81/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РАБОТНИ (ПИЛОТ) ОДЕЛА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-81/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавка:

Работни (пилот) одела количина 7786 парчиња.

Заинтересираните понудувачи, тендер документаци-јата можат да ја подигнат во просториите на ЈП ЕСМ, ул. "11 Октомври" бр. 9, IX спрат, соба 8, од 11-13 часот при што треба да приложат уплатница на износ од 500,00 ден. уплатена на жиро сметка 40100-601-5012, во корист на ЈП "ЕСМ", ед. дан. број 4030989128346, депонент на Стопан-ска банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-87/2001.

Информации на тел. 02/149-158.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и фи-зички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-рен повик согласно Законот за јавни набавки, односно со отворање на понудите во присуство на понудувачите.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на два или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи името на производителот на предметната опрема за заштита при работа.

2.3. Понудата треба да ја содржи единечната цена и вкупната цена за целата набавка (со сите давачки согласно член 54, став 3 од Законот за јавни набавки - ако набавката е од странство, на паритет магацин на краен корисник - Подружница), со напомена дека опремата треба да се достави до магацините на Подружниците на ЈП "ЕСМ", изразена во ДЕМ, со посебно искажан данок на додадена вредност.

2.4. Понудата треба да го содржи рокот и начинот на плаќање и тоа само еден начин на плаќање.

2.5. Понудата не мора да се однесува за целокупниот обем на набавката.

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката при што тие треба да се во согласност со стандардите во Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

2.7. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на опремата.

2.8. Понудата треба да има рок на важност.

2.9. Понудата со придружната документација од странските понудувачи треба да биде преведена на македонски јазик.

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32 од 10.07.1998 год.), а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

- список на главните испораки на стоки во последните три години и примачите, од производителот.
- сертификат за квалитет од производителот на основниот материјал или од надлежна институција.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавни набавки.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Домашните понудувачи мора да достават Решение за регистрација на ДДВ.

3.6. Целокупната документација треба да биде оригинал или заверени копии верни на оригиналот не помалку од 6 месеци.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|--------------------|-----------|
| - Цена | 50 поени, |
| - Рок на испорака | 30 поени, |
| - Начин на плаќање | 20 поени. |

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со еден понуда.

5.3. Заедно со понудата треба да се достави по еден урнек од понудената опрема.

5.4. Понудувачот го задржува правото да и покрај доставениот сертификат, изврши контрола на квалитетот на понудениот урнек.

5.5. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.6. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

5.7. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 23.04.2001 год., во 11:00 часот во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", Административна зграда, ул. "11 Октомври" бр. 9, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.8. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целосната документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-83/2001
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА
КОЖНИ РАКАВИЦИ-БРАВАРСКИ И ЗАВАРУВАЧКИ
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Јавниот повик е ЈП "Електростопанство на Македонија" со седиште во Скопје на ул. "11 Октомври" бр. 9.

1.2. Предмет на набавка се: кожни ракавици и тоа:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1.2.1. браварски ракавици | 9268 пара, |
| 1.2.2. заварувачки ракавици | 697 пара. |

Заинтересираните понудувачи, тендерската документација може да ја подигнат во Службата за заеднички набавки, 9 спрат, соба 8, од 11-13 часот, при што треба да приложат уплатница на износ од 500,00 денари уплатена на жиро сметка 40100-601-5012, во корист на ЈП "ЕСМ" единствен даночен број 4030989128346, депонент на Стопанска банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-83/2001. Информации на тел. 02/149-158.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, согласно Законот за јавни набавки, односно со отворање на понудите во присуство на понудувачите.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на два или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на кожните ракавици.

2.3. Понудата треба да ја содржи единечната цена и вкупната цена за целата набавка (со сите давачки согласно член 54, став 3 од Законот за јавни набавки-ако набавката е од странство, на паритет магацин на краен корисник-Подружница, со напомена дека опремата треба да се достави до магацините на Подружниците на ЈП "ЕСМ"), изразена во ДЕМ, со посебно искажан данок на додадена вредност.

2.4. Понудата треба да го содржи рокот и начинот на плаќање и тоа само еден начин на плаќање.

2.5. Понудувачот мора да даде понуда за најмалку 50% од обемот и количината на набавката за позиција 1.2.1. и 1.2.2.

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката при што тие треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

2.7. Понудата треба да го содржи рокот на испорачка на опремата.

2.8. Понудата треба да има рок на важност.

2.9. Понудата со придружната документација од странските понудувачи треба да биде преведена на македонски јазик.

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност, согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет, кој го издава институцијата за платен промет, кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98), а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

- списокот на главните испораки на стоки во последните три години и примачите, од производителот,
- сертификат за квалитет од производителот или надлежна институција.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавни набавки.

3.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Домашните понудувачи мора да достават Решение за регистрација на ДДВ.

3.6. Целокупната документација треба да биде оригинал или заверени копии верни на оригиналот, не постари од 6 месеци.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|--------------------|-----------|
| - цена | 50 поени, |
| - рок на испорачка | 30 поени, |
| - начин на плаќање | 20 поени. |

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Заедно со понудата треба да се достави по еден урнек од понудената опрема.

5.4. Понудувачот го задржува правото да и покрај доставениот сертификат изврши контрола на квалитетот на понудениот урнек.

5.5. Рокот на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.6. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија", Комисија за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

5.7. Отворањето на понудите ќе се изврши на 24. 04. 2001 година, во 13,00 часот во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", административна зграда, ул. "11 Октомври" бр. 9, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.8. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целосната документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-89/2001 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ХИДРАУЛИЧЕН ТЕЛЕСКОПСКИ БАГЕР-ГАСЕНИЧАР, ЧИСТАЧ НА ТРАЧНИ ТРАНСПОРТЕРИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-89/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на три хидраулични телескопски багери-гасеничари, чистачи на трачни транспортери и тоа две парчиња за потребите на РЕК "Битола" и едно парче за потребите на РЕК "Осломеј".

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.3. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Техничките карактеристики на хидрауличните телескопски багери-гасеничари, чистачи на трачни транспортери понудувачите можат да ги подигнат во административната зграда на ЈП "Електростопанство на Македонија" Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, на деветти кат соба бр. 3, тел. 149 126, секој работен ден од 08,00 до 09,30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 40100-601-5012 Ј.П. "Е.С.М." Скопје (даночен број 4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.

Понудувачот треба да презентира доказ за извршење на уплата при подигање на тендер документацијата.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот на хидрауличните телескопски багери-гасеничари, чистачи на трачни транспортери.

3.2. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на производителот на хидрауличните телескопски багери-гасеничари, чистачи на трачни транспортери.

3.3. Понудата треба да ги содржи единечната цена, како и вкупната цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки, ако набавката е од странство) на паритет DDP магацин на набавувачот (РЕК "Битола" и РЕК "Осломеј") изразена во германски марки, со посебно искажан данок на додадена вредност.

3.4. Понудата треба да го содржи начинот и рокот на плаќање.

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

3.6. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

3.7. Понудата треба да го содржи рокот на испорачка.

3.8. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

3.9. Понудата треба да има рок на важност и тоа најмалку 45 дена.

3.10. Понудите и придружната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик и заверени од овластена организација во Р. Македонија.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домаќините понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки.

- Список на главните испораки на стоки во последните три години со износите, датумите и примачите.

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

4.4. Преставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.5. Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата, согласно член 55 од Законот за јавни набавки.

4.6. Сите документи треба да бидат оригинални или заверени копии.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

- | | |
|-------------------------------------|----|
| 5.1. Цена на чинење | 30 |
| 5.2. Квалитет | 25 |
| 5.3. Рок на испорака | 20 |
| 5.4. Рок и начин на плаќање | 20 |
| 5.5. Постпродажни услуги и поддршка | 5 |

Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП "Електростопанство на Македонија" Комисија за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 91000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 25.04.2001 г. во 11.00 часот, во просториите на Административната зграда на ЈП "Електростопанство на Македонија", на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација кој се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 43 од Статутот, Управниот одбор на Тутунски комбинат - А.Д. - Прилеп, на седницата одржана на 29.03.2001 година, по записник број 36, ја донесе следнава

**ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ
ЦЕНИ НА ЦИГАРИТЕ**

I

Малопродажната цена на цигарите за пакување од 20 пушачки единици се утврдува како следува:

Вид на цигара	Малопродажна цена/денари
11. Бренд-бокс	30.00
12. Бренд 100s	30.00
13. Бренд Лајт	32.00
14. Европа-бокс	26.00
15. Европа, софт	24.00
16. Рондо-бокс	26.00
17. Рондо-софт	24.00
18. Рондо 100s	26.00
19. Рондо Супер Лајт.....	28.00
20. Македонија	25.00

II

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи генералниот директор во соработка со управителот на ДООЕЛ Цигари и директорот на Комерцијалниот сектор.

III

Одлуката влегува во сила со денот на објавување то во "Службен весник на Република Македонија".

Претседател
на Управен одбор,
Диме Момирски, с.р.

ОБЈАВИ

Врз основа на член 122 точка 18-21 од Кривичниот законик ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/96), Државниот завод за статистика ја

**ОБЈАВУВА
ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНАТА НЕТО ПЛАТА ПО
РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ
2001 ГОДИНА**

Просечно исплатената нето плата по работник во стопанството на Република Македонија за месец јануари 2001 година изнесува 10.682 денари.

Директор,
Светлана Антоновска, с.р.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од добивка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

**ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ
МАРТ 2001 ГОДИНА**

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-март 2001 година во однос на просечните цени на мало во 2000 година изнесува 4,0%.

Директор,
Светлана Антоновска, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
589. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за остварување на правото за ослободување од плаќање на царина.....	2131
590. Одлука за изменување на Одлуката за прибирање, користење и управување на средствата од Програмата PHARE на Европската унија во Република Македонија	2137

591.	Одлука за изменување на Одлуката за прибирање, користење и управување на средствата од економската помош од странство на Република Македонија.....	2138	605.	Одлука за изменување на Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисниците на радио и ТВ приемници од подрачје кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал.....	2144
592.	Одлука за изменување на Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од Компензациониот фонд од странска помош.....	2138	606.	Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал.....	2144
593.	Одлука за изменување на Одлуката за условите за користење на средствата од помошта на Јапонија доделена на Република Македонија за поддршка на платниот биланс.....	2138	607.	Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал.....	2144
594.	Одлука за изменување на Одлуката за условите за користење на средствата од помошта на Јапонија доделена на Република Македонија за поддршка на платниот биланс за 1997 година.....	2138	608.	Решение за именување државен секретар во Министерството за култура.....	2150
595.	Одлука за изменување на Одлуката за условите за користење на средствата од помошта на Јапонија доделена на Република Македонија за поддршка на платниот биланс за 1998 година.....	2138	609.	Решение за именување директор на Агенцијата за иселеништво.....	2150
596.	Одлука за изменување на Одлуката за намените, критериумите и условите за користење на средствата од помошта од Јапонија доделена на Република Македонија за поддршка на платниот биланс за 1999 година.....	2139	610.	Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп.....	2150
597.	Одлука за намените, критериумите и условите за користење на средствата од помошта од Јапонија доделена на Република Македонија за поддршка на платниот биланс за 2001 година.....	2139	611.	Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата "Илинден" - Демир Хисар.....	2150
598.	Одлука за дополнување на Одлуката за пријавување на ефективни странски пари кои можат да се внесуваат или изнесуваат од Република Македонија.....	2141	612.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Уметничката галерија - Струмица.....	2150
599.	Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-вода за пиење на ДОО "БАБА" - Битола, на локалитетот во с. Ниже Поле-Битола.....	2142	613.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОМУ "Васо Караџанов" - Гевгелија.....	2150
600.	Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-гранит на "ПЕТРА-ГРАНИТ", увоз-извоз-ДОО-Прилеп, на локалитетот кај с. Подвис-Прилеп.....	2142	614.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Струмица.....	2151
601.	Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-мермер на "ЕУРО МАРМО-ГРАНИТИ" увоз-извоз, ДОО- Прилеп, на локалитетот "Гладно Поле" - Прилеп.....	2142	615.	Правилник за начинот и постапката за ослободување од плаќање царина на стоките добиени како странски донации.....	2151
602.	Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина - туф на АД Рудници за неметали "СТРМОШ" Пробиштип, на локалитетот "Првена Чукарка" кај с. Горни Стубол - Пробиштип.....	2143	616.	Правилник за образецот и начинот на издавање на легитимацијата на воздухопловниот инспектор.....	2151
603.	Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина минерална вода и гас CO ₂ на Д.Т.У. "ГЕМЕЛЛИ-ЕКСПОРТ" ДОО увоз-извоз од Скопје на локалитетот во с. Оптичари - Битола.....	2143	617.	Правилник за начинот на водење евиденција за самостојните уметници установите од областа на културата, другите правни лица и за објектите за културата и опремата во државна сопственост.....	2152
604.	Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина мермер на "УНИ-ГРАН-МЕР", Бранко ДООЕЛ увоз-извоз-Скопје на локалитетот "Рамнобор" Мариово.....	2144	618.	Решение за одбивање на барањето за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	2158
			619.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 208/2000 од 21 март 2001 година.....	2158
			620.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 131/2000 од 21 март 2001 година.....	2159
				Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за осигурување.	2159
				Објава за просечно исплатената нето плата по работник во стопанството на Република Македонија за месец јануари 2001 година.....	2199
				Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец март 2001 година.....	2199

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Марија Лењохин.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.